



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
год. **17** - бр.1
февруари 2010



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **17** - бр.1
февруари 2010

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 17 бр.1, февруари 2010

©2010

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВСКА

КЕТИ ЃОРЃИЕВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

Вељко Влаховиќ 11, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-154
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти	2-58
Прегледи	54-57
Промени, пренос, престанок на важење	58
Пријави индустриски дизајн.....	59-65
Прегледи	65
Објави индустриски дизајн	66-75
Прегледи	74
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	75
♦ Пријави на трговски марки	76-95
Прегледи	93-95
♦ Трговски марки	96-133
Прегледи	128-133
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	134-141
♦ Регистар на застапници и промени	142-154
➤ II. ИЗВЕСТУВАЊА.....	155-156



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.


Во согласност со членот 58 и членот 60 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02 42/03 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.


Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 - (датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)


- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 48/00 | (11) 903127 | (54) ИМУНОСТИМУЛАТОРНИ ОЛИГОНУКЛЕОТИДНИ МУЛТИМЕРИ |
| (21) 2007/12 | (13) A | (57) Имуностимулаторен олигонуклеотид кој содржи најмалку еден динуклеотид одбран од C*рG, C*рG* и CpG*, <i>назначен со тоа што</i> секвенцата на олигонуклеотидот е барем делумно само-комплементарна. |
| (30) 20040579985P 15/06/2004 US and 20040599362P 06/08/2004 US | (22) 12/01/2007 | |
| (86) 15/06/2005 PCT/US2005/0209 | (45) 28/02/2010 | |
| (87) 05/01/2006 WO2006/002038 | | |
| (73) IDERA PHARMACEUTICALS, INC.
345 Vassar Street Cambridge, Massachusetts 02139, US | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) AGRAWAL, Sudhir;
KANDIMALLA, Ekambar and
YU, Dong | | |




- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) B 63B 35/00 | (11) 903103 | (57) Сплавот се состои од меѓусебно споени буриња поставени вертикално. Меѓусебното спојување е изведено со лим директно заварен за бурињата. Со ова решение бурињата се користат како дел од статичка структура на сплавот со што се намалуваат трошоците за производство. |
| (21) 2007/135 | (13) A | |
| | (22) 24/04/2007 | |
| | (45) 28/02/2010 | |
| (30) 20070135 24/04/2007 МК | | |
| (73) Дане Саздовски | | |
| ул."Славка Недич" бр. 14/33, 1000 Скопје, МК | | |
| (54) СПЛАВ ОД БУРИЊА | | |



Слика 1




Слика 2



- (51) **A 23H 15/00** (11) **903089**
 (21) 2007/139 (13) **A**
 (30) 20070139 24/04/2007 МК (22) 24/04/2007
 (73) **ДИМОСКИ, Јован;** (45) 28/02/2010
 ул. „Борис Кидрич“ бр.22, 2000 Штип, МК
 (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) **ДИМОСКИ, Јован;**
 (54) **ПОВЕЌЕНАМЕНСКА МЕШАЛКА СО ЗГЛОБНО**
КИНЕМАТИЧКА СКЛОПНА ЛОПАТКА
 (57) Пронајдокот „ПОВЕЌЕНАМЕНСКА МЕШАЛКА
 СО ЗГЛОБНО КИНЕМАТИЧКА СКЛОПНА

ЛОПАТКА“се **карактеризира со тоа што** се состои од погонски дел, преносен механизам, механизам за потиснување и зглобно кинематичка склопна лопатка која содржи работно вратило (сл.2,поз. 1) во форма на цилиндар и осовина (сл.2, поз.8) којашто се изработува од нерѓосувачки челик. На оската на зглобно кинематичката склопна лопатка се поставуваат следниве работни елементи: периферни чистачи (сл.2, поз.2), централен површински чистач (сл.2, поз.5) на дното од лонецот, два елемента за потпирање (сл.2, поз.3), прстени (сл.2, поз.7) и еден тангентен чистач (сл.2, поз.6) сите изработени од дрвен материјал.




Слика 1



- (51) **F 24J 2/48**, C 09K 2/00 (11) **903094**
 (13) **A**
 (21) 2007/153 (22) 02/05/2007
 (45) 28/02/2010
 (30) 20070153 02/05/2007 МК
 (73) **НАСОВ, Илија**
 ул."Вељко Влаховиќ" 18/42 1000 Скопје, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) НАСОВ, Илија
 (54) **АПСОРБЕРИ ЗА СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ СО**
СЕЛЕКТИВНИ ОБВИВКИ НА КРИЛЈАТА И НА
ЦЕВКИТЕ НА АПСОРБЕРИТЕ
 (57) Апсорбери на сончеви колектори кои се состојат
 од бакарни цевки ултразвучно заварени за
 бакарни лимови се *карактеризира со тоа*
што селективните обвивки се нанесени како на
 цевките така и на лимовите.

При употребата цевките низ кои струи работниот
 медиум се директно поставени на сончевото
 зрачење и преносот на енергија се врши директно
 низ ѕидот на цевките со селективни обвивки кон
 работниот медиум.


Варијациите на користење на цевките кои се
 прекриени со селективни обвивки дозволуваат
 нивно користење во констелација со цилиндрични
 конкавни огледала, како и апсорбери чии цевки се
 заварени за едно бакарно крило кое во целост го
 прима сончевото зрачење кое паѓа на површината
 од апсорберот.




- (51) **F 24H 1/00** (11) **903104**
 (21) 2007/174 (13) **A**
 (30) 20070174 18/05/2007 МК (22) 18/05/2007
 (73) **Круме Нешовски** (45) 28/02/2010
 ул.Ѓорѓи Капчев бр 4/5 Скопје, МК
 (72) Круме Нешовски
 (54) **ХОРИЗОНТАЛЕН ВРЕЛОВОДЕН ЦЕВКАСТ КОТЕЛ**

(57) Хоризонталниот вреловоден цевкаст котел со неговата специфична конструкција овозможува спротивасочно движење на врелите гасови и водата со што го зголемува примопредавањето на топлината од врелите гасови на водата.

Конструкцијата на цевниот пакет овозможува големи огревни површини во однос на волуменот кој го зафаќаат. Исто така поради тоа што се изработуваат од цевки со заварување можат да поднесат и поголеми притисоци на водата во нив во однос на котлите изработени од лим.



сн. 1





сн. 2

- (51) **G 09F 21/04**, 1/00, 1/10, 1/12, 21/00, 21/10
 (21) 2007/198
 (30) 20070198 07/06/2007 МК
 (73) **МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ**
 бул. "Јане Сандански" бр.109-5/26, 1000 Скопје, МК
 (72) Костовски Љупчо
 (54) **ПРИКОЛКА ЗА ВЕЛОСИПЕД СО СВЕТЛЕЧКИ РЕКЛАМЕН ПАНЕЛ**

(11) **903106**
 (13) **A**
 (22) 07/06/2007
 (45) 28/02/2010


(57) Со пронајдокот „Приколка со велосипед со светлечки рекламен панел“ се штити конструкција на подвижен рекламен панел која е едноставна и погодна за ударно и селективно но и масовно рекламирање во градски и рурални средини каде што постои потреба од брзо, ударно рекламирање и онаму каде не постојат слободни билборди, има недостаток од нив или воопшто ги нема.

Приколката со велосипед со светлечки рекламен панел е погодна за денско и ноќно рекламирање, за една и за повеќе реклами во исто време.





- (51) **G 07F 19/00** (11) **903099**
 (13) **A**
 (21) 2007/201 (22) 08/06/2007
 (45) 28/02/2010
- (30) 11/006,833 08/12/2004 US and
 60/522,822 10/11/2004 US
- (86) 08/12/2004 IB2004/004348
- (87) 18/05/2006 WO 2006/051350 A1
- (73) **ZORMATI, Alexandre, Sam (FR/US)**
100 Pelham Road, Apt 6D, New Rochelle, NY
10805, US
- (74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
 ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
- (72) ZORMATI, Alexandre, Sam (FR/US)
- (54) **ДАЛЕЧИНСКИ ИНСТАНТ КУПОН-ПРИПЕЈД**
ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА СО ДОПОЛНУВАЊЕ
- (57) Иновацијата се поврзува со платежни картички
 со дополнување, посебно со метода на

плаќање на трансакција извршена со трговец преку припејд платежна картичка издадена од финансиски посредник што вклучува чекори за дополнување за модифицирачки информации во врска со расположливото салдо на сопственикот на банкарската картичка на управувачкиот компјутер што се состои од дополнување по пат на припејд купон на кој му се припишува единствен идентификациски број и е одредена предефинирана сума, каде управувачкиот сервер содржи база на податоци на единствени броеви на купон и состојба на важност и вредност што соодветствуваат со истиот. Чекорите на дополнување се состојат од пренесување на идентификаторот на споменатиот купон и идентификаторот на споменатата банкарска картичка на управувачкиот сервер, верификувањето на валидноста на примениот идентификатор на купонот од споменатиот сервер, одредување на деноминацијата на сумата пренесена на купонот, модифицирање на состојбата на важност на потрошениот купон и во ажурирање на сметковното салдо на споменатата банкарска картичка.




- | | | | |
|------|--|------|---------------|
| (51) | A 43B 3/00 , 13/00, 15/00 | (11) | 903132 |
| | | (13) | A |
| (21) | 2008/17 | (22) | 22/01/2008 |
| | | (45) | 28/02/2010 |
| (30) | П-20080337 14/10/2008 МК | | |
| (73) | Смилески Мирко
Ул."М.Тито" бр.3, Македонски Брод, МК | | |
| (54) | ПОДЛОГА ЗА ЗИМСКИ ОБУВКИ | | |
| (57) | Подлогата за изработка на зимски обувки кои можат да му се спротистават на лизгањето во зимските периоди од годината во себе има | | |

вградено променлив систем кој по потреба може да се активира и деактивира за многу краток временски период. Корисникот на овие подлоги во зимските обувки не може да биде никогаш изненаден од временските неприлики, затоа што системот против лизгање е вграден во зимските обувки и е секогаш со нив додека трае зимскиот период од годината. Подлогата за зимски обувки против лизгање производителот може да ја изработи и со промена на нејзиниот систем кога клинците би се потрошиле со помош на штрафови со кои се поврзува со горниот дел од обувките (9) што е прикажано на слика 2.




- (51) **С 12М 1/00, 3/00** (11) **903102**
 (21) **2008/92** (13) **А**
 (30) П-20080092 26/03/2008 МК (22) 26/03/2008
 (73) **Д-р Лилјана Симјановска** (45) 28/02/2010
бул.Партизански одреди бр.103/13, Скопје, МК
 (74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
 (54) **ИНКУБАТОР ЗА КЛЕТЧНА КУЛТИВАЦИЈА СО**
ЈОНИЗИРАЧКИ ВОЗДУХ

(57) Инкубатор за клеточна култивација со јонизирачки воздух со помош на јонизатор на воздухот го подобрува и зголемува квалитетот на развојот на оплодените ембриони во првите 3 до 5 дена од нивниот развојот, се до нивното трансферирање во матката. Јонизацијата на воздухот во инкубаторот се врши на тој начин што боцата со мешавина од гасови е директно, со цевка, поврзана со јонизирачката преткомора во којашто се наоѓа јонизаторот. Јонизирачката преткомора понатаму со цевка е директно поврзана со инкубаторот каде што јонизираната мешавина од гасови директно се вбригува во атмосферата на инкубаторот.



- (51) **A 63C 17/04** (11) **903111**
 (21) 2008/101 (13) **A**
 (30) П20080101 02/04/2008 МК (22) 02/04/2008
 (73) **РАМАНИ, Зубер** (45) 28/02/2010
 ул.Кузман Шапкарев бр.9 6330 Струга, МК
 (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (54) **ЛИЗГАЛКИ НА ТРКАЛЦА ЗА ВОЗЕЊЕ ПО ТВРД РАМЕН ТЕРЕН**

(57) Пронајдокот „Лизгалки на тркалца по тврд рамен терен“ се состои од три тркалца: предно десно тркало (поз. 1), предно лево тркало (поз. 2) и задно тркало (поз. 3), со тоа што предното десно тркало (поз. 1) е поставено од десната страна додека предното лево тркало (поз. 2) е поставено од левата страна на лизгалката и гледано во рамнина се наоѓа под предното десно тркало. Помеѓу страничните делови на лизгалката е поставен преден стегач (поз. 6) додека задниот стегач (поз.7) ги опфаќа страничните делови на чевелот. На задниот дел од чевелот (поз.8) е поставена пружина (поз.9) за зголемување на стабилноста и подвижноста на лизгалката.




- (51) **C 07D 211/00** (11) **903120**
 (21) 2008/279 (13) **A**
 (22) 02/09/2008
 (45) 28/02/2010
 (30) PA200701314 11/09/2007 DK
 (73) **H. LUNDBECK A/S**
9, Ottiliavej DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) Carla De Faveri;
 Florian Anton Martin Huber and
 Robert James Dancer
 (54) **МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕСЦИ-**
ТАЛОПРАМ

(57) Овој патент обелоденува една метода за разложување на 4-[4-(диметиламино)-1-(4'-флуорофенил)-1-хидроксипропил]-3-(хидроксиметил)-бензонитрил како винска или невинска енантиомерна мешавина во нејзините изолирани енантиомери, споменатата метода го опфаќа чекорот на фракциско кристализирање на 4-[4-(диметиламино)-1-(4'-флуорофенил)-1-хидроксипропил]-3-(хидроксиметил)-бензонитрил како сол со (+)-(S,S)- или (-)-(R,R)-енантиомер на O,O'-di-p-то-луоил-винска киселина во еден систем на растворање што опфаќа 1-пропанол, етанол или ацетонитрил.

- (51) **A 63F 3/00** (11) **903100**
 (21) 2008/337 (13) **A**
 (22) 14/10/2008
 (45) 28/02/2010
 (30) П-20080337 14/10/2008 МК
 (73) **Данко Вуковиќ and Владимир Вуковиќ**
ул."Алекса Шантиќ" ,Трн-Лакташи, ВА and
ул."Алекса Шантиќ" ,Трн-Лакташи, ВА
 (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (72) Данко Вуковиќ and Владимир Вуковиќ
 (54) **АПАРАТ ЗА ВРТЕЊЕ БИНГО ТОПЧИЊА**

(57) Апаратот за вртење бинго топчиња, од сликата 2 се состои од бинго топчиња 12 сместени во просирен држач на бинго топчиња - контејнер 6 кој е поставен во центарот на просирна купола 1 во форма на полусфера. Воздухот се впумпува внатре во просирниот држач на топчиња - контејнер 6 со компресор 16, создавајќи вител 17 кој ги придвижува (разигрува) бинго топчињата, потоа воздухот продолжува низ процепот 9 помеѓу просирната купола 1 и просирниот држач на топчиња - контејнер 6 и низ отворот 10 од дрвената рамката од основата 2, излегува надвор од просторот заграден од просирната купола 1 и преку компресорот повторно се впумпува внатре во просторот, а надворешната цевка 4 излегува и поминува низ топчињата 12 и зафаќа само едно топче, а другите паѓаат од страна. Кога цевката се исправува топчето 14 автоматски се чита од системот и им се прикажува на играчите.



Слика 1



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61K48/00	A61K48/00	903127 A	G09F1/10	G09F21/04	903106 A
B63B35/00	B63B35/00	903103 A	G09F1/00	G09F21/04	903106 A
A23H15/00	A23H15/00	903089 A	G07F19/00	G07F19/00	903099 A
F24J2/48	F24J2/48	903094 A	A43B3/00	A43B3/00	903132 A
C09K2/00	F24J2/48	903094 A	A43B13/00	A43B3/00	903132 A
F24H1/00	F24H1/00	903104 A	A43B15/00	A43B3/00	903132 A
G09F21/04	G09F21/04	903106 A	C12M1/00	C12M1/00	903102 A
G09F21/10	G09F21/04	903106 A	C12M3/00	C12M1/00	903102 A
G09F21/00	G09F21/04	903106 A	A63C17/04	A63C17/04	903111 A
G09F1/12	G09F21/04	903106 A	C07D211/00	C07D211/00	903120 A
			A63F3/00	A63F3/00	903100 A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

IDERA PHARMACEUTICALS, INC.

A 61K 48/00 903127 A

Дане Саздовски

B 63B 35/00 903103 A

ДИМОСКИ, Јован;

A 23H 15/00 903089 A

НАСОВ, Илија

F 24J 2/48,
C 09K 2/00 903094 A

Круме Нешовски

F 24H 1/00 903104 A

МАРАТОН ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ

G 09F 21/04,
1/00, 1/10, 1/12,
21/00, 21/10 903106 A

ZORMATI, Alexandre, Sam (FR/US)

G 07F 19/00 903099 A

Смилески Мирко

A 43B 3/00, 13/00, 15/00 903132 A

Д-р Лилјана Симјановска

C 12M 1/00, 3/00 903102 A

РАМАНИ, Зубер

A 63C 17/04 903111 A

H. LUNDBECK A/S

C 07D 211/00 903120 A

Данко Вуковиќ and Владимир Вуковиќ


A 63F 3/00 903100 A

- (51) **C 07D 513/04,** (11) **903090**
A 61K 31/54, (13) **T1**
A 61P 25/28 (22) 01/02/2007
(45) 28/02/2010


- (21) 2007/45
(30) 20020012965 18/10/2002 FR
(96) 17/10/2003 EP03809363.9
(97) 06/05/2004 EP1587810
(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
12, Place de la Defense 92415 Courbevoie Cedex,
FR
(74) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
(72) HICKMAN, John;
RENARD, Pierre;
PIERRE, Alain;
CAIGNARD, Daniel-Henri ;
LEONCE, Stephane;
COUDERT, Gerard;
AYERBE, Nathalie;
LEPIFRE, Franck and
ROUTIER, Sylvain

- (54) **НОВИ СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИВИ НА**
ИЗОИНДОЛЕТ 1,4 (БЕНЗОДИОКСИНО 2,3-
Е), МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТИТЕ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА ШТО ТИЕ ГИ
СОДРЖАТ

- (57) 1. Соединенија со формула (I):
каде што:



- A, заедно со атомите на јаглерод со кои е сврзан,
претставува група со формулата (a) или (b):



каде што:

- W₁, заедно со атомите на јаглерод со

кои е поврзан, претставува фенилна група или пиридилна група, Z претставува група, селектирана од водородни и халогени атоми и групите линеарен или разгранет (C₁-C₂) алкил, нитро, цијано, хидрокси, линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкокси, арил, арил-(C₁-C₆) алкил (во кое половината што ја зафаќа алкилот е линеарна или пак разгранета), арилокси и арил-(C₁-C₆) алкокси (во кое половината што му припаѓа на алкокси е линеарна или разгранета) и NR₅R₆, во кое R₅ и R₆, кои се идентични или различни, секој независно од другите, претставува група, селектирана од атом на водород, и линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкилна група.

R₄ претставува група, селектирана од атом на водород и групите линеарен или пак разгранет (C₁-C₆) алкил, арил и арил-(C₁-C₆) алкил (во кои половината што му припаѓа на алкилот е линеарна или разгранета), или група -C(O)-OR'₅ во која R'₅ претставува група, селектирана од групите линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкил, арил и арил-(C₁-C₆) алкил, (во кои половината што му припаѓа на алкилот е линеарна или разгранета),

- Y претставува група, селектирана од атом на кислород и метиленска група,

- R₂ претставува атом на водород и, во тој случај:

R₃ претставува група, селектирана од атом на водород и групите линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкил, арил, арил-(C₁-C₆) алкил, (во кои половината, што му припаѓа на алкилот, е линеарна или разгранета) и SO₂SF₃,

- или R₂ и R₃ формираат врска,

- R₁ претставува група, селектирана од атом на водород и групите линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкил, арил, арил-(C₁-C₆) алкил, (во кои половината, што му припаѓа на алкилот, е линеарна или разгранета) или пак, линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкиленски синџир, заменет со еден што повеќе идентични или различни групи, селектирани од -OR''₅ или -NR''₅R''₆ каде што R''₅ и R''₆ се според дефиницијата за R₅ и R₆ изнесена погоре во овој текст,

- Z₁ и Z₂ поодделно, претставуваат по еден атом на водород или

Z₁ и Z₂ заедно со атомите на јаглерод што ги носат, формираат фенилна група, со претпоставка дека, кога Z претставува атом на водород, R₁ не е атом на водород, нивните енантиомери, диастереоизомери, N-оксид, и нивните додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база, каде што „арил“ треба да се сфати во значењето фенил, нафтил, дихидронафтил, тетраидронафтил, инденил или индекилна група, при што секоја од тие групи, како опција, се заменува со една или повеќе, идентични или пак различни групи, селектирани од халоген, линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкил, линеарен или разгранет (C₁-C₆) трихалоалкил, хидрокси, линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкокси, и amino, кој, како опција, се заменува со една или две линеарни или разгранети (C₁-C₆) алкилни групи.


Има уште 18 патентни барања.



- (51) **C 07C 323/20**, (11) **903098**
 A 61K 31/235, (13) **T1**
 A 61P 29/00, 9/10 (22) 28/05/2007
 (21) 2007/182 (45) 28/02/2010
 (30) 19970047020P 14/05/1997 US
 (96) 14/05/1998 EP04075141.4
 (97) 07/03/2007 EP1464639
 (73) **SALUTRIA PHARMACEUTICALS LLC.**
8995 Westside Parkway Alpharetta, GA 30004, US
 (74) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ** ул."Орце Николов"
 1556, 1000, Скопје
 (72) Somers, Patricia K.

- (54) **КРАТКА ЕСТЕРНА КИСЕЛИНА НА ПРОБУКОЛ
 ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ИЗРАЗУВАЊЕТО НА
 VCAM-1**

- (57) 1. Сложенка од формулата




слика е фармацевтски прифатлива сол.
 Има уште 8 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/165,** (11) **903097**
 9/14, 9/16, (13) **T1**
 A 61P 25/00 (22) 28/05/2007
 (21) 2007/183 (45) 28/02/2010
 (30) 20020395537P 12/07/2002 US and
 20030616776 10/07/2003 US
 (96) 11/07/2003 EP03764620.5
 (97) 06/06/2007 EP1542666
 (73) **CEPHALON, INC.**
41 Moores Road, Frazer, PA 19355, US
 (74) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ** ул."Орце Николов"
 1556, 1000, Скопје
 (72) **HEACOCK, Craig;**
PARIKH, Alpa and
PATEL, Piyush R.

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД МОДАФИНИЛ**

- (57) 1. Фармацевтска композиција која се состои од две или повеќе порции на цврсти честички на модафинил од залиха на модафинил, каде што секоја порција/доза има обврзана големина на честичка и една или повеќе големини на честички имаат домен во склоп на залихата и не се застапени во фармацевтската композиција.
 Има уште 59 патентни барања.



- (51) **B 27L 5/00**, B 27M 3/00 (11) **903121**
(13) **T1**
- (21) 2007/395 (22) 18/10/2007
(45) 28/02/2010
- (30) 102005005339 27/01/2005 DE
(96) 11/11/2005 EP 05024664.4
(97) 18/07/2007 EP1688228 B1
(73) **HD Wood Technologies Limited**
7 Frederick Street Valletta, MT
- (74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (72) Engel, Michael;
Lacroix, Wolfgang;
Spitaler, Peter;
Guitton, Patrick and
Danzer, Hans-Joachim
- (54) **ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕМАЗ**

(57) 1. Процес за производство на премаз (14) во форма на лист составен од резанки од рамни парчиња дрво во форма на табли (10) во кои резанките се слепени заедно со помош на средство за лепење (20), и тоа вклучувајќи ги фазите од (i) до (iv):


(i) залепување парчиња дрво во форма на табли (10) холохедрално (во целосна симетрија) и со помош на лепило (20) за дрвен блок во форма на греда (12),

(ii) полевање на споменатиот дрвен блок во форма на греда (12) добиен во фазата (i),


(iii) сечење на споменатиот блок од дрво во форма на греда (12) добиен во фазата (ii) така што рамнината на сечењето (A, B, C, D) да биде поставена попречно (трансверзално) со рамнината што е дефинирана со слоевите на лепењето во споменатиот блок, за да се добие споменатиот премаз (14), кој се карактеризира со тоа дека по фазата (ii) се извршува фазата (iv),

(iv) сушење на споменатиот премаз (14) што се добива во фазата (ii) се додека содржината на влага не биде пониска од точката на заситување на влакното.

Има уште 33 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/436,** (11) **903123**
A 61P 35/00, (13) **T1**
C 07D 491/04 (22) 16/11/2007
(21) 2007/430 (45) 28/02/2010
(30) 0109910 25/07/2001 FR
(96) 24/07/2002 EP 022918362.7
(97) 19/09/2007 EP1297835 B1
(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR
(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(72) Koch, Michel;
Tillequin, Francois;
Michel, Sylvie;
Renard, Pierre;
Hickman, John;
Pierre, Alain;
Pfeiffer, Bruno;
Sequin, Elisabeth and
El Omri, Abdelhakim
(54) **БЕНЗО[В]ПИРАНО[3,2-Н]АКРИДИН-7-ЕДЕН**
ДЕРИВАТИ, ПРОЦЕСИ ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА
И НИВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
(57) 1. Соединенија со формула (I):



(I),

каде што:

- X и Y, кои може да се исти или различни, секоје претставува, независно едно од друго, група селектирана од:

- атом на водород или халоген,
- меркапто, цијано, нитро, линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкил, линеарен или разгранет (C₁-C₆) трихалоалкил и линеарни или разгранети трихало- (C₁-C₆) алкил- карбониламино групи,
- групи со формули -ORa, -NRaRb, -NRa-C(O)-T₁, -O-C(O)-T₁, -O-T₂-NRaRb, -O-T₂-ORa, -NRa-T₂-NRaRb, -NRa-T₂-ORa и -Nra-T₂-CO₂Ra кадешто:

*Ra претставува група селектирана од атом на водород и линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкилна група, арилна група или арил -(C₁-C₆) алкилна група кадешто алкилната половина е линеарна или разгранета,

*Rb претставува група селектирана од атом на водород и линеарна или разгранета (C₁-C₆)

алкилна група, арилна група или арил-(C₁-C₆) алкилна група кадешто алкилната половина е линеарна или разгранета,

или

Ra+Rb, заедно со атомот на азот кој ги носи, формираат

моноцикличен 5 или 6 -член хетероциклус кој може да содржи во цикличниот систем втор хетеро атом селектиран од кислород или азот,

*T₁ претставува група селектирана од линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкил, линеарен или разгранет (C₂-C₆) алкенил, арил, арил-(C₁-C₆) алкил (кадешто алкилната половина е линеарна или разгранета), линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкиленски синџир заменет од група селектирана од -ORa и -NRaRb кадешто Ra и Rb се како што се дединирани претходно,

T₂ претставува линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкиленски синџир,

-или X и Y, кога се во соседни позиции, заедно формираат метилендиокси група или етилендиокси група, што значи дека супституентите X и Y може да се претстават и на двата соседни бензенови прстени,

· R₁ претставува атом на водород или линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкилна група,

· R претставува група селектирана од атом на водород и линеарен или разгранет (C₁-C₆) алкил, -ORa, -NRaRb, -NRa-C(O)-T₁, -O-C(O)-T₁, -O-T₂-NRaRb, -O-T₂-ORa, -NRa-T₂-NRaRb, -NRa-T₂-ORa и -Nra-T₂-CO₂Ra групи, кадешто Ra, Rb, T₁ и T₂ се какошто се дефинирани погоре,

· R₃, R₄, кои може да се исти или различни, претставуваат, независно едно од друг, атом на водород или линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкилна група,

· W претставува група со формула -CH(R₅)-CH(R₆)-кадешто:

*R₅ и/или R₆ претставува(ат) група селектирана од -W₁-C(W₂)-W₃-T₁, -W₁-S(O)_n-W₃-T₁ и W₁-S(O)_n-T₁ кадешто:

-W₁ претставува атом на кислород или сулфур или атом на азот супституиран од атом на водород или од линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкилна група, арилна група или арил-(C₁-C₆) алкилна група кадешто алкилната половина е линеарна или разгранета,

-W₂ претставува атом на кислород или сулфур,

-W₃ претставува атом на кислород или сулфур или атом на азот супституиран од атом на водород или од линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкилна група, арилна група или арил-(C₁-C₆) алкилна група кадешто алкилната половина е линеарна или разгранета, врска кога T₁ претставува (C₄) алкенилна група,

-T₁ е како што е дефинирано погоре,

-n претставува цел број селектиран од 1 и 2, и во случај каде само една од двете групи R₅ и R₆ претставува група како што е дефинирано погоре тогаш другата од наведените групи R₅




или R_6 претставува група селектирана од атом на водород, хидрокси, линеарен или разгранет (C_1-C_6) алкокси, линеарен или разгранет (C_1-C_6) алкил-карбонилокси, арилкарбонилокси, арил- (C_1-C_6) алкил-карбонилокси (кадешто алкилната половина е линеарна или разгранета), и amino по избор супституиран од една или две, идентични или различни, линеарни или разгранети (C_1-C_6) алкилни групи, нивните енантиомери, диастереоизомери и N-оксиди, и нивни дополнителни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база.

Под арил се подразбира фенилна или нафтилна група која може да содржи еден или повеќе, идентични или различни, супституенти селектирани од хидрокси, халоген, карбокси, нитро, линеарен или разгранет (C_1-C_6) алкиламино, ди(C_1-C_6) алкиламино кадешто секоја алкилна половина може да биде линеарна или разгранета, линеарен или разгранет (C_1-C_6) алкокси, линеарен или разгранет (C_1-C_6) ацил и линеарен или разгранет (C_1-C_6) алкил-карбонилокси, а дека изомерите се составени од оптички изомери.

Има уште 12 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/455**, 31/165, (11) **903107**
A 61P 31/00 (13) **T1**
(21) 2007/495 (22) 29/11/2007
(45) 28/02/2010
- (30) 20020382015P 20/05/2002 US
(96) 19/05/2003 EP03725511.4
(97) 21/11/2007 EP1505975
(73) **Schering - Plough Ltd**
P.O.Box, Weystasse 20, 6000 Lucern 6, CH
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) KOHAN, Raul, E.;
VARMA, Kanwal, J.;
SIMMONS, Robert, D.;
HUQ, Abu and
FREEHAUF, Keith, A.
- (54) **СОСТАВИ И МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ИНФЕКЦИИ КАЈ ГОВЕДА И СВИЊИ**
- (57) 1. Употреба на соединение кое содржи флуниксин или некоја негова фармацевтски прифатлива сол и соединение со формулата (I):



формула I


каде што R е елемент одбран од групата која се состои од метил или етил или негов халогениран

дериват, дихалогенодеутериометил, 1-халогено-1-деутериоетил, 1,2-дихалогено-1-деутериоетил, азидометил и метилсулфонилметил;

X и X' засебно се елементи независно одбрани од групата која се состои од NO₂, SO₂R₁, SOR₁, SR₁, SONH₂, SO₂NH₂, SONHR₁, SO₂NHR₁, COR₁, OR₁, R₁, CN, халоген, водород, фенил и фенил супституиран со халоген, NO₂, R₁, PO₂R₁, CONHR₁, NHR₁, NR₁R₂, CONR₁R₂, OCOR₁, или OR₁, каде што R₁ и R₂ засебно се елементи независно одбрани од групата која се состои од метил, етил, n-пропил, изопропил бутил, t-бутил, изобутил и фенил; и

Z е водород или ацилна група на хидрокарбонкарбоксилна киселина со 16 јаглеродни атоми или ацилна група на аминокиселина со 12 јаглеродни атоми; и фармацевтски прифатливите соли на наведените ацилни групи, за добивање на лек за третирање или спречување на заболување одбрано од групата која се состои од респираторно заболување кај говеда, респираторно заболување кај свињи, footrot (инфекција кај говеда и овци која предизвикува инфламаторни промени во регионот на копитата, заб. на прев.), акутно воспаление на млечните жлезди, конјуктивитис, воспаление на матката и воспаление на просторот од излезот на желудникот до анусот кај животно.


Има уште 21 патентни барања.



Часови по ињектирањето



- (51) **C 07D 295/185**, (11) **903115**
 307/81, 311/04, (13) **T1**
 317/58, 495/04 (22) 09/01/2008
 (21) 2008/8 (45) 28/02/2010
 (30) 20030015248 23/12/2003 FR
 (96) 17/12/2004 EP0481642.8
 (97) 19/12/2007 EP1701946
 (73) **Sanofi-Aventis**
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
 (72) ALMARIO GARCIA, Antonio;
 LI, Adrien, Tak;
 ABOUABDELLAH, Ahmed and
 HOORNAERT, Christian
 (54) **ДЕРИВАТИ НА 1-ПИПЕРАЗИН- И 1-ХОМО-
 ПИПЕРАЗИН- КАРБОКСИЛАТИ, МЕТОДА ЗА
 НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА
 КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЕНЗИМОТ ФААН**
 (57) 1. Соединение според формулата (I):



каде што:

m претставува цел број еднаков на 1 или 2;

R₁ претставува група одбрана од фенил, пиридинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил, триазинил, оксазолил, тиазолил, имидазолил, оксадиазолил, тиадиазолил, триазолил, нафтил, хинолинил, тетраhydroхинолинил, изохинолинил, тетраhydroизохинолинил, фталазинил, хиназолинил, хиноксалинил, цинолинил, нафтиридинил, бензофуранил, дихидробензофуранил, бензотиенил, дихидробензотиенил, индолил, бензоксазолил, бензизоксазолил, бензотиазолил, бензи-зотиазолил, бензиимидазолил, индазолил, пиролопиридинил, фуropyридинил, дихидрофуropyридинил, тиенопиридинил, дихидротииенопиридинил, имидазопиридинил, имидазопиримидинил, пиразолопиридинил, оксазолопиридинил, изоксазолопиридинил, тиазолопиридинил, изотиазолопиридинил, при што наведената група може да биде супституирана со една или повеќе групи R₃, кои може да бидат идентични или различни една од друга, или со група R₄;

R₂ претставува група со општата формула $\text{CHR}_5\text{CONHR}_6$;

R₃ претставува атом на халоген или група

хидроксид, цијано, нитро, C₁₋₆-алкил, C₁₋₆-алкокси, C₁₋₆-тиоалкил, C₁₋₆-флуороалкил, C₁₋₆-флуороалкокси, -O-(C₂₋₃-алкилен)-, -O-(C₁₋₃-алкилен)-O-, C₁₋₆-флуоротиоалкил, C₃₋₇-циклоалкил, C₃₋₇-циклоалкил-C₁₋₃-алкилен, пиперидинил, бензилокси, пиперазинил, пиролидинил, морфолинил, фенилокси, NR₇R₈, NHCOR₇, NHSO₂R₇, COR₇, CO₂R₇, CONR₇R₈, SO₂R₇ или SO₂NR₇R₈;

R₄ претставува група одбрана од фенил, бензофуранил, нафтил, пиридинил, пиримидинил, пиридазинил, пиразинил, триазинил, оксазолил, тиазолил, имидазолил, оксадиазолил, тиадиазолил, триазолил, хинолинил, тетраhydroхинолинил, изохинолинил, тетраhydroизохинолинил, фталазинил, хиназолинил, хиноксалинил, нафтиридинил, цинолинил, имидазолпиридинил, бензотиенил, индолил, бензоксазолил, бензизоксазолил, бензотиазолил, бензизотиазолил, бензи-мидазолил, индазолил, пиролопиридинил, фуropyридинил, дихидрофуropyридинил, тиенопиридинил, дихидротииенопиридинил, имидазопиридинил, имидазопиримидинил, пиразолопиридинил, оксазолопиридинил, изоксазолопиридинил, тиазолопиридинил, изотиазолопиридинил;

при што групата(ите) R₄ може да бидат супституирани со една или повеќе групи R₃, кои може да бидат идентични или различни една од друга;

R₅ претставува атом на водород или група C₁₋₃-алкил;


R₆ претставува атом на водород или група C₁₋₆-алкил, C₃₋₇-циклоалкил или C₃₋₇-циклоалкил-C₁₋₃-алкилен;

R₇ и R₈, независно еден од друг, претставуваат атом на водород, група C₁₋₃-алкил или фенилна група;

во вид на база, киселинска адитивна сол, хидрат или солват.

Има уште 24 патентни барања.

- (51) **C 07D 313/08**, (11) **903128**
A 61K 25/24, (13) **T1**
31/4465, 31/453, (22) 30/01/2008
31/496, 31/5377, 31/551, (45) 28/02/2010
C 07D 211/22,
213/81, 215/42,
243/08, 249/12,
295/08, 295/14,
311/68, 319/20, 405/04
(21) 2008/26
(30) 20050003512 08/04/2005 FR
(96) 07/04/2006 EP06290575.7
(97) 05/12/2007 EP1710240
(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR
(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(72) Dessinges, Aimee;
Peglion, Jean-Louis;
Millan, Mark;
Goument, Bertrand and
Mannoury La Cour, Clotilde
(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРАЗИНОТ И НИВНАТА**
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ПРЕЗЕМАЊЕТО СЕРОТОНИНОТ ИЛИ КАКО
АНТАГОНИСТИ НА НЕВРОКИНИНОТ
(57) 1. Соединението со формулата (I):




каде што:

- секое од R_1 , R_2 , R_3 и R_4 коишто може да бидат исти или пак различни, претставува атом или група селектирана од водород, халоген, линеарен или разгранет C_1-C_6 алкил, линеарен или разгранет C_1-C_6 алкокси, фенил и цијано,
- X претставува врска, атом на кислород или група селектирана од $-(CH_2)_m-$, $-OCH_2-$ и $-NR_5-$, m претставува 1 или 2,
- R_5 претставува атом на водород или група селектирана меѓу линеарен или пак разгранет C_1-


C_6 алкил, COR_6 и CO_2R_6 ,
 R_6 претставува линеарна или разгранета C_1-C_6 алкил група,
- Y претставува атом на кислород или група селектирана меѓу NR_7 и CHR_8 ,
 R_7 претставува атом на водород, или група селектирана од COR_9 , и линеарен или разгранет C_1-C_6 алкил, при што алкил групата, како опција, се супституира со 5-оксо-4,5-дихидро-1 X -1,2,4-триазол-3-ил или 2,3-дихидро-1,4-бензодиоксин-2-ил група.
 R_9 претставува група, селектирана меѓу линеарен или разгранет C_1-C_6 алкил, арил и хетероарил,
 R_8 претставува атом на водород или amino група заменета, како опција, со една или две, линеарни или разгранети C_1-C_6 алкил групи,
- Z претставува атом на азот или CH група,
- n претставува 1 или 2,
- Ak претставува линеарен или разгранет C_1-C_6 алкилен синџир,
- Ar претставува арилна или хетероарилна група.
Нејзините оптички изомери, и како додатоци, нејзините соли со фармацевтски прифатлива киселина, при што се подразбира дека под поимот арилна група се опфатени фенилот, бифенилилот или нафтилот, при што секоја од овие групи, како опција, се заменува со една или повеќе, идентични или пак различни, групи селектирани меѓу халоген, линеарен или разгранет C_1-C_6 алкил, линеарен или разгранет C_1-C_6 алкокси, хидрокси, цијано, линеарен или разгранет C_1-C_6 трихалоалкил, и линеарен или разгранет C_1-C_6 трихалоалкокси, додека пак, под поимот хетероарилна група се подразбира ароматска моно- или би-циклична 5-до-12-члена група што содржи еден, два или три хетеро атоми селектирани меѓу кислородот, азотот и сулфурот, при што се подразбира дека хетероарилната група може, како опција, да биде заменета со една или со повеќе идентични ии различни групи, селектирани меѓу халоген, линеарен или разгранет C_1-C_6 алкил, линеарен или разгранет C_1-C_6 алкокси, хидрокси, цијано и линеарен или разгранет C_1-C_6 трихалоалкил.
Има уште 11 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/04**, 487/04 (11) **903129**
(13) **T1**
(21) 2008/30 (22) 01/02/2008
(45) 28/02/2010
- (30) 20040174770 11/06/2004 JP and
20040327111 10/11/2004 JP
(96) 10/06/2005 EP05751244.4
(97) 09/01/2008 EP1761528
(73) **Japan Tobacco, Inc.**
2-1, Toranomom 2-chome, Minato-ku / Tokyo 105-8422, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SAKAI, Toshiyuki;
KAWASAKI, H.;
ABE, H.;
HAYAKAWA, K;
IIDA, T.;
KIKUCHI, S.;
YAMAGUCHI, T.;
NANAYAMA, T;
KURACHI, H;
TAMARU, M.;
HORI, Y.;
TAKANASHI, M. and
YOSHIDA, T.
- (54) **ДЕРИВАТИ НА 5-АМИНО-2,4,7-ТРИОКСО-3,4,7,8-ТЕТРАХИДРО-2Н-ПИРИДО[2,3-D]ПИРИМИДИН И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР**
- (57) 1. Употреба на соединение претставено со следнава формула (I) или негова фармацевтски прифатлива сол, хидрат или солват како активна состојка во производството на фармацевтско средство за третирање тумор:




назначена со тоа што

X¹ и X² се исти или различни и секој е јаглероден атом или азотен атом,



средина е




R¹, R², и R⁶ се исти или различни и секој е

C₁₋₆ алкил група,

C₂₋₆ алкенил група,

каде што C₁₋₆ алкил групата и C₂₋₆ алкенил групата се евентуално супституирани со 1 до 3 супституенти одбрани од следнава група А, или



каде што m е 0 или цел број од 1 до 4, прстенот Cy е група на C₃₋₁₂ јаглероден прстен или хетероциклична група, каде што хетероцикличната група е група на заситен или незаситен прстен која има, освен јаглероден атом, 1 до 4 хетеро атоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом, групата на C₃₋₁₂ јаглероден прстен и хетеро-цикличната група се евентуално супституирани со 1 до 5 супституенти одбрани од следнава група В,

R³, R⁴, и R⁵ се исти или различни и секој е водороден атом,

хидроксил атом,

C₁₋₆ алкил група,

C₂₋₆ алкенил група,

каде што C₁₋₆ алкил групата и C₂₋₆ алкенил групата се евентуално супституирани со 1 до 3 супституенти одбрани од следнава група А,

група на C₃₋₁₂ јаглероден прстен или хетероциклична група,

каде што хетероцикличната група е група на заситен или незаситен прстен која има, освен јаглероден атом, 1 до 4 хетеро атоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом, групата на C₃₋₁₂ јаглероден прстен и хетеро-цикличната група се евентуално супституирани со 1 до 5 супституенти одбрани од следнава група В, или

R² и R³ се евентуално поврзани за да формираат C₁₋₄ алкилен група, или R⁴ и R⁵ се евентуално поврзани за да формираат C₁₋₄ алкилен група,

каде што група А е група која се состои од

1) халоген атом,

2) нитро група,

3) циано група,

4) C₁₋₄ алкил група,

5) -OR^{A1} каде што R^{A1} е водороден атом или C₁₋₄ алкил група,

6) $-SR^{A2}$ каде што R^{A2} е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

7) $-NR^{A3}R^{A4}$ каде што R^{A3} и R^{A4} се исти или различни и секој е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

8) $-COOR^{A5}$ каде што R^{A5} е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

9) $-NR^{A6}COR^{A7}$ каде што R^{A6} е водороден атом или C_{1-4} алкил група, R^{A7} е C_{1-4} алкил група, група на C_{3-12} јаглероден прстен или хетероциклична група,

10) $-NR^{A8}COOR^{A9}$ каде што R^{A8} и R^{A9} се исти или различни и секој е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

11) група на C_{3-12} јаглероден прстен и

12) хетероциклична група,

каде што хетероцикличната група е група на заситен или незаситен прстен која има, освен јаглероден атом, 1 до 4 хетеро атоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом,

секоја од C_{1-4} алкил групите од горе споменатите 4), R^{A1} , R^{A2} , R^{A3} , R^{A4} , R^{A5} , R^{A6} , R^{A7} , R^{A8} и R^{A9} е евентуално супституиран со истите или различни 1 до 3 супституенти одбрани од следнава група C, и

секоја од групите на C_{3-12} јаглероден прстен од горе споменатите 11) и R^{A7} , и хетероцикличните групи од 12) и R^{A7} е евентуално супституиран со истите или различни 1 до 5 супституенти одбрани од следнава група C

група B е група која се состои од

1) халоген атом,

2) нитро група,

3) циано група,

4) C_{1-8} алкил група,

5) C_{2-4} алкенил група,

6) C_{2-4} алкинил група,

7) $-OR^{B1}$ каде што R^{B1} е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

8) $-SR^{B2}$ каде што R^{B2} е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

9) $-NR^{B3}R^{B4}$ каде што R^{B3} е водороден атом, C_{1-4} алкил група, група на C_{3-12} јаглероден прстен или хетероциклична група, и R^{B4} е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

10) $-NR^{B5}COR^{B6}$ каде што R^{B5} е водороден атом или C_{1-4} алкил група, и R^{B6} е водороден атом, C_{1-4} алкил група, група на C_{3-12} јаглероден прстен или хетероциклична група,

11) $-NR^{B7}COOR^{B8}$ каде што R^{B7} и R^{B8} се исти или различни и секој е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

12) $-NR^{B9}CONR^{B10}R^{B11}$ каде што R^{B9} , R^{B10} и R^{B11} се исти или различни и секој е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

13) $-NR^{B12}CONR^{B13}OR^{B14}$ каде што R^{B12} , R^{B13} и R^{B14} се исти или различни и секој е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

14) $-NR^{B15}SO_2R^{B16}$ каде што R^{B15} е водороден атом или C_{1-4} алкил група, и R^{B16} е C_{1-4} алкил група, група

на C_{3-12} јаглероден прстен или хетероциклична група,

15) $-SO_2R^{B17}$ каде што R^{B17} е C_{1-4} алкил група или хетероциклична група,

16) $-SO_2NR^{B18}R^{B19}$ каде што R^{B18} и R^{B19} се исти или различни и секој е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

17) $-P(=O)(R^{B20})(R^{B21})$ каде што R^{B20} и R^{B21} се исти или различни и секој е C_{1-4} алкил група,

18) $-COOR^{B22}$ каде што R^{B22} е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

19) $-CONR^{B23}R^{B24}$ каде што R^{B23} и R^{B24} се исти или различни и секој е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

20) $-NR^{B25}SO_2NR^{B26}R^{B27}$ каде што R^{B25} , R^{B26} и R^{B27} се исти или различни и секој е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

21) $-NR^{B28}SO_2NR^{B29}CONR^{B30}R^{B31}$ каде што R^{B28} , R^{B29} , R^{B30} и R^{B31} се исти или различни и секој е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

22) групата на C_{3-12} јаглероден прстен и

23) хетероциклична група,

каде што секоја од „ C_{1-8} алкил групата“ од горе споменатите 4), и C_{1-4} алкил групите за R^{B1} до R^{B31} е евентуално супституирана со истите или различни 1 до 3 супституенти одбрани од гореспоменатата група A,

секоја од C_{2-4} алкенил групата од 5) и C_{2-4} алкинил групата од 6) е евентуално супституирана од истите или различни 1 до 3 супституенти одбрани од гореспоменатата група A,

хетероцикличната група е група на заситен или незаситен прстен која има, освен јаглероден атом, 1 до 4 хетеро атоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом, и

секоја од групите на C_{3-12} јаглероден прстен од горе споменатите 22), R^{B3} , R^{B6} и R^{B16} , и хетероцикличната група од споменатите 23), R^{B3} , R^{B6} , R^{B16} и R^{B17} е евентуално супституирана од истите или различни 1 до 5 супституенти одбрани од следнава група C, и

група C е група која се состои од

1) халоген атом,

2) циано група,

3) C_{1-4} алкил група,

4) $-ORC_1$ каде што RC_1 е водороден атом или C_{1-4} алкил група,


5) $-NRC_2RC_3$ каде што RC_2 и RC_3 се исти или различни и секој е водороден атом или C_{1-4} алкил група,

6) $-COORC_4$ каде што RC_4 е водороден атом или C_{1-4} алкил група и

7) оксо група.

Има уште 63 патентни барања.

- (51) **C 07D 249/06,** (11) **903130**
 A 61K 31/4192, 31/4196, (13) **T1**
 31/422, 31/427, 31/4439, (22) 01/02/2008
 31/497, 31/4985, 31/501, (45) 28/02/2010
 31/5025, 31/505, 31/5377,
 C 07D 401/04, 401/14,
 403/04, 403/14, 413/04,
 413/14, 417/14, 487/04, 498/04
- (21) **2008/31**
 (30) 20020376121P 26/04/2002 US
 (96) 22/04/2003 EP03723929.0
 (97) 16/01/2008 EP1501809
- (73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) JUNGHEIM, Louis, Nickolaus;
 MUEHL, Brian, Stephen;
 SAVIN, Kenneth, Allen;
 ROBERTSON, Michael, Alan;
 REMICK, David, Michael;
 HONG, Jian, Eric;
 HEMBRE, Erik, James;
 GARDINIER, Kevin, Matthew and
 AMEGADZIE, Albert, Kudzovi
- (54) **ТРИАЗОЛНИ ДЕРИВАТИ КАКО АНТАГОНИСТИ**
НА ТАКИНИНСКИОТ РЕЦЕПТОР
- (57) 1. Соединение со формула I:











каде што:

D е C₁-C₃ алкан-диил;

R¹ е фенил,

коешто е опционално супституирано со еден до три супституенти независно избрани од групата составена од хало, C₁-C₄ алкил, C₁-C₄ алкокси, цијано, дифлуорометил, трифлуорометил и трифлуорометокси;

R⁴ е радикал избран од групата составена од:



каде што

-A¹-A²-A³-A⁴-заедно со атомите кон којшто се сврзани, формираат ароматичен карбоцикличен или хетероцикличен прстен во којшто секој од A¹, A², A³ и A⁴ е независно -CR₈- или азот, кадешто барем еден од A¹, A², A³ и A⁴ може да биде -CR₈-;

-G¹-G²-G³-, заедно со атомите кон којшто тие се сврзани, формираат ароматичен хетероцикличен прстен во којшто секој од G¹, G² и G³ е независно -CR₈-, азот, кислород или сулфур, кадешто само еден од G¹, G² и G³ може да биде кислород или сулфур;

-G⁴-G⁵-G⁶-, заедно со атомите кон којшто тие се сврзани, формираат ароматичен хетероцикличен прстен во којшто секој од -G⁴-G⁵ и G⁶ е независно -CR₈-или азот;

Секој R⁸ е независно избран од групата составена од водород, хало, C₁-C₄ алкил, супституиран C₁-C₄ алкил, C₃-C₆ циклоалкил, -NR¹²R¹³, трифлуорометил и трифлуорометокси;

R¹² и R¹³ се секој независно водород, C₁-C₄ алкил или -C(O)-CH₃, или R¹² и R¹³ заедно со азотот кон којшто тие се сврзани, формираат 4-7 член прстен;

Q¹, Q², Q⁵ и Q⁶ се секој независно -CH- или азот;

Q³ и Q⁴ се секој независно кислород или азот, кадешто барем еден Q³ и Q⁴ може да биде азот;

R⁰ е C₁-C₄ алкил, C₃-C₆ циклоалкил, фенил или пиридил,

којшто фенил или пиридил е опционално супституиран со еден до три супституенти независно избрани од групата составена од хало, цијано, C₁-C₄ алкил, C₁-C₄ алкокси, трифлуорометил, трифлуорометокси, морфолино и -NR¹⁴R¹⁵;

R¹⁴ и R¹⁵ се секој независно водород или C₁-C₄ алкил или R¹⁴ и R¹⁵, заедно со азотот кон којшто тие се сврзани, формираат 4-7 член во прстенот;

X е врска, C₁-C₃ алкан-диил, -CH(OH)-, -C(O)-, -O-, -S(O)_p- или -C=N-OR⁹-;

p е 0, 1 или 2;

R⁹ е водород, C₁-C₄ алкил или бензил;

Y е врска, C₁-C₃ алкан-диил или -C(O)-;



n е 0, 1 или 2;

секој R⁷ е независно C₁-C₄ алкил;

R⁵ е водород, хало, трифлуорометил, C₁-C₄ алкил, C₃-C₆ циклоалкил, фурил, тиенил, пиролил, имидазол, NR¹⁶R¹⁷, пиридилокси, фенил, фенокси, фенилтио, анилино,

којшто фенил, фенокси, фенилтио или анилино група може да биде опционално супституиран на фенилниот прстен со еден или два супституенти независно избрани од групата составена од хало, C₁-C₄ алкил, C₁-C₄ алкокси и -S(O)_q(C₁-C₄ алкил),

или радикал избран од групата составена од:



и

каде што

W е врска, $-\text{CH}_2-$, $-\text{O}-$, $-\text{NR}^{11}-$ или $-\text{S}(\text{O})_q-$;

q е 0, 1 или 2;

 R^{11} е избран од групата составена од водород, C_1 - C_4 алкил, ацетил, фенил, бензил и $-\text{S}(\text{O})_2\text{CH}_3$;

 Z^1 , Z^2 и Z^3 се секој независно $-\text{CH}-$ или азот;


 R^{16} и R^{17} се секој независно водород или C_1 - C_4 алкил, со тоа што двата R^{16} и R^{17} неможат да бидат водород; или негова фармацевтски прифатлива сол;

доколку соединението не е 5-(1-бензил-1,2,3-триазол-4-ил)-1-фенилтетразол.

Има уште 30 патентни барања.

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) C 07K 14/705, | (11) 903108 | (74) Бајалски Димитар, адвокат |
| A 61K 38/17, | (13) T1 | Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје |
| C 07K 14/715, 19/00 | (22) 08/02/2008 | (72) Rose-John, Stefan |
| (21) 2008/46 | (45) 28/02/2010 | (54) СОЕДИНУВАЊЕ НА ПРОТЕИНИ КОИ СЕ СОСТОЈАТ ОД ДВЕ РАСТВОРЛИВИ GP130 МОЛЕКУЛИ |
| (30) 00108691.7 21/04/2000 EP | | (57) 1. Фармацевтски состав кој содржи соединување на молекула која се состои од две растворливи gp 130 молекули. |
| (96) 21/04/2000 EP00108691.7 | | Има уште 8 патентни барања. |
| (97) 02/01/2008 EP1148065 | | |
| (73) CONARIS research institute AG, | | |
| Schauenburgerstrasse 116, 24118 Kiel, DE | | |

Слика 1:




- (51) **C 07D 205/08**,
A 61K 31/397,
A 61P 3/06
- (21) 2008/58
- (30) 20031014610 01/04/2003 DE
(96) 16/03/2004 EP04720854.1
(97) 13/02/2008 EP1613589
- (73) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) FRICK, Wendelin;
GLOMBIK, Heiner;
HEUER, Hubert;
SCHAEFER, Hans-Ludwig;
JAEHNE, Gerhard;
KRAMER, Werner;
FLOHR, Stefanie;
LINDENSCHMIDT, Andreas and
GALIA, Eric

(11) **903136**
(13) **T1**
(22) 21/02/2008
(45) 28/02/2010

(54) **НОВ ДИФЕНИЛАЗЕТИДИНОН СО ПОДОБРЕНИ ФИЗИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ, СООД-ВЕТНА МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКОВИ КОИ ГО СОДРЖАТ НАВЕДЕНОТО СОЕДИНЕНИЕ И НЕГОВА УПОТРЕБА**

(57) 1. Соединение со формулата (I):




или неговите фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 13 патентни барања.



(51) A 61K 31/19	(11) 903101	(54) (R)-2-(3-БЕНЗОИЛФЕНИЛ)СОЛИ НА ПРО-ПАНСКА КИСЕЛИНА И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ НИВ
	(13) T1	
(21) 2008/165	(22) 30/05/2008	(57) 1. Употребата на (R)-кетопрофен енантиомерот, опционално салифициран со соодветна база избрана од групата составена од хирални или ахирални органски бази и неоргански бази, за подготвувањето на лекови за лекување на овие неутрофилно-зависни болести и флогистични процеси, коишто се карактеризираат со тоа што IL-8 индуцира хемотаксија, како што е псоријаза, идиопатска пулмонарна фиброза, акутен респираторно оштетување, оштетување на реперфузија и гломерулонефритис.
	(45) 28/02/2010	Има уште 6 патентни барања.
(30) 1998MI00146 28/01/1998 IT		
(96) 25/01/1999 EP99101322.8		
(97) 02/04/2008 EP0935961		
(73) DOMPE' pha.r.ma S.p.A.		
Via Campo di Pile, 67100 L'Aquila, IT		
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ		
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје		
(72) Clavenna, Gaetano;		
Melillo, Gabriella;		
BERTINI, Riccardo;		
BIZZARRI, Cinzia;		
CASELLI, Gianfranco and		
Brandolini, Laura		

(51) A 61K 9/54	(11) 903131	(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ СО ПРОМЕНЛИВО ОСЛОБОДУВАЊЕ
	(13) T1	
(21) 2008/237	(22) 07/08/2008	(57) 1. Фармацевтски состав со променливо ослободување во форма на капсула, капсулата содржи:
	(45) 28/02/2010	- обложено или необложено тело на капсула
(30) 20020000318 24/12/2002 SI and		- обложен или необложен капак на капсула
20030000246 24/09/2003 SI		- барем една таблета
(96) 23/12/2003 EP03777508.7		- гранулат,
(97) 28/05/2008 EP1578406		назначен со тоа што барем еден дел од капсулата е обложен со облога која е нерастворлива или слабо растворлива во киселинска средина.
(73) LEK Pharmaceuticals d.d.		Има уште 37 патентни барања.
Verovskova 57 / 1526 Ljubljana, SI		
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ		
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје		
(72) KERC, Janez		

- (51) **C 07D 489/02,** (11) **903133**
C 07F 7/08 (13) **T1**
(21) 2008/351 (22) 21/10/2008
(45) 28/02/2010
- (30) 20040542711P 06/02/2004 US
(96) 04/02/2005 EP712726.8
(97) 27/08/2008 EP1711502
(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg,
LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) STUMPF, Andreas
- (54) **МЕТОДИ ЗА ПРАВЕЊЕ 3-О-ЗАШТИТЕНИ**
МОРФИНОНИ И 3-О-ЗАШТИТЕНИ
КАРБОКСИЛАТИ НА МОРФИНОН ДИЕНОЛ
- (57) 1 Состав кој може да се добие со комбинирање на мешавина од соединение со формулата R_1SR_2 , трихлороизоцијанурска киселина и база со секундарен алкохол со формулата (I):



назначен со тоа што R3 е заштитна група, или може да се добие со додавање на секундарен алкохол со формулата (I) на мешавина која содржи соединение со формулата R_1SR_2 и трихлороизоцијанурска киселина следено со додавање на база, каде што R1 и R2 се секој независно $-(C_1-C_{20})$ алкил, $-(C_3-C_8)$ циклоалкил или -фенил.

Има уште 10 патентни барања.

- (51) В 65G 47/71, 47/84 (11) **903109**
(13) **T1**
(21) 2008/357 (22) 22/10/2008
(45) 28/02/2010
- (30) 06015728.6 27/07/2006 EP
(96) 27/07/2006 EP06015728.6
(97) 17/09/2008 EP1882651
- (73) **INDAG Gesellschaft für Industriebedarf mbH & Co. Betriebs KG**
Rudolf-Wild-Strasse 107-115
69214 Eppelheim, DE
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
- (72) Kraft, Eberhard;
Wild, Hans-Peter and
Lechert, Frank
- (54) **НАПРАВА И ПОСТАПКА ЗА ПОДЕЛБА НА НИЗА**
ОД АРТИКЛИ

(57) 1. Направа (1) за поделба на низа предмети, како на пример фолиени кесички (2), во две или повеќе низи со:


еден конвеер (6), на кој, предметите (2) можат да достигнат по должината на една линија во правецот на пренесување (8) и

најмалку еден лизгач (4), со кој предметите (2) на конвеерот (6) можат да се придвижат релативно до други предмети (2) на конвеерот (6), при што, лизгачот (4) може да се движи во еден правец, кој лежи на агол (б) помал од 90° во однос на правецот на изведување (8),

означена со тоа што

е предвиден еден сензор за дофаќање на еден предмет, со кој може да се прекине движењето на лизгачот со кој се движат предметите до конвеерот.


Има уште 18 патентни барања.



СЛИКА 1


- (51) **A 61K 9/00, 31/465, 9/20,** (11) **903134**
A 61P 21/00, 25/28, 39/00 (13) **T1**
- (21) 2008/359 (22) 24/10/2008
(45) 28/02/2010
- (30) 2003IB00942 14/03/2003 WO and
2003IB04945 05/11/2003 WO
- (96) 15/03/2004 EP04720662.8
- (97) 13/08/2008 EP1603532
- (73) **DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.**
1920 Martigny, CH
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) MAUVERNAY, Rolland-Yves;
DUCREY, Bertrand;
MC CORMICK, Mark;
PORCHET, Herve;
SCALFARO, Pietro;
HEIMGARTNER, Frederik;
PFEFFERLE, Francois and
CAPANCIONI, Sergio
- (54) **ПОТКОЖЕН СИСТЕМ ЗА РАЗНЕСУВАЊЕ,
ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТИОТ
И НЕГОВА ПРИМЕНА ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ЗАБОЛУВАЊА ПРЕДИЗВИКАНИ ОД НЕДОСТИГ
НА АЦЕТИЛХОЛИН**
- (57) 1. Поткожен систем за разнесување во форма
на цврст имплант кој претставува еден екструдат
(истисок) којшто се состои од полимерна матрица
која може биолошки да се деградира и барем

една од фармаколошки активните супстанции со
општа формула (I):



(I)

при што остатокот А претставува amino група -NH₂
или амониум група -NH₃⁺ или остаток со општа
формула (II):




(II)


при што секој од X₁ до X₅ претставува, независно,
водороден атом, линеарна или разгранета C₁ до
C₆ алкилна група, линеарна или разгранета C₁
до C₆ алки-локсидна група, хидроксилна група -OH,
амино група -NH₂, примарна или секундарна
група C1 до C6 алкиламино група, халогенски
атом, нитро група -NO₂; споменатата супстанца
е вградена во споменатата матрица.

Има уште 14 патентни барања.

СЛИКА 1



СЛИКА 2





- (51) **C 07C 315/02, 317/44,**
323/14, 323/60
- (21) 2008/389
- (30) 20020383173P 23/05/2002 US and
20030443327 22/05/2003 US
- (96) 23/05/2003 EP03729108.5
- (97) 12/11/2008 EP1506171
- (73) **CERHALON, INC.**
41 Moores Road, Frazer, PA 19355, US
- (74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(11) **903118**
(13) **T1**

(22) 21/11/2008
(45) 28/02/2010


- (72) LARGEAU, Denis and
ODDON, Gilles
- (54) **ПРЕПАРАТИ НА СУЛФИНИЛ АЦЕТАМИД**
- (57) 1. Процес на подготовка на модафинил што
притоа го опфаќа чекорот на реакција на
хлороацетамид со бензидрилтиол за да се
формира 2-(бензилдритил) ацетамид, каде што:
(а) бензилдритиолот е формиран со реакција на
бензидрол со тиоуреа и соодветна киселина за
да се формира сол S-бензи-дритиоурониум со
соодветна база и
(б) чекорите се спроведени во истиот сад на
реакцијата без изолација на посредниците.
Има уште 31 патентни барања.

- (51) **C 07D 491/00,**
A 61K 31/40,
A 61P 35/00
- (21) 2008/400
- (30) 20010025116 19/12/2001 US
- (96) 18/12/2002 EP02797421.1
- (97) 15/10/2008 EP1458723
- (73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road
P.O.Box 4000 Princeton, NJ 08543-4000, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) MISRA, Raj;
XIAO, Hai-Yun;
SPERGEL, Steven, H;
SALVATI, Mark, E.;
BALOG, James, Aaron;
PICKERING, Dacia, A.;
GIESE, Soren;
FURA, Aberra;
LI, Wenying;
PATEL, Ramesh, N.;

(11) **903093**
(13) **T1**


(22) 01/12/2008
(45) 28/02/2010

- HANSON, Ronald, L.;
MITT, Toomas;
ROBERGE, Jacques;
CORTE, James, R. and
RAMPULLA, Richard, A.
- (54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ФУЗИРАНИ ХЕТЕРО-
ЦИКЛИЧНИ СУКЦИНИМИДИ И НИВНИ
АНАЛОЗИ, МОДУЛАТОРИ НА ФУНКЦИЈАТА НА
НУКЛЕАРНИОТ ХОРМОНСКИ РЕЦЕПТОР**
- (57) 1. Соединение со формулата:




Има уште 7 патентни барања.


- (51) **C 07C 233/18** (11) **903091**
(13) **T1**
(21) 2008/401 (22) 02/12/2008
(45) 28/02/2010
- (30) 20040001439 13/02/2004 FR
(96) 11/02/2005 EP05290308.5
(97) 10/09/2008 EP1564202
(73) **Les Laboratoires Servier**
12, place de la Defense
92415 Courbevoie Cedex, FR
- (74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (72) Horvath, Stephane;
Chapuis, Genevieve;
Thominot, Gilles,;
Souvie, Jean-Claude,;
Damien, Gerard, and
Gonzalez Blanco, Isaac,
- (54) **НОВ ПРОЦЕС НА СИНТЕЗА И НОВА
КРИСТАЛНА ФОРМА НА АГЛОМЕЛАТИН КАКО
И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ ШТО ГИ
СОДРЖАТ**
- (57) 1. Индустриски процес за синтеза на соединение
со формула (I)




**карактеристично со тоа што 7-метокси-
тетралон со формула (III):**




реагира со цијаноацетична киселина со формула
(IV):




во услови каде што настанатата вода ќе се
отстрани, во присуство на каталитичка колична од
соединение со формула (V):




каде што секое од R и R', кои што можат да бидат
идентични или различни, претставува линеарна
или разгранета (C₃-C₁₀)алкил група, заменета
или незаменета арил група или заменета или
незаменета арил-(C₁-C₆)алкил група во која
алкилната половина може да биде линеарна
или разгранета, за да се добие, по филтрација
или измивање со базичен раствор, (7- метокси-
3,4-дихидро-1-нафталенил)ацетронитрил со
формула (VI):



при што соединението со формула (VI) се
подложува на реакција со катализатор за
хидрогенизација во присуство на алил соединение
за да се добие соединението со формула:



кое пак се подложува на реакција со водород
во присуство на Raney никел во средина на
амониачен етанол, постепено претворен во сол
со употреба на хлороводородна киселина за да
се добие соединението со формула (VIII):




кое што постепено е подложувано на дејство на
содиум ацетат, потоа на ацетичен анхидрид за да
се добие соединението со формула (I), кое што е
изолирано во цврста форма,
каде што:

- под арил се подразбира фенил, нафтил или бифенил група,
- терминот "заменети" што се однесува на "арил" и "арилалкил" означува дека ароматичната половина на тие групи можат да бидат заменети со од 1 до 3 идентични или различни групи на линеарен или разгранет (C₁-C₆)алкил, хидрокси или линеарен или разгранет (C₁-C₆)алкокси,
- под "алил соединението" се подразбира молекула што содржи од 3 до 10 атоми на јаглерод, способна да содржи, дополнително, од 1 до 5 атоми на кислород, и содржи најмалку една половина на -CH₂-CH=CH₂.

Има уште 18 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/44, 31/415,** (11) **903095**
 31/445, 31/48, (13) **T1**
 A 61P 25/04, (22) 03/12/2008
 C 07D 211/04, 211/06, (45) 28/02/2010
 235/24, 235/26, 401/04,
 401/06, 403/04, 403/06, 413/04
- (21) 2008/403
- (30) 20010284666P 18/04/2001 US;
 20010284667P 18/04/2001 US;
 20010284668P 18/04/2001 US and
 20010284669P 18/04/2001 US
- (96) 18/04/2002 EP02764236.2
- (97) 08/10/2008 EP1379246
- (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg,
LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) SUN, Qun;
 WHITEHEAD, John;
 CHEN, Zhengming;
 KYLE, Donald;
 VICTORY, Sam, and
 GOENRING, R. Richard
- (54) АНАЛОЗИ НА НОЦИЦЕПТИН
- (57) 1. Соединение со формулата (IV):



назначено со тоа што R е C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₃₋₁₂ циклоалкилC₁₋₄ алкил-, C₁₋₁₀ алкокси-, C₃₋₁₂ циклоалкокси-, C₁₋₁₀ алкил супституиран со 1-3 халоген, C₃₋₁₂ циклоалкил супституиран со 1-3 халоген, C₃₋₁₂ циклоалкилC₁₋₄ алкил- супституиран со 1-3 халоген, C₁₋₁₀ алкокси супституиран со 1-3 халоген, C₃₋₁₂ циклоалкокси-супституиран со 1-3 халоген, -COOV₁, -C₁₋₄-COOV₁, -CH₂OH, -SO₂N(V)₂, хидроксиC₁₋₁₀ алкил, хидроксиC₃₋₁₀циклоалкил, цианоC₁₋₁₀ алкил-, цианоC₃₋₁₀циклоалкил-, -CON(V)₂, NH₂SO₂C₁₋₄алкил-, NH₂SOC₁₋₄алкил-, сулфониламиноC₁₋₁₀алкил-, диаминоалкил-, сулфонилC₁₋₄алкил,

6-член хетероцикличен прстен, 6-член хетероароматски прстен, 6-член хетероцикличен C₁₋₄алкил-, 6-член хетероароматски C₁₋₄алкил-, 6-член ароматски прстен, 6-член ароматски C₁₋₄алкил-, 5-член хетероцикличен прстен евентуално супституиран со оксо или тиро, 5-член хетероароматски C₁₋₄алкил-, -C₁₋₅(=O)W₁, -C₁₋₅(=NH)W₁, -C₁₋₅NHC(=O)W₁, -C₁₋₅NHS(=O)₂W₁, -C₁₋₅NHS(=O)W₁, каде што W₁ е водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₁₋₁₀ алкокси-, C₃₋₁₂ циклоалкокси-, -CH₂OH, amino, C₁₋₄алкиламино-, диC₁₋₄алкиламино-, или 5-член хетероароматски прстен евентуално супституиран со 1-3 понизок алкил;

каде што секој V₁ е независно одбран од H, C₁₋₆ алкил, C₃₋₆ циклоалкил, бензил и фенил;


D е 5-8 члена циклоалкилна, D е 5-8 члена хетероциклична или 6 члена ароматска или хетероароматска група;

n е цел број од 0 до 3;

A, B и Q се независно водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₁₋₁₀ алкокси, C₃₋₁₂ циклоалкокси-, -CH₂OH, -NHSO₂, хидроксиC₁₋₁₀ алкил-, аминокарбонил-, C₁₋₄ алкиламинокарбонил-, диC₁₋₄ алкиламинокарбонил-, ациламино-, ациламиноалкил-, амид, сулфониламиноC₁₋₁₀алкил-; или A-B можат заедно да формираат C₂₋₆ мост, или B-Q можат заедно да формираат C₃₋₇ мост, или A-Q можат заедно да формираат C₁₋₅ мост;

Z е одбрано од групата која се состои од врска, праволиниски или разгранет C₁₋₆ алкилен, -NH-, -CH₂O-, -CH₂NH-, -CH₂N(CH₃)-, -NHCH₂-, -CH₂CONH-, -NHCH₂CO-, -CH₂CO-, -COCH₂-, -CH₂COCH₂-, -CH(CH₃)-, -CH=, -O- и -HC=CH-, со јаглеродните и/или азотните атоми се несупституирани или супституирани со една или повеќе пониска/и алкилна/и, хидрокси, хало или алкокси група/и;

R₁ е одбрано од групата која се состои од водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₂₋₁₀ алкенил, amino, C₁₋₁₀ алкиламино-, C₃₋₁₂циклоалкиламино-, -COOV₁, -C₁₋₄COOV₁, циано, цианоC₁₋₁₀алкил-, цианоC₃₋₁₀циклоалкил-, NH₂SO₂-, NH₂SO₂C₁₋₄алкил-, NH₂SOC₁₋₄алкил-, аминокарбонил-, C₁₋₄алкиламинокарбонил-, диC₁₋₄алкиламинокарбонил-, бензил, C₃₋₁₂ циклоалкенил-, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арилен или хетероарилен прстен, хетеро-моноцикличен прстен, хетеро-бицикличен прстенест систем, и спиро прстенест систем со формулата (V):



(V)

каде што X₁ и X₂ се независно одбрани од групата составена од NH, O, S и CH₂; и каде што наведениот алкил, циклоалкил, алкенил, C₁₋₁₀ алкиламино-, C₃₋

$_{12}$ циклоалкиламино-, или бензил од R_1 е евентуално супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, хидрокси, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, нитро, трифлуорометил-, циано, $-COOV_1$, $-C_{1-4}COOV_1$, циано C_{1-10} алкил-, $-C_{1-5}(=O)W_1$, $-C_{1-5}NHS(=O)_2W_1$, $-C_{1-5}NHS(=O)W_1$, 5-член хетероароматски C_{0-4} алкил-, фенил, бензил, бензилокси, наведениот фенил, бензил, и бензилокси евентуално е супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата која се состои од халоген, C_{1-10} алкил-, C_{1-10} алкокси-, и циано; и каде што наведениот C_{3-12} циклоалкилен, C_{3-12} циклоалкенилен, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арилен, хетероарилен прстен, хетеро-моноцикличен прстен, хетеро-бицикличен прстенест систем, или спиро прстенест систем со формулата (II) е евентуално супституиран со

1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил-, C_{1-10} алкокси, нитро, трифлуорометил-, фенил, бензил, фенилокси и бензилокси, каде што наведениот фенил, бензил, фенилокси и бензилокси е евентуално супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата која се состои од халоген, C_{1-10} алкил-, C_{1-10} алкокси, и циано;

R_2 е одбрано од групата составена од водород, C_{1-10} алкил, C_{3-12} циклоалкил- и халоген, наведениот алкил или циклоалкил евентуално е супституиран со оксо, amino, алкиламино или диалкиламино група;

или негова фармацевтски прифатлива сол или негов солват.


Има уште 28 патентни барања.

- (51) **C 07D 333/38,**
A 61K 31/381
(21) 2009/4
(30) 20040010335 28/02/2010 FR
(96) 17/06/2005 EP05291297.9
(97) 15/10/2008 EP1642897
(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Damien, Gerard;
Horvath, Stephane and
Demuynck, Isabelle

(11) **903092**
(13) **T1**
(22) 08/01/2009
(45) 28/02/2010

- (54) **АЛФА-КРИСТАЛНА ФОРМА НА СТРОНЦИУМ РАНЕЛАТ, ПРОЦЕС НА НЕГОВА СЕПАРАЦИЈА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА ШТО ГО СОДРЖАТ**

- (57) 1. Алфа кристална форма на стронциум ранелат со формула (I):




карактеристична со 24% количество на вода и со следниот дијаграм на дифракција на рендгенски зраци на примерок во прав, мерено со PANalytical X'Pert Pro дефракциометар заедно со X'Celerator детектор, изразено во однос на линиската поставеност (Брагов агол 2 тета, изразено во степени), линиската висина (изразена во броеви), линиската површина (изразена во броеви x степени), линиската ширина на половина од висината („FWHM“, изразена во степени) и интерпланарно растојание d (изразено во Å):

Има уште 4 патентни барања.

Ред бр.	Агол 2 тета (степени)	Висина (Броеви)	Површина (Броеви x степени)	FWHM (степени)	Интерпланарно растојание (Å)
1	7.6	4527	448	0.1004	11.648
2	8.0	1438	142	0.1004	11.069
3	8.3	3522	349	0.1004	10.842
4	8.6	11347	1123	0.1004	10.272
5	8.9	7332	726	0.1004	9.889
6	11.0	1047	104	0.1004	8.072
7	11.3	1655	164	0.1004	7.840
8	12.0	2186	216	0.1004	7.355
9	13.2	2887	381	0.1338	6.703
10	13.5	1705	169	0.1004	6.557
11	14.1	154	30	0.2007	6.275
12	14.7	809	79	0.1004	6.035
13	14.9	1346	178	0.1338	5.942
14	15.8	1556	154	0.1004	5.613
15	16.0	3339	441	0.1338	5.527
16	16.7	1845	183	0.1004	5.308
17	17.3	2835	281	0.1004	5.127
18	17.6	1252	124	0.1004	5.049
19	18.0	2183	216	0.1004	4.939
20	19.2	2303	228	0.1004	4.622
21	19.8	1298	128	0.1004	4.475
22	20.3	768	78	0.1004	4.373
23	20.6	1039	103	0.1004	4.317
24	21.1	882	116	0.1338	4.211
25	21.7	390	38	0.1004	4.103
26	22.3	1919	253	0.1338	3.990
27	22.7	1805	179	0.1004	3.923
28	23.0	4043	467	0.1171	3.861
29	23.5	650	86	0.1338	3.792
30	24.0	8677	1002	0.1171	3.711
31	24.7	229	30	0.1338	3.600
32	25.1	1246	164	0.1338	3.543
33	25.6	1659	219	0.1338	3.473
34	25.9	1773	175	0.1004	3.442
35	26.3	695	69	0.1004	3.385
36	26.6	401	46	0.1171	3.355
37	27.0	2800	370	0.1338	3.300
38	27.6	1415	140	0.1004	3.230
39	28.0	3250	429	0.1338	3.186
40	28.4	1513	250	0.1673	3.144
41	29.1	1456	144	0.1004	3.088
42	29.6	1943	192	0.1004	3.022
43	30.1	3637	540	0.1506	2.967
44	30.5	707	117	0.1673	2.929
45	30.9	596	59	0.1004	2.897
46	31.8	577	76	0.1338	2.816
47	32.0	1080	107	0.1004	2.796
48	32.5	512	51	0.1004	2.756
49	32.9	1268	167	0.1338	2.726
50	33.4	1180	117	0.1004	2.685

- (51) **C 07D 491/22,** (11) **903116**
 A 61K 31/437, (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 11/02/2009
 (21) 2009/50 (45) 28/02/2010
 (30) 20030388587 17/03/2003 US
 (96) 10/03/2004 EP04719039.2
 (97) 17/12/2008 EP1603919
 (73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
 and
 ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA
 CURA DEI TUMORI
 Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT and
 Via Venezian, 1, I-20133 Milano, IT
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) DALLAVALLE, Sabrina;
 PISANO, C.,;
 PISANO, C., Sigma-Tau Indus. Farma. Riunite S.p.A.
 and
 ZUNINO, F., Istit. Nazion. Studio Cura dei Tumori
 (54) **7-АМИНО ДЕРИВАТИ НА КАМТОТЕХИН**
КОИШТО ИМААТ АНТИТУМОРНА АКТИВНОСТ
 (57) 1. Соединенија со формула (I)




каде што: R_1 е $-C(R_5)=N-R_4$ група, каде што R_4 е фенил група супституирана со една или повеќе групи избрани од групата составена од: S-S-(2-аминофенил), -S-S-(4-аминофенил), -S-(4-аминофенил), $-SCH_3$; R_5 е водород, C_1-C_8 линеарен или разгранет алкил, C_1-C_8 линеарен или разгранет алкенил, C_3-C_{10} циклоалкил, (C_3-C_{10}) циклоалкил- (C_1-C_8) линеарен или разгранет алкил, C_6-C_{14} арил, (C_6-C_{14}) арил- (C_1-C_8) линеарен или разгранет алкил; R_2 и R_3 , истиот или различно од нив се водород, хидрокси, C_1-C_8 линеарен или разгранет алкокси; нивни N1-оксиди, нивни единечни изомери, особено син и анти изомерите на $-C(R_5)=N-R_4$ група, нивни можни енантиомери, диастереоизомери и релативни примеси, нивни фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 10 патентни барања.


- | | | |
|---|---|---|
| <p>(51) A 61K 45/00, 31/439,
31/573, 31/58,
A 61P 11/00, 11/06, 11/08</p> <p>(21) 2009/52</p> <p>(30) 20040001312 31/05/2004 ES</p> <p>(96) 31/05/2005 EP05751702.1</p> <p>(97) 17/12/2008 EP1763369</p> <p>(73) Laboratorios Almirall, S.A.
Ronda del General Mitre 151,
08022 Barcelona, ES</p> <p>(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,</p> | <p>(11) 903105</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 12/02/2009</p> <p>(45) 28/02/2010</p> | <p>(72) GRAS ESCARDO, Jordi;
LLENAS CALVO, Jesus;
RYDER, Hamish and
ORVIZ DIAZ, Pio</p> <p>(54) КОМБИНАЦИИ ШТО СОДРЖАТ АНТИ-МУСКАРИНСКИ АГЕНСИ И КОРТИКОСТЕРОИДИ</p> <p>(57) 1. Комбинација што содржи (а) кортикостероиди (б) антагонист на М3 мускарински рецептори којшто е 3(R)-(2-хидрокси-2,2-дифенил-2-пропилацетокси)-1-(3-феноксипропил)-1-азониабикло[2.2.2]октан, во форма на сол која има анјон Х, којшто е фармацевтски прифатлив анјон на моно или поливалентна киселина.
Има уште 19 патентни барања.</p> |
|---|---|---|

Компаративни ефекти од инхибиција на контракцијата на трахеалните прстени
изолирани од Гвинеа-свињи



- (51) **A 61K 45/00, 31/137,** (11) **903110** (72) GRAS ESCARDO, Jordi;
31/167, 31/439, (13) **T1** LLENAS CALVO, Jesus;
A 61P 11/00, 11/06, 11/08 (22) 12/02/2009 RYDER, Hamish and
(21) 2009/53 (45) 28/02/2010 ORVIZ DIAZ, Pio
- (30) PCT2005001969 24/02/2005 EP;
200401312 31/05/2004 ES;
PCT2005000722 25/02/2005 GB and
PCT2005000740 25/02/2005 GB
- (96) 31/05/2005 EP05748688.8
- (97) 31/12/2008 EP1765404
- (73) **Laboratorios Almirall, S.A.**
Ronda del General Mitre 151,
08022 Barcelona, ES
- (74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (54) **КОМБИНАЦИИ ШТО СОДРЖАТ**
АНТИМУСКАРИНСКИ АГЕНСИ И БЕТА-
АДРЕНЕРГИЧНИ АГОНИСТИ
- (57) 1 Комбинација која содржи (а) β_2 антагонист и (б) антагонист на М3 мускаринските рецептори кој што е (3R)-1-фенетил-3-(9H-ксантен-9-карбонилокси)-1-азониабисцикло[2.2.2]октан, во форма на сол што има анјон X, кој што е фармацевтски прифатлив анјон на моно или поливалентна киселина. Има уште 19 патентни барања.


Слика 1: Временски ефекти Соединение 2 100 mg/kg плус салметерол 3 mg/kg наспроти тиотропиум 10 mg/kg интравенозно, врз срцевиот ритам на свесни Бигл кучиња



N=3. Статистичка анализа: Еднонасочна ANOVA со Newman-Keuls пост тест. Постојат разлики меѓу секој третман и носачките групи и меѓу третманите ($p < 0.001$)

- (51) **C 07D 471/04, 239/94, 405/04** (11) **903096**
 (13) **T1**
 (21) 2009/54 (22) 12/02/2009
 (45) 28/02/2010
- (30) 19980000569 12/01/1998 GB
 (96) 08/01/1999 EP04076762.6
 (97) 17/12/2008 EP1454907
 (73) GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
 Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) Carter, Malcolm Clive;
 Cockerill, George Stuart;
 Guntrip, Stephen B., GlaxoSmithKline;
 Lackey, Karen E., GlaxoSmithKline and
 Smith, Kathryn J., GlaxoSmithKline
 (54) **ДЕРИВАТИ НА КИНАЗОЛИНИН И ПИРИ-**
ДОПИРИМИДИН

- (57) 1. Соединение со формула (IV)




каде што Y' е CL' и V' е N;
 или Y' е CL' и V' е CR², каде што R² претставува
 водород, метокси или флуоро;
 и L' е напуштена група избрана од хало,
 сулфонилокси група, алкокси група, и трифлат;
 R³ претставува 3-флуоробензилокси; и
 R⁴ претставува флуоро, хлоро или бром
 Има уште 9 патентни барања.



- (51) **A 61K 38/17, 39/395** (11) **903135**
 (13) **T1**
 (21) 2009/55 (22) 12/02/2009
 (45) 28/02/2010
 (30) 19980100182P 14/09/1998 US
 (96) 13/09/1999 EP99949656.5
 (97) 31/12/2008 EP1113810
 (73) **Board of Regents,**
The University of Texas System
201 West 7th Street Austin Texas 78701, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) MUNDY, Gregory, R. and
 YONEDA, Toshiyuki
 (54) **ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА МНОГУКРАТЕН**
МИЕЛОМ И КОСКЕНО РЕСОРПЦИОНЕН
ИНДУЦИРАН МИЕЛОМ УПОТРЕБУВАЈЌИ
АНТАГОНИСТИ НА ИНТЕГРИН/РЕЦЕПТОРНО
ВРЗУВАЊЕ

- (57) 1. Употреба на антитело или негов антиген
 врзувачки фрагмент избран од:
 (а) анти -VLA-4 антитело или негов антиген-
 врзувачки фрагмент;
 (б) анти -алфа 4/бета 7 цело антитело или негов
 антиген-врзувачки фрагмент; и
 (в) анти -VCAM-1 антитело или негов антиген
 врзувачки фрагмент; за подготвување на
 фармацевтски состав за лекување на многукратен
 миелом, каде што антителото или неговиот
 антиген врзувачки фрагмент е избран од групата
 составена од човечки антитела, химерични
 антитела, хуманизирани антитела и негови
 антиген -врзувачки фрагменти.
 Има уште 11 патентни барања.




Сл.1

- (51) C 07D 223/10, (11) 903117
A 61K 31/55, (13) T1
A 61P 35/00, (22) 16/02/2009
C 07D 223/12 (45) 28/02/2010
- (21) 2009/58
(30) 10349669 24/10/2003 DE
(96) 08/10/2004 EP04765884.4
(97) 07/01/2009 EP1680405
(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) KURZ, Michael;
HOFFMANN, Holger;
HAAG-RICHTER, Sabine and
TIETGEN, Heiko

(54) **ДЕРИВАТИ НА БЕНГАМИД И НИВНА УПОТРЕБА
ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



каде што:

R_1 е H или (C_1-C_6) -алкил,

R_2 е H или OH и


R_3 е H или $-C(=O)-(C_1-C_6)$ -алкил,

или негова физиолошки прифатлива сол.

Има уште 9 патентни барања.



- (51) **C 07K 7/64**, (11) **903124**
A 61K 38/08 (13) **T1**
- (21) 2009/59 (22) 16/02/2009
(45) 28/02/2010
- (30) 2004RM00024 13/05/2004 IT
(96) 04/05/2005 EP05742726.2
(97) 14/01/2009 EP1753776
- (73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. and**
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT and
Via Venezian, 1, I-20133 Milano, IT
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) TINTI, Maria, Ornella;
GIANNINI, Giuseppe;
PENCO, Sergio;
DAL POZZO, Alma;
DALLAVALLE, Sabrina;
MERLINI, Lucio;
PISANO, Claudio;
ZUNINO, Franco;
ALLOATTI, Domenico;
VESCI, Loredana and
NI MING HONG
- (54) **КАМТОТЕХИНИ КОНЈУГИРАНИ ВО ПОЗИЦИЈА 7 ЗА ЦИКЛИЧНИТЕ ПЕПТИДИ КАКО ЦИТО-СТАТИЧНИ АГЕНСИ**
- (57) 1. Соединенија со формула (I)



(I)

каде што:

i е 0 или 1;

R₁ е групата -CH=N(O)_m-R₂-Z-X-Y;

каде што m е 0 или 1;

R₂ е избран од групата составена од линеарен или разгранет C₁-C₇ алкилен, линеарен или разгранет C₂-C₇ алкенилен, C₃-C₁₀ циклоалкилен, C₃-C₁₀ циклоалкенилен, C₆-C₁₄ арилен, арилен (C₆-C₁₄)-алкилен-(C₁-C₆), алкилен(C₁-C₆)-арилен(C₆-C₁₄), ароматичен или не-ароматичен хетероцикл (C₃-C₁₄), којшто содржи барем еден хетероатом избран од групата составена од O, N, S; хетероциклоалкилен(C₃-C₁₀)-алкилен(C₁-C₆) којшто содржи барем еден хетероатом избран од групата составена од O, N, S; алкилен (C₁-C₆)-хетероциклоалкилен(C₃-C₁₀) којшто содржи барем

еден хетероатом избран од групата составена од O, N, S; полиаминоалкил група со формула -(CH₂)_m-NR₈-(CH₂)_n-NR₉-(CH₂-CH₂-CH₂-NR₉)_p-H, каде што m₁ и n₁, којшто може да биде истиот или различен, се цел број од 2 до 6 и p₁ е цел број од 0 до 3;

R₈ и R₉, којшто може да биде истиот или различен, се избрани од групата составена од H, линеарен или разгранет C₁-C₆ алкил, Вос, Cbz; моносахариди, како што се 6-D-галактозил или 6-D-глюкозил; секој од горе-споменатите групи може да биде супституиран со една или повеќе групи избрани од групата составена од CN, NO₂, NH₂, OH, SH, COOH, COO-(алкил)(C₁-C₅), CONH-(алкил)(C₁-C₅), SO₃H, SO₃-(алкил)(C₁-C₅), каде што алкил групата е линеарна или разгранета; халоген атом;

Z е или отсутен или е избран од -NH-, -CO-, -O-;

X е или отсутен или е избран од групата составена од -COCHR₃NH-, -COCHR₆(CH₂)_{n2}R₄-, -R₄-CH₂(OCH₂CH₂)_{n3}OCH₂R₄-, -R₄(Q)R₄-, -R₅[Arg-NH(CH₂)_{n1}CO]_{n4}R₅-, -R₅-[N-гванидинопропил-Gly]_{n3}R₅-, -CON[CH₂)_{n4}NHR₇]CH₂-, каде што n₁ е цел број од 2 до 6, n₂ е цел број од 0 до 5, n₃ е цел број од 0 до 5, n₄ е цел број од 2 до 7;

R₃ е H или линеарна или разгранета C₁-C₄ алкил, опционално супституиран со -COOH, -CONH₂, -NH₂ или -OH, C₆-C₁₄ арил;

R₄ е избран од групата составена од: -NH-, -CO-, -CONH-, -NHCO-;

R₅ е или отсутен или е-R₄(Q)R₄-;

R₆ е или водороден атом, -NH₂;

R₇ е водороден атом или линеарен или разгранет (C₁-C₄) алкил;

Q е избран од групата составена од: линеарен или разгранет C₁-C₆ алкилен; линеарен или разгранет C₃-C₁₀ циклоалкилен; линеарен или разгранет C₂-C₆ алкенилен; линеарен или разгранет C₃-C₁₀ цикло-алкенилен; C₆-C₁₄ арилен; арилен (C₆-C₁₄)-алкилен; (C₁-C₆), алкилен(C₁-C₆)-арилен(C₆-C₁₄); ароматичен или неароматичен хетероцикл (C₃-C₁₄), којшто содржи барем еден хетероатом избран од групата составена од O, N, S;

Y е формулата c(Arg-Gly-Asp-AA₁-AA₂), каде што:

C е цикличен;

AA₁ е избран од групата составена од: (D)-Phe, (D)-Tyr, (D)-2-нафтилAla, (D)-4-терцбутил-Phe, (D)-4,4'-бифенил-Ala, (D)-4-CF₃-Phe, (D)-4-ацетиламин-Phe;

AA₂ е избран од групата составена од: NW-CH[(CH₂)_n-CO]-CO, NW-CH[(CH₂)_n-NH]-CO, NW-[4-(CH₂)_{n5}-CO]-Phe, NW-[4-(CH₂)_{n5}-NH]-Phe, [NW]-Gly,

NW-Val, каде што W е избран од H, линеарен или разгранет C₁-C₆ алкил, -(CH₂)_{n5}-COOH каде што n₇ е цел број од 0 до 5, 4-карбоксибензил, 4-аминометилбензил;

N1-оксиди, рацемична смеса, нивни поединечни енантиомери, формите E и Z, негови примеси, фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 15 патентни барања.



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) C 07K 5/06 | (11) 903113 | (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ |
| | (13) T1 | ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје |
| (21) 2009/62 | (22) 17/02/2009 | (72) MOHER, Eric, David and MONN, James, Allen |
| | (45) 28/02/2010 | (54) ПРОЛЕКОВИ НА ЕКСЦИТАТОРНИ АМИНО-КИСЕЛИНИ |
| (30) 20020380120 11/06/2002 EP; | | (57) 1. Соединение коешто е (1R, 4S, 5S, 6S)-4-(2'S-4'-метилтио-2'-аминобутаноил)амино-2,2-диоксо-2 λ6-тиа-бицикло[3.1.0]хексан-4,6-дикарбоксилна киселина или негова фармацевтска прифатлива сол. |
| 20020380121 11/06/2002 EP; | | Има уште 18 патентни барања. |
| 20020415936P 03/10/2002 US and | | |
| 20020415937P 03/10/2002 US | | |
| (96) 06/06/2003 EP03757266.6 | | |
| (97) 21/01/2009 EP1517915 | | |
| (73) ELI LILLY AND COMPANY | | |
| Lilly Corporate Center, Indianapolis, | | |
| IN 46285, US | | |

- (51) **F 23G 5/027, 5/00,** (11) **903114**
 5/02, 5/08, 5/30, 5/46 (13) **T1**
 (21) 2009/63 (22) 17/02/2009
 (45) 28/02/2010
- (30) 20050013299 29/06/2005 GB and
 20060004691 08/03/2006 GB
 (96) 29/06/2006 EP06755679.5
 (97) 10/12/2008 EP1896774
 (73) **Tetronics Limited**
Swindon, Wiltshire SN3 4DE, GB
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) CHAPMAN, Chris;
 OVENS, David;
 DEEGAN, David and
 ISMAIL, Saeed


ПРОЦЕС И АПАРАТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ОТПАД

1. Процес за третирање на отпад, процес којшто се состои од:

(i) чекор на претворање во гас (гасификација) којшто се состои од третирање на отпадот во една единица за гасификација (1) во присуство на кислород и пареа за да се произведе offgas и non-airborne цврст јагленисан материјал; и

(ii) чекор на третирање со плазма којшто се состои од подложување на offgas и non-airborne цврст јагленисан материјал на третман со плазма во една единица за третирање со плазма (4) во присуство на кислород и, незадолжително, пареа, при што единицата за третирање со плазма (4) е одвоена од единицата за гасификација(1).


Има уште 42 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **B 04B 15/06** (11) **903125**
 (21) 2009/65 (13) **T1**
 (30) 10114598 23/03/2001 DE (22) 18/02/2009
 (96) 19/03/2002 EP02704761.2 (45) 28/02/2010
 (97) 07/01/2009 EP1383608
 (73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) ASTHEIMER, Achim;
 KRAEMER, Peter;
 UNGER, Bernhard;
 ZWILLING, Frank and
 SITTIG, Wolfgang
 (54) **ХОРИЗОНТАЛНА ЦЕНТРИФУГА СО ЦВРСТ САД**
И СО МЛАЗНИЦИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА САМОТО
МЕСТО

- (57) 1. Хоризонтална центрифуга со цврст сад, која содржи:
 - ротирачки барабан (1);
 - млазници (2) за чистење на самото место, поставени внатре во барабанот (1), при што млазниците (2) се конфигурирани да распрскуваат течност за чистење врз внатрешниот сид (1b) и задниот сид (1a) на барабанот (1); и
 - цевка (5) за исфрлање на течноста за чистење, назначена со тоа, што во барабанот се поставени повеќе млазници (2) за чистење на самото место (1), а наведената цевка (5) е поставена подвижно на тој начин што влезниот отвор (5a) на цевката (5) е поставен во барабанот (1) на најдолната точка на ротирање на барабанот (1).
 Има уште 21 патентни барања.



- (51) **C 08B 37/00**, (11) **903122**
 A 61K 31/715 (13) **T1**
 (21) 2009/66 (22) 18/02/2009
 (45) 28/02/2010

(30) 0409557 09/09/2004 FR
 (96) 07/09/2005 EP05805571.6
 (97) 07/01/2009 EP1791872


(73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) HERBERT, Jean, Marc;
 DUCHAUSSOY, Philippe;
 PETITOU, Maurice;
 SAVI, Pierre and
 HERAULT, Jean, Pascal


(54) **ХЕКСАДЕКАСАХАРИДИ ПОДЛОЖНИ НА БИО-
 ТИНИЛАЦИЈА, ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И
 НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1. Хексадекасахариди подложени на
 биотинилација, претставени со општата формула
 (I):




каде што:

- T претставува врска T₁ или T₂, претставена со
 следните формули:



- Biot ја претставува групата:



- R претставува радикал (C₁-C₆)алкокси, конкретно
 радикал метокси, или радикал -OSO₃-


- R₁ претставува радикал (C₁-C₆)алкокси, конкретно
 радикал метокси, или радикал -OSO₃-

- R₂ претставува радикал (C₁-C₆)алкокси или
 радикал -OSO₃-

- R₃ претставува радикал (C₁-C₆)алкокси, конкретно
 радикал метокси или радикал -OSO₃-

или пак R₃ претставува -O-CH₂-мост (врска), при што групата
 - CH₂- е поврзана со јаглеродниот атом којшто
 ја носи карбоксилната функционална група на
 истиот прстен,

- Ре претставува сахаридна врска со следната
 формула:



и нивните фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 7 патентни барања.

(51) **C 07D 207/34,** (11) **903126**
A 61K 31/40, (13) **T1**
A 61P 35/00

(21) 2009/67 (22) 19/02/2009
(45) 28/02/2010

(30) 0501354 10/02/2005 FR

(96) 08/02/2006 EP06709274.2

(97) 31/12/2008 EP1851198

(73) **Aventis Pharma S.A.**

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) TABART, Michel;

VIVIANI, Fabrice;

RONAN, Baptiste;

SOUAILLE, Catherine;


BACQUE, Eric;

LETTALEC, Jean-Philippe and

DESMAZEAU, Pascal


(54) **СУПСТИТУИРАНИ ПИРОЛИ, СОСТАВИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ, МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА
УПОТРЕБА**

(57) 1. Производ претставен со формулата (I):



каде што:

1) Ar-L-A е:



каде што секој X1, X2, X3 и X4 е, независно еден
од друг, одбран од N и CH,

каде што A е одбран од евентуално супституиран
фенил, пиазолил и изоксазолил;

2) L е NH-CO-NH;

3) Ra е H;

4) R1 е H;

5) R2 и R5 се, независно еден од друг, одбрани од
групата која се состои од: H, халоген, R'2, OR'2,
NHR'2, NHCOR'2, NHCONHR'2, NH2OR'2 каде
што секој R'2, R'3, R'4 е, независно еден од друг,
одбран од групата која се состои од H, алкил,
алкилен, алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил,
хетероцикл, супституиран алкил, супституиран
алкилен, супституиран алкинил, супституиран
арил, супституиран хетероарил, супституиран
циклоалкил, супституиран хетероцикл.


Има уште 8 патентни барања.

- (51) **A 43B 17/08, 7/08, 7/12** (11) **903119**
 (13) **T1**
 (21) 2009/74 (22) 24/02/2009
 (45) 28/02/2010
- (30) 20030000521 23/07/2003 AT
 (96) 16/07/2004 EP04016847.8
 (97) 26/11/2008 EP1500341
- (73) **Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport**
Allmendstrasse 25 8953 Dietikon, CH
- (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
- (72) Falle, Werner, Ing.,
- (54) **ЧЕВЕЛ СО ВЕНТИЛИРАЧКА СТРУКТУРА**
- (57) 1. Чевел (1) со фон (4) кој содржи фон за трчање (2) и влошка (3) прицврстена на тоа, и нагорен чевел (5) прицврстена на споменатата, и со вентилирачка

направа како внатрешност на чевелот (6), и со вметнато лежиште за стапало (7) направен од најмалку еден калапен слој (8) во внатрешноста на чевелот (6) кој има пумпачка комора (17) на делот на петицата (16) отворен кон влошката (3) и зона за вентилација (27) на предниот дел на стапалото (25) поврзана со тековен премин (30), и пумпачката комора (17) има тековна поврзаност со околната атмосфера околу кондурата (1) преку вметнат отвор (20), **карактеризиран во тоа што** вметнатиот отвор (20) е направен како цилиндричниот елемент (22) спојувајќи ги тунелите (21) распоредени на крајната плочка (24) на петицата (13) веднаш до долната страна на влошката (3), и тунелот (21) е преклопен со аеро-пропусливост, микро-порузна мембрана (34) на крајниот дел (33) од цилиндричниот елемент (22) свртен кон пумпачката комора (17).

Има уште 12 патентни барања.

Слика 1



(51) **A 61K 31/19,** (11) **903137**
A 61P 3/06, 3/08, 3/10, (13) **T1**
C 07C 327/16, 53/134 (22) 06/04/2009

(21) 2009/109 (45) 28/02/2010

(30) 2002RM00629 19/12/2002 IT

(96) 16/12/2003 EP03780669.2

(97) 25/02/2009 EP1572180


(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**
00144 Roma, IT

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TINTI, Maria, Ornella;
PESSOTTO, Pompeo;
GIANNESI, Fabio;
TASSONI, Emanuela;
DELL'UOMO, Natalina;
SCIARRONI, Anna, Floriana;
MILAZZO, Ferdinando and
BRUNETTI, Tiziana,

(54) **УПОТРЕБА НА АЛФА-ФЕНИЛ ТИО-КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ СО АКТИВНОСТ НА НАМАЛУВАЊЕ НА СЕРУМСКА ГЛИКОЗА И АКТИВНОСТ НА НАМАЛУВАЊЕ НА СЕРУМСКИ ЛИПИДИ**

(57) 1. Употреба на соединенија со формула:



(I)

во која:

R е -H; арил или хетероарил, моно, бицикличен или трицикличен, евентуално заменет со една или повеќе халогени групи, нитро, хидрокси, алкил и алкокси, евентуално заменети со една или повеќе халогени групи;

n е 0-3;

p е 0-1;

X е -OH, -O-алкил C1-C4;

R1 и R2, кои можат да бидат исти или различни, се селектирани од: -H;

алкил C₁-C₅, -COX;

Q е селектиран од: NH, O, S, -NHC(O)O-, NHC(O)NH-, NHC(O)S-, -OC(O)NH-, -NHC(S)O-, -NHC(S)NH-, -C(O)NH-;

и Y е S;

и нивни фармацевтски прифатливи соли, вински смеси, единечни енантиомери, стереоизомери или геометриски изомери и тавтомери, за подготовка на лек за профилакса и третирање на хипергликемија.

Има уште 15 патентни барања.



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D513/04	C07D513/04	903090 T1	C07D403/04	C07D249/06	903130 T1
A61K31/54	C07D513/04	903090 T1	C07D403/14	C07D249/06	903130 T1
A61P25/28	C07D513/04	903090 T1	C07D413/04	C07D249/06	903130 T1
C07C323/20	C07C323/20	903098 T1	C07D413/14	C07D249/06	903130 T1
A61K31/235	C07C323/20	903098 T1	C07D417/14	C07D249/06	903130 T1
A61P9/10	C07C323/20	903098 T1	C07D487/04	C07D249/06	903130 T1
A61P29/00	C07C323/20	903098 T1	C07D498/04	C07D249/06	903130 T1
A61K31/165	A61K31/165	903097 T1	A61K31/4192	C07D249/06	903130 T1
A61K9/14	A61K31/165	903097 T1	A61K31/4196	C07D249/06	903130 T1
A61K9/16	A61K31/165	903097 T1	A61K31/422	C07D249/06	903130 T1
A61P25/00	A61K31/165	903097 T1	A61K31/427	C07D249/06	903130 T1
B27L5/00	B27L5/00	903121 T1	A61K31/4439	C07D249/06	903130 T1
B27M3/00	B27L5/00	903121 T1	A61K31/497	C07D249/06	903130 T1
A61K31/436	A61K31/436	903123 T1	A61K31/4985	C07D249/06	903130 T1
C07D491/04	A61K31/436	903123 T1	A61K31/501	C07D249/06	903130 T1
A61P35/00	A61K31/436	903123 T1	A61K31/5025	C07D249/06	903130 T1
A61K31/455	A61K31/455	903107 T1	A61K31/505	C07D249/06	903130 T1
A61K31/165	A61K31/455	903107 T1	A61K31/5377	C07D249/06	903130 T1
A61P31/00	A61K31/455	903107 T1	C07K14/705	C07K14/705	903108 T1
C07D295/185	C07D295/185	903115 T1	C07K14/715	C07K14/705	903108 T1
C07D311/04	C07D295/185	903115 T1	C07K19/00	C07K14/705	903108 T1
C07D317/58	C07D295/185	903115 T1	A61K38/17	C07K14/705	903108 T1
C07D307/81	C07D295/185	903115 T1	C07D205/08	C07D205/08	903136 T1
C07D495/04	C07D295/185	903115 T1	A61K31/397	C07D205/08	903136 T1
C07D313/08	C07D313/08	903128 T1	A61P3/06	C07D205/08	903136 T1
C07D211/22	C07D313/08	903128 T1	C07D491/00	C07D491/00	903093 T1
C07D215/42	C07D313/08	903128 T1	A61K31/40	C07D491/00	903093 T1
C07D295/08	C07D313/08	903128 T1	A61P35/00	C07D491/00	903093 T1
C07D243/08	C07D313/08	903128 T1	A61K31/19	A61K31/19	903101 T1
C07D311/68	C07D313/08	903128 T1	A61K9/54	A61K9/54	903131 T1
C07D405/04	C07D313/08	903128 T1	C07D489/02	C07D489/02	903133 T1
C07D295/14	C07D313/08	903128 T1	C07F7/08	C07D489/02	903133 T1
C07D319/20	C07D313/08	903128 T1	B65G47/71	B65G47/71	903109 T1
A61K31/496	C07D313/08	903128 T1	B65G47/84	B65G47/71	903109 T1
A61K31/453	C07D313/08	903128 T1	A61K9/00	A61K9/00	903134 T1
A61K31/5377	C07D313/08	903128 T1	A61K9/20	A61K9/00	903134 T1
A61K31/551	C07D313/08	903128 T1	A61K31/465	A61K9/00	903134 T1
A61K31/4465	C07D313/08	903128 T1	A61P21/00	A61K9/00	903134 T1
A61K25/24	C07D313/08	903128 T1	A61P25/28	A61K9/00	903134 T1
C07D213/81	C07D313/08	903128 T1	A61P39/00	A61K9/00	903134 T1
C07D249/12	C07D313/08	903128 T1	C07C315/02	C07C315/02	903118 T1
C07D471/04	C07D471/04	903129 T1	C07C317/44	C07C315/02	903118 T1
C07D487/04	C07D471/04	903129 T1	C07C323/14	C07C315/02	903118 T1
C07D249/06	C07D249/06	903130 T1	C07C323/60	C07C315/02	903118 T1
C07D401/04	C07D249/06	903130 T1	C07C233/18	C07C233/18	903091 T1
C07D401/14	C07D249/06	903130 T1	A61K31/44	A61K31/44	903095 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61K31/48	A61K31/44	903095 T1	A43B17/08	A43B17/08	903119 T1
A61K31/415	A61K31/44	903095 T1	A43B7/08	A43B17/08	903119 T1
A61K31/445	A61K31/44	903095 T1	A43B7/12	A43B17/08	903119 T1
C07D211/04	A61K31/44	903095 T1	A61K31/19	A61K31/19	903137 T1
C07D211/06	A61K31/44	903095 T1	C07C53/134	A61K31/19	903137 T1
C07D235/24	A61K31/44	903095 T1	C07C327/16	A61K31/19	903137 T1
C07D413/04	A61K31/44	903095 T1	A61P3/06	A61K31/19	903137 T1
C07D235/26	A61K31/44	903095 T1	A61P3/08	A61K31/19	903137 T1
C07D401/04	A61K31/44	903095 T1	A61P3/10	A61K31/19	903137 T1
C07D401/06	A61K31/44	903095 T1			
C07D403/04	A61K31/44	903095 T1			
C07D403/06	A61K31/44	903095 T1			
A61P25/04	A61K31/44	903095 T1			
E01B3/32	E01B3/32	903112 T1			
C07D333/38	C07D333/38	903092 T1			
A61K31/381	C07D333/38	903092 T1			
C07D491/22	C07D491/22	903116 T1			
A61K31/437	C07D491/22	903116 T1			
A61P35/00	C07D491/22	903116 T1			
A61K45/00	A61K45/00	903105 T1			
A61K31/439	A61K45/00	903105 T1			
A61P11/00	A61K45/00	903105 T1			
A61P11/06	A61K45/00	903105 T1			
A61P11/08	A61K45/00	903105 T1			
A61K31/58	A61K45/00	903105 T1			
A61K31/573	A61K45/00	903105 T1			
A61K45/00	A61K45/00	903110 T1			
A61K31/439	A61K45/00	903110 T1			
A61K31/167	A61K45/00	903110 T1			
A61K31/137	A61K45/00	903110 T1			
A61P11/00	A61K45/00	903110 T1			
A61P11/06	A61K45/00	903110 T1			
A61P11/08	A61K45/00	903110 T1			
C07D471/04	C07D471/04	903096 T1			
C07D239/94	C07D471/04	903096 T1			
C07D405/04	C07D471/04	903096 T1			
A61K38/17	A61K38/17	903135 T1			
A61K39/395	A61K38/17	903135 T1			
C07D223/10	C07D223/10	903117 T1			
C07D223/12	C07D223/10	903117 T1			
A61K31/55	C07D223/10	903117 T1			
A61P35/00	C07D223/10	903117 T1			
C07K7/64	C07K7/64	903124 T1			
A61K38/08	C07K7/64	903124 T1			
C07K5/06	C07K5/06	903113 T1			
F23G5/027	F23G5/027	903114 T1			
F23G5/00	F23G5/027	903114 T1			
F23G5/08	F23G5/027	903114 T1			
F23G5/02	F23G5/027	903114 T1			
F23G5/46	F23G5/027	903114 T1			
F23G5/30	F23G5/027	903114 T1			
B04B15/06	B04B15/06	903125 T1			
C08B37/00	C08B37/00	903122 T1			
A61K31/715	C08B37/00	903122 T1			
C07D207/34	C07D207/34	903126 T1			
A61K31/40	C07D207/34	903126 T1			
A61P35/00	C07D207/34	903126 T1			



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) Aventis Pharma Deutschland GmbH (51) C 07D 205/08, A 61K 31/397, A 61P 3/06 (11,13) 903136 T1	C 07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 413/04, 413/14, 417/14, 487/04, 498/04 903130 T1 C 07K 5/06 903113 T1
Aventis Pharma S.A. C 07D 207/34, A 61K 31/40, A 61P 35/00 903126 T1	EURO-CELTIQUE S.A. C 07D 489/02, C 07F 7/08 903133 T1
Board of Regents, The University of Texas System A 61K 38/17, 39/395 903135 T1	A 61K 31/44, 31/415, 31/445, 31/48, A 61P 25/04, C 07D 211/04, 211/06, 235/24, 235/26, 401/04, 401/06, 403/04, 403/06, 413/04 903095 T1
Bristol-Myers Squibb Company C 07D 491/00, A 61K 31/40, A 61P 35/00 903093 T1	GLAXO GROUP LIMITED C 07D 471/04, 239/94, 405/04 903096 T1
CEPHALON, INC. A 61K 31/165, 9/14, 9/16, A 61P 25/00 903097 T1	HD Wood Technologies Limited B 27L 5/00, B 27M 3/00 903121 T1
C 07C 315/02, 317/44, 323/14, 323/60 903118 T1	INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co. Betriebs KG B 65G 47/71, 47/84 903109 T1
CONARIS research institute AG, C 07K 14/705, A 61K 38/17, C 07K 14/715, 19/00 903108 T1	Japan Tobacco, Inc. C 07D 471/04, 487/04 903129 T1
DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A. A 61K 9/00, 31/465, 9/20, A 61P 21/00, 25/28, 39/00 903134 T1	Laboratorios Almirall, S.A. A 61K 45/00, 31/439, 31/573, 31/58, A 61P 11/00, 11/06, 11/08 903105 T1
DOMPE' pha.r.ma S.p.A. A 61K 31/19 903101 T1	A 61K 45/00, 31/137, 31/167, 31/439, A 61P 11/00, 11/06, 11/08 903110 T1
Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport A 43B 17/08, 7/08, 7/12 903119 T1	LEK Pharmaceuticals d.d. A 61K 9/54 903131 T1
ELI LILLY AND COMPANY C 07D 249/06, A 61K 31/4192, 31/4196, 31/422, 31/427, 31/4439, 31/497, 31/4985, 31/501, 31/5025, 31/505, 31/5377,	LES LABORATOIRES SERVIER C 07D 513/04, A 61K 31/54, A 61P 25/28 903090 T1

**(73) Les Laboratoires Servier**

(51) A 61K 31/436,
A 61P 35/00,
C 07D 491/04 (11,13) 903123 T1

C 07D 313/08,
A 61K 25/24, 31/4465,
31/453, 31/496,
31/5377, 31/551,
C 07D 211/22, 213/81,
215/42, 243/08, 249/12,
295/08, 295/14, 311/68,
319/20, 405/04 903128 T1

C 07C 233/18 903091 T1

C 07D 333/38,
A 61K 31/381 903092 T1

RAIL.ONE GmbH

E 01B 3/32 903112 T1

SALUTRIA PHARMACEUTICALS LLC.

C 07C 323/20,
A 61K 31/235,
A 61P 29/00, 9/10 903098 T1

Sanofi - Aventis

C 08B 37/00,
A 61K 31/715 903122 T1

C 07D 295/185, 307/81,
311/04, 317/58, 495/04 903115 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

C 07D 223/10,
A 61K 31/55,
A 61P 35/00,
C 07D 223/12 903117 T1

B 04B 15/06 903125 T1

Schering - Plough Ltd

A 61K 31/455, 31/165,
A 61P 31/00 903107 T1

**SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.**

A 61K 31/19,
A 61P 3/06, 3/08, 3/10,
C 07C 327/16, 53/134 903137 T1

**SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A. and
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA
CURA DEI TUMORI**

C 07D 491/22,
A 61K 31/437,
A 61P 35/00 903116 T1

(51) C 07K 7/64,
A 61K 38/08 (11,13) 903124 T1

Tetronics Limited

F 23G 5/027, 5/00, 5/02,
5/08, 5/30, 5/46 903114 T1



ПРОМЕНА

(11) **01150**
(73) **Biogen Idec International GmbH**
Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) **01150**
(73) **Biogen Idec International GmbH**
Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) **01472**
(73) **Zentaris IVF GmbH**
Weismullerstrasse 50,
D-60314 Frankfurt, DE

(11) **01134**
(72) **DE CORTE, Bart**
(1590 Winding Road Southampton, PA 18966);
DE JONGE, Marc, Rene
(Hontenissestraat 3 NL-5045 CA Tilburg);
Heeres, Jan
(2350 Vosselaar);
Ho, Chih Yung (Landsdale, PA 19446);
JANSSEN, Paul, Adriaan, Jan
(Antwerpsesteenweg 20 B-2350 Vosselaar);
KAVASH, Robert, W.
(148 N. Keswick Avenue Glenside, PA 19038);
Koymans, Lucien Maria Henricus
(2300 Turnhout);
Kukla, Michael Joseph
(Maple Glen, PA 19002);
Ludovici, Donald William
(Quakertown, PA 18951) and
Van, Aken, Koen Jeanne Alfons
(2300 Turnhout)

ПРЕНОС

(11) **01472**
(73) **Zentaris IVF GmbH**
Weismullerstrasse 50, D-60314 Frankfurt, DE

(11) **02016**
(73) **Alcafleu Management GmbH & Co.KG**
Lilienthalstrasse 4,
15732 Schonefeld OT Waltersdorf, DE

ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПАТЕНТОТ

(11) **00356**
(73) **TEVA Gyogyszergyar Zartkoruen Mukodo**
Reszvenytarsasag
4042 Debrecen Pallagi ut 13 , HU



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН





Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (21) 2009/37 (45) 28/02/2010
(22) 02/11/2009
- (28) 2(два) дизајни, тродимензионални
- (30) 1138218-0001/2 15/05/2009 ЕМ
- (72) Lionel Russo and
Patrick Strajnik
- (73) Mars, Incorporated
6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US
- (74) БИНСО Д.О.О. Скопје ул. Народен Фронт 7/4
1000 Скопје
- (51) **09-03**
- (54) **ПАКОВАЊЕ**





(21) 2009/38 (45) 28/02/2010
(22) 02/11/2009

(28) 2(два) дизајна тродимензионален





(72) Дејан Зотовиќ

(73) Дејан Зотовиќ

ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК

(51) 06-01

(54) КЛУПИ




- | | | | |
|------|---|------|------------|
| (21) | 2009/42 | (45) | 28/02/2010 |
| | | (22) | 07/12/2009 |
| (28) | 1(еден) дизајн, тродимензионален | | |
| (30) | 1 147 755 10/06/2009 ЕМ | | |
| (72) | Dr.Ze'ev Mazor | | |
| (73) | Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.
5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, IL | | |
| (74) | СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 | | |
| (51) | 09-03 | | |
| (54) | ПАКУВАЊА ЗА ЛЕКОВИ | | |




- (21) 2009/46 (45) 28/02/2010
(22) 24/12/2009
(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) Блажевски Драган
(73) Блажевски Драган
ул."Малина Поп Иванова" бр.10, 1000 Скопје, МК
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. Јани Лукровски 5/1/32 1000 Скопје
(51) **21-01**
(54) **ДИЗАЈН НА ЛОГИЧКА ИГРА**



Сл. 1



Сл. 2



Сл. 3



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51)	(21)	(51)	(21)
09-03	20090037	09-03	20090042
06-01	20090038	21-01	20090046

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

(73) Mars, Incorporated	(21) 20090037	(73) Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.	(21) 20090042
(73) Дејан Зотовиќ	(21) 20090038	(73) Блажевски Драган	(21) 20090046



ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН



Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)



- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data


- (11) **00599** (45) 28/02/2010
 (21) 2007/50 (22) 20/12/2007
 (18) 20/12/2012
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Филиповски, Златко ул."Мирка Гинова" бр.11/26,
 Битола
 (73) **ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ**
бул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, МК
 (74) Трчкова Славица, адвокат ул. Мито Хаџивасилев
 Јасмин бр.16/28 1000 Скопје
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**



- (11) **00596** (45) 28/02/2010
 (21) 2009/7 (22) 18/02/2009
 (18) 18/02/2014
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Дејан Зотовиќ ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје
 (73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК
 (51) **11-02**
 (54) **ЖАРДИЊЕРА**



- (11) **00597** (45) 28/02/2010
 (21) 2009/8 (22) 18/02/2009
 (18) 18/02/2014
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Дејан Зотовиќ ул.Иво Лопа Рибар бр.124-5 1000 Скопје
 (73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лопа Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК
 (51) **08-10**
 (54) **ДРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ**




- (11) **00598** (45) 28/02/2010
 (21) 2009/9 (22) 11/03/2009
 (18) 11/03/2014
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Благоја Бајдевски ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово
 (73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
 ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, МК
 (51) **09-05**
 (54) **АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТ ПРОИЗВОД**



- (11) **00601** (45) 28/02/2010
 (21) 2009/11 (22) 26/03/2009
 (18) 26/03/2014
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Дејан Зотовиќ ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје
 (73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК
 (51) **06-01**
 (54) **КЛУПА**



- (11) **00602** (45) 28/02/2010
 (21) 2009/12 (22) 26/03/2009
 (18) 26/03/2014
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Дејан Зотовиќ ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје
 (73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК
 (51) **26-05**
 (54) **ЛИРИ ЗА ЕКСТЕРИЕРНО ОСВЕТЛУВАЊЕ**



- (11) **00600** (45) 28/02/2010
 (21) 2009/18 (22) 27/05/2009
 (18) 27/05/2014
 (28) 3(три) дизајни, тродимензионални
 (72) авторот не сака да биде наведен во пријавата
 (73) Трговско друштво за вработување на инвалидни
 лица, производство, промет и услуги ТЕХНОКООП
 ДООЕЛ Скопје
 ул.Првوماјска бб, 1000 Скопје, МК
 (74) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
 НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
 Скопје
 (51) **06-01**
 (54) **ФОТЕЉА**



1.А.



2.А.



3.А.



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51)	(11)	(51)	(11)
09-01	20070050	09-05	20090009
11-02	20090007	06-01	20090011
08-10	20090008	26-05	20090012
		06-01	20090018

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ	(73) Дејан Зотовиќ
(11) 00599 (21) 20070050	(11) 00601 (21) 20090011
(73) Дејан Зотовиќ	(73) Дејан Зотовиќ
(11) 00596 (21) 20090007	(11) 00602 (21) 20090012
(73) Дејан Зотовиќ	(73) Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, производство, промет и услуги ТЕХНОКООП ДООЕЛ Скопје
(11) 00597 (21) 20090008	(11) 00600 (21) 20090018
(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ	
(11) 00598 (21) 20090009	



ПРОДОЛЖУВАЊЕ

(111)	(186)
00451	18/02/2015
00452	18/02/2015
00453	18/02/2015

ПРЕНОС

(111) **00511**
(732) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
ул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, МК

(111) **00513**
(732) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
ул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, МК



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 141 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2002/433** (220) 07/06/2002
(442) 28/02/2010

(731) **Dunhill Tobacco of London Limited**
1A St. James's Street, London, SW1A 1EF, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DUNHILL, PERFECTIONISTS IN TOBACCO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **34** цигари, цигари (пури), тутун за замотување,
тутун за лула, тутун и производи од тутун

(210) **TM 2002/460** (220) 14/06/2002
(442) 28/02/2010

(731) **ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ**
ул. „Орце Николов“ 155а (поранешна Орце
Николов 161, односна Пиринска 161) 1000
Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **16** хартија, картон и производи од нив, кои
не се опфатени со другите класи; печатени
работи, списанија, часописи, книги, учебници,
книгоvezнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјал за
пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. **41** образовни услуги; подготвување наста-
ва, соработка со училишта и други установи по
прашањата поврзани со изучување на странски
јазичи, организирање настава по странски јазичи
во работни организации кои пројавуваат интерес
за тоа, организирање семинари за стручно и
методско усовршување на наставниот кадар
по странски јазичи; изработување и издавање
учебници и други помагала за интензивна настава
на странски јазичи, магнетофонски снимања
за потрбите на наставата на аудиовизуелните
методи, снимање на ленти по учебници, како и
преведувања од странски јазичи на македонски
јазик и обратно; организирање и изведување
испити за проверка на знаење од странски јазичи
како и издавање соодветни документи за истото;
забава; спортски и културни активности
кл. **45** лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци

(210) **TM 2002/568** (220) 17/07/2002
(442) 28/02/2010

(300) 302 04 764,6 29/01/2002 DE
(731) **Intel Corporation**
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

IOMIR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **9** научни, наутички, геодетски апарати
и инструменти, апарати и инструменти за
спасување; апарати и инструменти за водење,
дистрибуирање, трансформирање, акумулирање,
подесување или управување со електрична
струја; магнетни подлошки за снимање, акустични
плочи; автомати и механизми за автоматски
уреди кои се придвижуваат со претходно уфрлена
метална паричка; регистарски благајни, сметачи,
опрема за обработка на податоци и за сметачи;
уреди за гаснење пожар; микропроцесори,
телефони, компјутерски хардвер и софтвер за
телекомуникации; компјутери, нивни делови
и перифералии; уреди за процесирање на
податоци и нивните делови; компјутерски
софтвер; електрични уреди вклучени во класата
9; фотографски и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за обука;
апарати за снимање, пренос, репродукција на
звук или слика; магнетски носачи на податоци

(210) **TM 2003/401** (220) 16/06/2003
(442) 28/02/2010

(731) **Трговско друштво за производство, трговија и**
услуги ГРАЦИЈА ФЕШН Скопје
бул. „Јане Сандански“ 116, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) розова, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **24** текстил и текстилни производи
кл. **25** облека, чевли и капи




(210) **TM 2003/632** (220) 29/08/2003
(442) 28/02/2010

(731) **KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.**
26-2, Nishishinjuku 1-chome Shinjuku-ku,
Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски реагенси; хемиски супстанции за обработка на експонирани филмови, хартии и плочи; хемиски супстанции за обработка на експонирани графички филмови, хартии и плочи; хемиски супстанции за обработка на експонирани медицински рендгенски филмови; хемиски производи кои се употребуваат во индустрија, наука и фотографија, како и во земјоделието, градинарството и шумарството; фотографски апарати за еднократна употреба; суви плочи за графика (неекспонирани); филмови за графика (неекспонирани); хартија за графичка уметност (неекспонирана); медицински рендгенски филмови (неекспонирани); фотографски емулзии; фотографски филмови за умножување и микрофилмови (неекспонирани); фотографски филмови за идентификациона фотографија (неекспонирани); фотографски филмови за научни мерења (неекспонирани); фотографски срлмови кои се употребуваат во индустрија (неекспонирани); сфотографски филмови за употреба со камери за снимање на слики кои се гледаат на CRT екран во медицинската дијагностика (неекспонирани); фотографска филмови (неекспонирани); фотографска хартија (неекспонирана); фотографски плочи (неекспонирани); фотографски сензибилизатори; фотоосетливи хемиски производи; фото компатибилни филмови (неекспонирани); фото компатибилна хартија (неекспонирана); плочи за офсет печатење; делови и опрема за сите горе наведени производи во оваа класа

кл. 2 масти против 'рѓосување; Канада балсам; материјал за боење; копал; дамар смола; девелопери и тонери кои се користат за ксерографски машини; средства за фарбање; касети за мастило за компјутери, печатари и машини за обработка на текст; касети за мастило за inkjet печатари; касети за мастило за ксерографски машини; мастика (природна смола); мимеографски мастика; нагризувачи; фолии и прашак од обоени метали за сликање, декорирање, печатење или

уметничко производство; бои и лакови; пигменти; масло од бор екстрахирано од корените на борот; фолии и прашкови од племенити метали за сликање, декорирање, печатење или уметничко производство; препарати за печатење; мастило за печатење; калофониум; сандарак; шелак; тонери и девелопери за употреба во фотокопир машини, оптички скенери, компјутерски печатари inkjet печатари, ласерски печатари, оптички печатари, читачи-штампачи за микрофилмови; бои и тонери за апарати кои создаваат слика; касети за тонери за ксерографски машини, препарати за одстранување на сидни тапети; средства за заштита на дрво; делови и опрема за сите горенаведени производи во оваа класа

кл. 7 апарати за правење отисоци кои се користат во графичка уметност; апарати за мешање хемикалии; апарати за припремање плочи за печатење или припремање филмови од графичка уметност; машини и машински алатки; машини за печатење; плочи за печатење; делови и опрема за сите горенаведени производи во оваа класа

кл. 10 апарати и инструменти за медицинска анализа и дијагностика и нивни периферни уреди; екрани за преглед на рендген филмови (кои се користат за медицинска рендгенска фотографија); мерачи на жолтица; медицински апарати и инструменти; апарати за умножување на медицински рендгенски фотографии; ортопедски производи; оксиметри; материјали за протези и пломби; рендгенски апарати за медицински цели; хируршки кетгат; хирушки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; материјали за шиене; материјали за тестирање за медицински цели; касети со неекспонирани медицински рендгенски филмови; неекспонирани медицински рендгенски филмови; рендгенски дијагностички апарати; делови и опрема за сите горе наведени производи во оваа класа

кл. 16 машини за адресирање; лепила за канцелариска и куќна употреба; албуми; машини за автоматско ставање маркици; машини за шематски планови; апарати за копирање (како канцелариски реквизити); инструменти за цртање и материјали за цртање; електрични хефталици; канцелариски машини за затварање плика; хектографски машини за умножување; мастило; ленти со мастило и ленти за машини за чукање; ленти со мастило за компјутерски печатари; машини за умножување на печатен текст; шаблони за маркирање; мимеографи; хартија за inkjet печатари; апарати за уништување хартија; хартија; печатени работи; фотографии; хартија за фотокопир машини, печатари и факсимил машини; рамки за слики; обична хартија за машини за ксерографија; поштенски франкер машини; разгледници; печатарски букви; ротациони дупликатори, печатарски врстари; канцелариски материјали; термичка хартија; машини за пишување; делови и опрема за сите горе наведени производи наведени во оваа класа

кл. 40 жарење; книговезачки услуги; обработка

на дигитални слики; зголемување на фотографии; печатење на фотографии; развивање на фотографски филм; фотогравура; обработка на кинематографски филмови; обработка, развивање и/или печатење на фотографски филмови и фотографска хартија; рециклирање на отпад и ѓубриво; давање во закуп и лизинг на хемиски машини и апарати; давање во закуп и лизинг машини и апарати за обработка на храна и пијалоци; давање во закуп и лизинг машини и инструменти за обработка на дрво; давање во закуп и лизинг машини и апарати за работа на дрво и иверица; давање во закуп и лизинг книговезачки машини; давање во закуп и лизинг машини и апарати за обработка на текстил; давање во закуп и лизинг машини за обработка на тутун; давање во закуп и лизинг машини за обработка на пулпа; давање во закуп и лизинг машини за правење хартија; давање во закуп и лизинг машини за обработка на хартија; давање во закуп и лизинг машини и алати за обработка на метали; давање во закуп и лизинг апарати за фоторазвивање, печатење, зголемување и завршна обработка; обработка на материјали

(210) **TM 2003/633** (220) 29/08/2003
(442) 28/02/2010

(731) **KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.**
26-2, Nishishinjuku 1-chome Shinjuku-ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

KONICA MINOLTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски реагенси; хемиски супстанци за обработка на експонирани филмови, хартии и плочи; хемиски супстанци за обработка на експонирани графички филмови, хартии и плочи; хемиски супстанци за обработка на експонирани медицински рендгенски филмови; хемиски производи кои се употребуваат во индустрија, наука и фотографија, како и во земјоделието, градинарството и шумарството; фотогравски апарати за еднократна употреба; суви плочи за графика (неекспонирани); филмови за графика (неекспонирани); хартија за графичка уметност (неекспонирана); медицински рендгенски филмови (неекспонирани); фотогравски емулзии; фотогравски филмови за умножување и микрофилмови (неекспонирани); фотогравски филмови за идентификациона фотографија (неекспонирани); фотогравски филмови за научни мерења (неекспонирани); фотогравски филмови кои се употребуваат во индустрија (неекспонирани); фотогравски филмови за употреба со камери за снимање на слики кои се гледаат на CRT екран во медицинската дијагностика (неекспонирани); фотогравска

филмови (неекспонирани); фотогравска хартија (неекспонирана); фотогравски плочи (неекспонирани); фотогравски сензибилизатори; фотоосетливи хемиски производи; фото компатибилни филмови (неекспонирани); фото компатибилна хартија (неекспонирана); плочи за офсет печатење; делови и опрема за сите горе наведени производи во оваа класа

кл. 2 масти против 'рѓосување; Канада балсам; материи за боене; копал; дамар смола; девелопери и тонери кои се користат за ксерографски машини; средства за фарбање; касети за мастило за компјутери, печатари и машини за обработка на текст; касети за мастило за inkjet печатари; касети за мастило за ксерографски машини; мастика (природна смола); мимеографски мастила; нагризувачи; фолии и прашак од обоени метали за сликање, декорирање, печатење или уметничко производство; бои и лакови; пигменти; масло од бор екстрахирано од корените на борот; фолии и прашкови од племенити метали за сликање, декорирање, печатење или уметничко производство; препарати за печатење; мастило за печатење; калопониум; сандарак; шелак; тонери и девелопери за употреба во фотокопир машини, оптички скенери, компјутерски печатари inkjet печатари, ласерски печатари, оптички печатари, читачи-штампачи за микрофилмови; бои и тонери за апарати кои создаваат слика; касети за тонери за ксерографски машини, препарати за одстранување на сидни тапети; средства за заштита на дрво; делови и опрема за сите горе наведени производи во оваа класа

кл. 7 апарати за правење отисоци кои се користат во графичка уметност; апарати за мешање хемикалии; апарати за припремање плочи за печатење или припремање филмови од графичка уметност; машини и машински алатки; машини за печатење; плочи за печатење; делови и опрема за сите горе наведени производи во оваа класа

кл. 9 додатна опрема за камери, особено заменливи објективи, објективи за камери, електронски блицери; резервоари за воздух; апарати за предупредување, против кражба; апарати и инструменти за умножување на експонирани фотогравски филмови; апарати за мешање хемикалии кои се користат во фотогравски мрачни комори; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; аудио и видео дискови; аудио и видео ленти; аудио миксети и аудио звучници, контролни системи, особено компјутерски конзоли и соодветен софтвер за контрола и интеграција на текстови, звук, графики, слики и филмови во планетариуми; автоматски доставувачи на хартија, касети и сортери, сите како додатоци на машините за копирање; автоматски машини за обработка на експонирани филмови, хартија и плочи за графика; автоматски машини за обработка на експонирани фотогравски филмови и хартија; автоматски машини за обработка на експонирани медицински рендгенски филмови; машини за наплатавање; апарати кои ја проверуваат платената поштарина; двогледи; ваги кои сметаат; калкулатори; футроли



за камери и прибор, особено торби и ремени; објективи за камери; камери и приклучоци и прибор за истите; камери за идентификациони фотографии; камери за специјални фотографии; камери кои снимаат слики кои можат да се видат на СРГГ екрани; регистер каси; кинематографски апарати и инструменти; кинематографски филмови; машини за броење и сортирање на метални парички и жетони; рампи за паркиралишта кои работат на метални парички или жетони; компјутерски хардвер; компјутерски влезни уреди; компјутерска меморија; компјутерски излезни уреди; компјутерски периферни уреди; компјутерски печатари; компјутерски програми (наснимени); компјутерски софтвер; компјутери; апарати и машини за копирање (фотографско, електростатичко, термичко); машини за копирање; апарати за обработка на податоци; опрема за обработка на податоци и компјутери; дензитометри; дигитални камери; камери за еднократна употреба; машини за цртање или скицирање; електрични калкулатори; електрични или магнетни машини за мерење и инструменти; апарати и инструменти електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, и контрола; електрични апарати и инструменти за комуникација; електрични машини и инструменти за дистрибуција и контрола; електроди; електролизери; електронски камери; електронски машини за обработка на податоци за употреба во фото лаборатории; електронски машини и инструменти и нивни делови и додатоци; електронски печатари како компјутерски компоненти; електронски апарати за гледање дијапозитиви; факсимил машини; оптички кабли; електрични жици и кабли; филмови (експонирани); филтери (фотографски); сијалици за блицери (фотографски) и стробоскопи; уреди за равнење (мазност) на површини; флопи дискети; идентификациони картички; индустриски мерачи кои се користат во фотографијата, особено мерачи на осветленоста, анализатори на односот на бои на телевизорите; мерачи на јачината на осветлувањето, колориметри, спектрометри, термометри, хлорофил метри, спектрофотометри, мерачи на сјај, UV радиометри, мерачи на CRT фокусот, мерни инструменти за колор екрани, 30 дигитизери без контакт; тјег печатари; компјутерски интерфејс; ласерски печатари; светлечки или механички улични знаци; машини и инструменти кои се користат во забавните паркови и на терените за забава и задоволства; магнетни јадра; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; магнетни медиуми за податоци; магнетни мемориски дискови; рачни калкулатори; апарати и инструменти за мерење; машини за сечење метал по пат на топење; драјвови за мемориски дискови; камери за микрофилмови; читачи-печатари за микрофилмови; апарати за читање и/или прием на микрофилмови; камери за подвижни слики; машини за зарежување како опрема за автоматски уреди; машини за снимање операции; оптички апарати и инструменти; оптички медиуми за податоци; оптички дискови; оптички влакна;

оптички стакла; оптички објективи; оптички печатари; оптички скенери; озонизатори; модификатори на фази; батерии; машини за фотокопирање; фотографски апаратури и инструменти; фотографски камери; апарати за правење фотографски отпечатоци; фотомаск плочи како материјали за употреба во производство на електрични делови со интегрални кола; фото рецептори; фототипски машини; физички или хемиски апарати и инструменти; опрема за планетариуми, особено екрани за куполи; проектори; симулатори за космосот; единици за подигање; филмски видео и аудио системи за прикажување на целото небо, особено рекордери, плеери, и проектори за видео и аудио дискови и касети; планетариуми; наснимени видео дискови и ленти; печатари за употреба со компјутери; обработено стакло; машини за дупчење картички; плочи; отпорни жици; рендген камери; ротациони конвертори; скенери; платна (фотографски); платна кои се користат во графиката; стативи за слајд филмови; слајд филмови и слајдови; наочари; компјутерски софтвер за употреба заедно со машини за фотокопирање, скенери, оптички скенери, компјутерски печатари, тјекX печатари, ласерски печатари, печатари, оптички печатари, дигитални камери и факсимил машини, особено драјверски софтвер и мрежен софтвер; печатари; уреди за бележење на времето; уреди за бележење на податоци за времето; слајдови (фотографски); трножни стативи за камери; машини кои се активираат со паричка или жетон; видео камери; видео диск плеери; апарати за видео игри за лична употреба; видео печатари за печатење видео слики; видео рекордери; апарати за снимање и/или прикажување видео ленти; особено видео камери, видео рекордери; апарати за преснимување и плеери, видео декоди; видео тјунери; апарати за обработка на текст; делови и опрема за сите горенаведени производи во оваа класа

кл. 10 апарати и инструменти за медицинска анализа и дијагностика и нивни периферни уреди; екрани за преглед на рендген филмови (кои се користат за медицинска рендгенска фотографија); мерачи на жолтица; медицински апарати и инструменти; апарати за умножување на медицински рендгенски фотографии; ортопедски производи; оксиметри; материјали за протези и пломби; рендгенски апарати за медицински цели; хирушки кетгат; хирушки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; материјали за шиене; материјали за тестирање за медицински цели; касети со неекспонирани медицински рендгенски филмови; неекспонирани медицински рендгенски филмови; рендгенски дијагностички апарати; делови и опрема за сите горе наведени производи во оваа класа

кл. 16 машини за адресирање; лепила за канцелариска и куќна употреба; албуми; машини за автоматско ставање маркици; машини за шематски планови; апарати за копирање (како канцелариски реквизити); инструменти за цртање и материјали за цртање; електрични

хефталици; канцелариски машини за затварање плика; хектографски машини за умножување; мастило; ленти со мастило и ленти за машини за чукање; ленти со мастило за компјутерски печатари; машини за умножување на печатен текст; шаблони за маркирање; мимеографи; хартија за inkjet печатари; апарати за уништување хартија; хартија; печатени работи; фотографии; хартија за фотокопир машини, печатари и факсимил машини; рамки за слики; обична хартија за машини за ксерографија; поштенски франкер машини; разгледници; печатарски букви; ротациони дупликатори, печатарски врстари; канцелариски материјали; термичка хартија; машини за пишување; делови и опрема за сите горе наведени производи наведени во оваа класа

кл. 40 жарење; книговезачки услуги; обработка на дигитални слики; зголемување на фотографии; печатење на фотографии; развивање на фотографски филм; фотогравура; обработка на кинематографски филмови; обработка, развивање и/или печатење на фотографски филмови и фотографска хартија; рециклирање на отпад и губриво; давање во закуп и лизинг на хемиски машини и апарати; давање во закуп и лизинг машини и апарати за обработка на храна и пијалоци; давање во закуп и лизинг машини и инструменти за обработка на дрво; давање во закуп и лизинг машини и апарати за работа на дрво и иверица; давање во закуп и лизинг книговезачки машини; давање во закуп и лизинг машини и апарати за обработка на текстил; давање во закуп и лизинг машини за обработка на тутун; давање во закуп и лизинг машини за обработка на пулпа; давање во закуп и лизинг машини за правење хартија; давање во закуп и лизинг машини за обработка на хартија; давање во закуп и лизинг машини и алати за обработка на метали; давање во закуп и лизинг апарати за фоторазвивање, печатење, зголемување и завршна обработка; обработка на материјали

(210) **TM 2003/685** (220) 23/09/2003
(442) 28/02/2010

(731) „МЕДИА“ ДОО
„Митрополит Теодосиј Гологанов“ 59/1/6-15,
1000 Скопје, МК
(540)

ACTIVEFRESH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, средства за отстранување на каменец чистење (производи за чистење) сапуни, парфимерија, етерични масла, капење (козметички производи), коса (бои за коса), коса (препарати за бојење коса) шампони, препарати за нега на устата, пасти за заби влажни марамчиња, марамчиња за еднократна

употреба, козметички лосиони (шамивчиња натопени во лосион), марамчиња натопени во лосион, омекнувачи, козметички производи за нега на кожа, дезодоранси за лична употреба, бричење (производи за бричење,) козметички креми, креми за кожа лосиони за коса, сонце (препарати за заштита од сонце) козметички препарати за заштита од црнење масло (бадемово ореово) масло за козметичка употреба

кл. 5 фармацевтски производи; крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфетки, марамчиња натопени во дезинфекциони средства, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, менструални тампони, ветеринарски препарати, санитарни препарати за медицински цели диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, хигиенски пелени за впивање на мочката, заштита од сонце (масти против изгореници), изгореници (производи за заштита од изгореници), изгореници од сонце (масти против изгореници) хигиенски пелени за впивање на мочката

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со други класи, бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, пелени-гаички од хартија или целулоза за еднократна употреба, носни марамчиња од хартија за еднократна употреба, салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(210) **TM 2005/281** (220) 22/04/2005
(442) 28/02/2010

(731) Коцевски Владимир and Петровиќ Ранко
ул. Руџер Бочковиќ бр. 21/1-18, 1000 Скопје, МК
and ул. Гиго Михајловски бр. 2/11, 1000 Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр. 15а-13, 1000, Скопје
(540)

НА ДЕФИЛЕ КАЈ МАРШАЛОТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 35 огласување; водење на работи; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2005/461**

(220) 22/06/2005

(442) 28/02/2010

(731) „**БРИМА**” - Ѓорѓи дообул. ”Трета Македонска бригада” бб 1000
Скопје, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива, црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** агенции за трговски информации, анализа на производната цена, вештачење на дејности / експертиза/, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), вработување, заводи за вработување, консултации за водење на дејностите, дејности (советување за организирање и водење на дејностите, демонстрација на документи, умножување документи, економски прогнози, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изнајмување уреднички апарати, јавно мислење (испитување на јавното мислење), обработка на текстови, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), огласување, пребарувања за дејности, производни цени (анализа на производните цени), проучување на пазарот /маркетинг/, статистичко информирање

кл. **42** фотографско известување, правни услуги, студии на технички проекти, истражување, генеолошко истражување, правно истражување, проектирање компјутерски софтвер, ажурирање компјутерски софтвер, изнајмување пристап на компјутерските бази на податоци, изнајмување компјутерски софтвер, истражување и развој (за други), обнова на компјутерски податоци, одржување на компјутерски софтвер, изнајмување пристап на компјутер заради обработка на податоците

(210) **TM 2005/474**

(220) 28/06/2005

(442) 28/02/2010

(731) Приватна здравствена организација-аптека
„Галафарм” Елеонора ДООЕЛ Скопје

Карпош 3, секција 2, локал 1-б, МК

(540)

ОМЕГА-3 ГАЛАФАРМ МАСЛО ОД ЛОСОС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски производи(210) **TM 2006/407**

(220) 05/04/2006

(442) 28/02/2010

(731) **Pfizer Enterprises SARL**Rond Point du Kirchberg 51, Avenue JF Kennedy,
L-1855, Luxemburg, LU(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул. ”Александар
Македонски” 12, 1000, Скопје

(540)

ЛИНКОЦИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/408**

(220) 05/04/2006

(442) 28/02/2010

(731) **Pfizer Enterprises SARL**Rond Point du Kirchberg 51, Avenue JF Kennedy,
L-1855, Luxemburg, LU(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул. ”Александар
Македонски” 12, 1000, Скопје

(540)

ДЕТРУСИТОЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/467** (220) 21/04/2006
(442) 28/02/2010

(731) **Трговско друштво „С енд Б Трејд“ ДООЕЛ Скопје**

ул. Владимир Комаров бр. 18/а-1/16, МК

(540)



(591) жолта, портокалова, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2006/510** (220) 08/05/2006
(442) 28/02/2010

(731) **Здружение на граѓани МАКВИНО**

бул. Едвард Кардељ бр.11-10 Кавадарци, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, темно црвена, жолта, портокалова, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 амбалажирање на производи, изнајмување ладилници, дистрибуција на вода, испорака /дистрибуција/ на производи, магацини /изнајмување магацини/, превознички /шпедитерски/ услуги, складирање, складирање /упатства за складирање/, складирање на стока, цевоводи /превоз по цевоводи

кл. 41 изложби /организирање изложби/ во културни или воспитни цели клубови, услуги на клубови /забава или одгледување/, книги (издавање на книги), книги (изнајмување книги), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), натпревари (организирање натпревари) /обука, забава/, приредби (одржување приредби),

семинари (организирање и водење семинари), клубови со средби, стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите)

(210) **TM 2006/639** (220) 20/06/2006
(442) 28/02/2010

(731) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ** Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ДОЈЧЕ ТЕЛЕКОМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични, електронски, оптички, апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола или обука (вклучени во класа 09); апарати за снимање, трансмисија, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; носачи на податоци кои се покренуваат машински; автомати и механизми за автоматски уреди кои се покренуваат со претходно уфрлување на кованици; опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски програми (сложени), компјутерски софтвери (сложени)

кл. 38 телекомуникациски услуги, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за прикажување и телевизија; собирање и прибавување вести и информации, собирање и прибавување податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи; прибавување пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи

кл. 42 услуги на компјутерско програмирање; услуги на база на податоци особено изнајмување на време за пристап на бази на податоци и за управување со база на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци и компјутери; услуги на проектирање, конструкција и планирање врзани за опрема за телекомуникации во технички цели, индустриски анализи и истражувачки услуги

(210) **TM 2006/643** (220) 20/06/2006
(442) 28/02/2010

(731) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ** Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

НЕМАЧКИ ТЕЛЕКОМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични, електронски, оптички, апарати



и инструменти за мерење, сигнализација, контрола или обука (вклучени во класа 09); апарати за снимање, трансмисија, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; носачи на податоци кои се покренуваат машински; автомати и механизми за автоматски уреди кои се покренуваат со претходно уфрлување на кованици; опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски програми (сложени), компјутерски софтвери (сложени)

кл. 38 телекомуникациски услуги, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за прикажување и телевизија; собирање и прибавување вести и информации, собирање и прибавување податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи; прибавување пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи

кл. 42 услуги на компјутерско програмирање; услуги на база на податоци особено изнајмување на време за пристап на бази на податоци и за управување со база на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци и компјутери; услуги на проектирање, конструкција и планирање врзани за опрема за телекомуникации во технички цели, индустриски анализи и истражувачки услуги

(210) **TM 2006/876** (220) 30/08/2006
(442) 28/02/2010

(731) **RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER**
1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, California, 90028, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

ПРОЧИСТУВАЊЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, периодични списанија, книги, инструкциони и наставни материјали, брошури и памфлети

(210) **TM 2006/879** (220) 30/08/2006
(442) 28/02/2010

(731) **RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER**
1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, California, 90028, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

ПРОГРАМА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 советодавни услуги, имено промовирање на духовната свест и напредок со помош на исфрлање хемиски загадувачи од телото

(210) **TM 2007/894** (220) 18/09/2007
(442) 28/02/2010

(731) **ЗОРАН СТЕРЈОСКИ and ЃОКО СТЕРЈОСКИ**

ул. Серска бр. 18 1000 Скопје, МК and ул. Серска бр. 18 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок. 8, 1000,
Скопје

(540)



(591) сина, црна, бела, црвена, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци.

(210) **TM 2008/360** (220) 04/04/2008
(442) 28/02/2010

(731) **Друштво за производство, инженеринг, трговија и услуги СИМТ експорт импорт д о о Скопје**

ул. Хелсинки бр. 27 Скопје, МК

(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотограмски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и

механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/777** (220) 03/07/2008

(442) 28/02/2010

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HEMO-GLUCO-CHECK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2008/778** (220) 03/07/2008

(442) 28/02/2010

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HEMO - CHECK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во

медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2008/1198**

(220) 04/09/2008

(442) 28/02/2010

(731) **Друштво за фризарски и козметички услуги и обука Академија и Студио Леонтич ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - Центар**

бул. Партизански Одреди бр. 43А Скопје - Центар, МК

(540)

LEONTIC
STUDIO & ACADEMY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава и културни активности

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(210) **TM 2008/1439**

(220) 26/09/2008

(442) 28/02/2010

(731) **Друштво за промет и услуги ПЕПЕР ТРЕЈД ДОО Скопје**

ул. Ленинова 29/3-6, Скопје, МК

(540)

PEPPER

(591) црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1680**

(220) 05/11/2008

(442) 28/02/2010

(731) **Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ ДОО**

ул.16-та Македонска бригада бр.18, МК

(540)


LOTUS
TRANSPORT

(591) бела, црна и сина

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги

(210) **TM 2008/1698** (220) 07/11/2008
(442) 28/02/2010

(731) **Џангл ДОО**
ул.Елисие Поповски - Марко бр.4, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, сина и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 продукција на телевизиска програма, телевизиска забава, телевизиски програми

(210) **TM 2008/1751** (220) 21/11/2008
(442) 28/02/2010

(731) **Кафе Тренд**
ул. Ванчо Мицков бр. 34 б 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2008/1752** (220) 21/11/2008
(442) 28/02/2010

(731) **Гроздан Георгиевски**
ул. Никола Вапцаров бр.2 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 производство на храна, продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2008/1919** (220) 23/12/2008
(442) 28/02/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги МАТЕЈАС ДООЕЛ**
увоз-извоз Скопје

ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје -Центар, МК

(540)



(591) црна, виолетова, портокалова и зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со облека, обувки и капи

(210) **TM 2009/122** (220) 19/02/2009
(442) 28/02/2010

(731) **Друштво за информатичка технологија**
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје

ул. Скупи бб Скопје, Карпош, МК

(740) **ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА** бул. Кузман Јосифовски
Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)



(591) сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 информатички програми, мемории за сметачи, менувачи на дискови (информатика), монитори (програми за сметачи), обработка на податоци, печатачи за компјутери, процесори (централни единици за обработка), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истит; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развоја на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/139** (220) 23/02/2009
(442) 28/02/2010

(731) **ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД**

ул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, МК

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат Ул. Мито
Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци

(210) **TM 2009/140** (220) 23/02/2009
(442) 28/02/2010

(731) **ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД**

ул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, МК

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат Ул. Мито
Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000 Скопје

(540)

FRONT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална вода, сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на сокови

(210) **TM 2009/234** (220) 16/03/2009
(442) 28/02/2010

(731) **СП ПРИНТ МЕДИА АНЛИМИТЕД ДОО Скопје**

ул. Сава Ковачевиќ бр. 21 А Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив

што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезачки материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба: материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцеларски ирибор (освен мебел):
материјали за обука и настава (освен апарати):
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи: печатарски букви;
клишиња

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2009/258** (220) 23/03/2009
(442) 28/02/2010

(731) **Македонски Телеком АД - Скопје**

Орце Николов бб, општина Центар, Скопје, МК

(540)



(591) црна и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2009/263** (220) 23/03/2009
(442) 28/02/2010

(731) **Моника дооел Прилеп**

ул. Борис Кидриќ 172 Прилеп, МК

(540)



(591) темно сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
облека

(210) **TM 2009/309** (220) 03/04/2009
(442) 28/02/2010

(731) **Мирјана Марковска**

ул. Радишанска бр. 21 2/9, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)

АМАЈЛИЈА BAND



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **14** благородни метал и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камење, часовници и хронометриски инструменти

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **41** образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2009/312**

(220) 03/04/2009

(442) 28/02/2010

(731) **Друштво за продукција, трговија и услуги ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје**

ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

СЕГА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати)-печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи-рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности размножување на документи, компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламни простор; односи со јавност; информациони агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување на текстови

кл. **41** издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување-продукција на филмови и филмски

ленти; изнајмување уреди за репродукција и снимање звукови; изнајмување снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење на колоквиуми конференции и симпозиуми; организирање на изложби за културни и образовни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издавателство

(210) **ТМ 2009/356**

(220) 10/04/2009

(442) 28/02/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕПЕТ ДОО Скопје**

ул. „11 Октомври“ бр. 86-2/29, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, млеко и млечни производи; супи, супи од зеленчук; зеленчук (салата од зеленчук)

кл. **30** брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, арашид/слатки брз база на арашид/, ароми за слатки, бадеми (слатки врз база на бадеми), бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бонбони, бриоши /печиво/, вафли, двопек /препечен леб/, марципан /слатки од шеќер и бадем/, медени слатки, меласа, месни пити, овошни слатки, пица, погача, пудинзи, сендвичи, сладолед, слатки, слатки од бадем, стапчиња - слатки, торти, фино ситно печиво, чајни колачиња /мињони/, шеќерни производи

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалоци, кафани - ресторани, ресторани со самопослужување, производство на леб, слатки (слатки и торти) во свежа состојба, производство на бисквити (кекси)

(210) **ТМ 2009/376**

(220) 23/04/2009

(442) 28/02/2010

(731) **ЕЛАСТИК спол.с.р.о.**

Бохдановце над Трнова, местна част Шелпице 252 919 09, SK

(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ**, адвокат Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

TM 2009/379



(210) **TM 2009/472** (220) 14/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. „Даме Груев“ бр.1, МК

(540)

АЛФА СЕКОЈ МЕСЕЦ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** финансиски работи, монетарни работи
кл. **36** рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

(210) **TM 2009/473** (220) 14/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. „Даме Груев“ бр.1, МК

(540)

АЛФА ЈУНИОР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** финансиски работи, монетарни работи
кл. **36** рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

(210) **TM 2009/474** (220) 14/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. „Даме Груев“ бр.1, МК

(540)

АЛФА БИЗНИС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** финансиски работи, монетарни работи
кл. **36** рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

(210) **TM 2009/475** (220) 14/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. „Даме Груев“ бр.1, МК

(540)

АЛФА ИНСТАНТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** финансиски работи, монетарни работи
кл. **36** рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

(210) **TM 2009/476** (220) 14/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. „Даме Груев“ бр.1, МК

(540)

АЛФА МОЈА ПЛАТА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** финансиски работи, монетарни работи
кл. **36** рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

(210) **TM 2009/483** (220) 15/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **Друштво за маркетинг, истражување и развој**
КИРИЛИЦА МЕДИА ДОО Скопје

ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
огласување /рекламирање/, рекламни агенции,
изнајмување рекламен простор, компилација на
информации во компјутерски бази на податоци,
систематизација на податоци во компјутерски
бази на податоци, он-лајн прабарување за
други, директно огласување, компјутерско
управување со податоци, комерцијални
информациски агенции, маркетинг истражувања,
маркетинг студии, услуги на клипинг на вести,
он-лајн рекламирање на компјутерска мрежа,
надворешно рекламирање, презентација на
производи на комуникациски медиуми, односи
со јавноста, објавување на текстови, јавност,
агенции за односи со јавноста, подготовка јавни
колумни, објавување јавни текстови, пишување
на јавни текстови, изнајмување рекламен
простор, пропагандни дејности, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна хроника, рекламни огласи (ширење
рекламни огласи), ширење рекламен материјал,
служби за давање совети за водење дејности,
консултации за водење на дејности, помош во
водење на дејности, дејности (професионални
консултации), професионална деловна
консултација, проучување на пазарот (маркетинг),
рекламни агенции, ширење рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени примероци)

кл. **38** телекомуникации, компјутерски пренос на
пораки и слики, електронска пошта, информации

за телекомуникации, електронски пораки, новинарски агенции, обезбедување пристап до бази на податоци

кл. 41 објавување книги, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, он-лајн разонода, услуги врзани за исполнување на слободно време, услуги на дигитално снимање, културни активности, електронско десктоп објавување, услуги на новински репортери, обезбедување он-лајн електронски публикации, објавување он-лајн книги, објавување он-лајн весници, пишување и објавување текстови

(210) **TM 2009/485** (220) 19/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **ГОНИ-ТЕКС ДООЕЛ Скопје**
ул. Првوماјска бб, 1000 Скопје, МК

(740) **ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА,** адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, особено текстилни производи за домашна употреба

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со текстил и текстилни производи

(210) **TM 2009/488** (220) 19/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **Друштво за угостителство, трговија и услуги СМАРТ ТЕАМ ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. Македонија бр. 17, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,** АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 ноќни клубови

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; барови; гостилници; кантини; кафани /кафетерии/, кафани-ресторани, ресторани со самопослужување, ресторани за брзо и стално послужување /снек-барови/

(210) **TM 2009/491** (220) 21/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **С енд Б трејд Скопје**
ул. Владимир Комаров број 18 а 1/16 1000
Скопје, МК

(540)

SOLZA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална вода, сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на сокови

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2009/492** (220) 21/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **С енд Б трејд Скопје and С енд Б трејд Скопје**
ул. Владимир Комаров број 18а-1/16 1000
Скопје, МК and ул. Владимир Комаров број 18
а 1/16 1000 Скопје, МК

(540)

ADRIA COOLER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална вода, сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на сокови

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2009/499** (220) 22/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **ФРИЗЕРСКИ САЛОН В О Г**
1000 Скопје, ул. Благој Давков бр. 19, МК

(540)



(591) сина, бела и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 фризерски и други третмани за разубавање

(210) **TM 2009/504** (220) 22/05/2009
(442) 28/02/2010

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид**
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно жолта, бела, црна, виолетова, кафена, портокалова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производ од жито-нишесте

кл. 35 огласување, трговија, увоз-извоз

(210) **TM 2009/1068** (220) 03/11/2009
(442) 28/02/2010

(731) **SPIN MASTER Ltd.,**
Toronto, Canada, 450 Front Street West, Toronto,
ON M5V 1B6, Canada, CA

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) светло црвена, темно црвена, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 27 килими, рогозини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ**

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2003/0632		TM 2009/1068		TM 2009/0475
	TM 2003/0633	кл. 25	TM 2003/0401		TM 2009/0476
	TM 2009/0376		TM 2005/0281	кл. 37	TM 2008/0360
	TM 2009/0377		TM 2008/1919	кл. 38	TM 2006/0639
	TM 2009/0378		TM 2009/0263		TM 2006/0643
	TM 2009/0379		TM 2009/0309		TM 2007/0894
кл. 2	TM 2003/0632		TM 2009/1068		TM 2008/0360
	TM 2003/0633				TM 2009/0258
кл. 3	TM 2003/0685	кл. 27	TM 2009/1068		TM 2009/0483
	TM 2009/0376				TM 2009/1068
	TM 2009/0377	кл. 28	TM 2009/1068	кл. 39	TM 2006/0510
	TM 2009/0379				TM 2008/0360
кл. 4	TM 2009/0378	кл. 29	TM 2005/0281		TM 2008/1680
кл. 5	TM 2003/0685		TM 2009/0356	кл. 40	TM 2003/0632
	TM 2005/0474				TM 2003/0633
	TM 2006/0407	кл. 30	TM 2009/0356	кл. 41	TM 2002/0460
	TM 2006/0408		TM 2009/0504		TM 2006/0510
	TM 2008/0777				TM 2007/0894
	TM 2008/0778	кл. 32	TM 2006/0467		TM 2008/0360
			TM 2009/0140		TM 2008/1198
кл. 7	TM 2003/0632		TM 2009/0491		TM 2008/1698
	TM 2003/0633		TM 2009/0492		TM 2009/0122
					TM 2009/0309
кл. 9	TM 2002/0568	кл. 33	TM 2006/0467		TM 2009/0312
	TM 2003/0633		TM 2009/0139		TM 2009/0483
	TM 2006/0639		TM 2009/0492		TM 2009/0488
	TM 2006/0643				TM 2009/1068
	TM 2008/0360	кл. 34	TM 2002/0433	кл. 42	TM 2005/0461
	TM 2009/0122	кл. 35	TM 2005/0281		TM 2006/0639
	TM 2009/1068		TM 2005/0461		TM 2006/0643
кл. 10	TM 2003/0632		TM 2008/0360		TM 2008/0360
	TM 2003/0633		TM 2008/1919		TM 2009/0122
			TM 2009/0234	кл. 43	TM 2008/1439
кл. 14	TM 2009/0309		TM 2009/0263		TM 2008/1751
			TM 2009/0312		TM 2008/1752
кл. 16	TM 2002/0460		TM 2009/0472		TM 2009/0356
	TM 2003/0632		TM 2009/0473		TM 2009/0488
	TM 2003/0633		TM 2009/0474		TM 2009/0491
	TM 2003/0685		TM 2009/0475		TM 2009/0492
	TM 2006/0876		TM 2009/0476		
	TM 2009/0234		TM 2009/0483	кл. 44	TM 2008/1198
	TM 2009/0312		TM 2009/0485		TM 2009/0499
	TM 2009/1068		TM 2009/0504		
кл. 23	TM 2009/0485			кл. 45	TM 2002/0460
		кл. 36	TM 2009/0472		TM 2006/0879
кл. 24	TM 2003/0401		TM 2009/0473		TM 2007/0894
	TM 2009/0485		TM 2009/0474		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговска марка (210) број на пријавата	
Dunhill Tobacco of London Limited МК/Т/ 2002/433	RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER МК/Т/ 2006/879
ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ МК/Т/ 2002/460	ЗОРАН СТЕРЈОСКИ and ЃОКО СТЕРЈОСКИ МК/Т/ 2007/894
Intel Corporation МК/Т/ 2002/568	Друштво за производство, инженеринг, трговија и услуги СИМТ експорт импорт д о о Скопје МК/Т/ 2008/360
Трговско друштво за производство, трговија и услуги ГРАЦИЈА ФЕШН Скопје МК/Т/ 2003/401	Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac МК/Т/ 2008/777
KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. МК/Т/ 2003/632	Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac МК/Т/ 2008/778
KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. МК/Т/ 2003/633	Друштво за фризарски и козметички услуги и обука Академија и Студио Леонтич ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - Центар МК/Т/ 2008/1198
"МЕДИА" ДОО МК/Т/ 2003/685	Друштво за промет и услуги ПЕПЕР ТРЕЈД ДОО Скопје МК/Т/ 2008/1439
Коцевски Владимир and Петровиќ Ранко МК/Т/ 2005/281	Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ ДОО МК/Т/ 2008/1680
"БРИМА" - Ѓорѓи доо МК/Т/ 2005/461	Џангл ДОО МК/Т/ 2008/1698
Приватна здравствена организација -аптека "Галафарм" Елеонора ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2005/474	Кафе Тренд МК/Т/ 2008/1751
Pfizer Enterprises SARL МК/Т/ 2006/407	Гроздан Георгиевски МК/Т/ 2008/1752
Pfizer Enterprises SARL МК/Т/ 2006/408	Друштво за трговија и услуги МАТЕЈАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје МК/Т/ 2008/1919
Трговско друштво "С енд Б Трејд" ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2006/467	Друштво за информатичка технологија СЕАВУС ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2009/122
Здружение на граѓани МАКВИНО МК/Т/ 2006/510	ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД МК/Т/ 2009/139
Deutsche Telekom AG МК/Т/ 2006/639	ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД МК/Т/ 2009/140
Deutsche Telekom AG МК/Т/ 2006/643	СП ПРИНТ МЕДИА АНЛИМИТЕД ДОО Скопје МК/Т/ 2009/234
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER МК/Т/ 2006/876	Македонски Телеком АД - Скопје МК/Т/ 2009/258
	Моника дооел Прилеп МК/Т/ 2009/263
	Мирјана Марковска МК/Т/ 2009/309

**Друштво за продукција, трговија и услуги ПЛУС
ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје**

МК/Т/ 2009/312

**Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕПЕТ ДОО Скопје**

МК/Т/ 2009/356

ЕЛАСТИК спол.с.р.о. МК/Т/ 2009/376**ЕЛАСТИК спол.с.р.о.** МК/Т/ 2009/377**ЕЛАСТИК спол.с.р.о.** МК/Т/ 2009/378**ЕЛАСТИК спол.с.р.о.** МК/Т/ 2009/379**АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ** МК/Т/ 2009/472**АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ** МК/Т/ 2009/473**АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ** МК/Т/ 2009/474**АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ** МК/Т/ 2009/475**АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ** МК/Т/ 2009/476**Друштво за маркетинг, истражување и развој
КИРИЛИЦА МЕДИА ДОО Скопје**

МК/Т/ 2009/483

ГОНИ-ТЕКС ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2009/485

**Друштво за угостителство, трговија и услуги
СМАРТ ТЕАМ ДОО увоз-извоз Скопје**

МК/Т/ 2009/488

С енд Б трејд Скопје

МК/Т/ 2009/491

С анд Б трејд Скопје and С енд Б трејд Скопје

МК/Т/ 2009/492

ФРИЗЕРСКИ САЛОН В О Г

МК/Т/ 2009/499

**Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид**

МК/Т/ 2009/504

**SPIN MASTER Ltd., Toronto, Canada,450
Front Street West, Toronto, ON M5V 1B6,
Canada, CA**

TM 2009/1068



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **16903** (151) 22/01/2010
(210) ТМ 2001/841 (220) 06/08/2001
(181) 06/08/2011
(450) 28/02/2010

(732) **Rothmans of Pall Mall Limited**
Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** цигари, тутун, тутунски производи, прибор за пушачи, запалки, кибрити

(111) **16902** (151) 22/01/2010
(210) ТМ 2001/842 (220) 06/08/2001
(181) 06/08/2011
(450) 28/02/2010

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited**
Globe House

4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) виолетова, златна, бела црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** цигари, тутун, тутунски производи, прибор за пушачи, запалки, кибрити

(111) **16899** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2003/195 (220) 02/04/2003
(181) 02/04/2013
(450) 28/02/2010

(732) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН Акционерско друштво**
фармацевтско-хемиска индустрија

Вршац, Београдски пут бб, YU

(740) ДОДЕВСКИ НИКОЛА, адвокат ул. „Стив Наумов“ 22, 1000, Скопје

(540)

NAC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски препарати

(111) **16883** (151) 11/01/2010
(210) ТМ 2003/205 (220) 08/04/2003
(181) 08/04/2013
(450) 28/02/2010

(732) **МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз**
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 1000
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

AIRCON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** климатизација, апарати за климатизација, греење и ладење

кл. **35** услуги при продажба на големо и мало со климатизација, апарати за климатизација, греење и ладење

кл. **37** апарати (поставување, одржување и поправка на апарати), градба (информации за градба), електрични апарати (поставување и поправка на електрични апарати), климатизација на воздухот (поправка и одржување на клима - уреди), печки (поставување и поправка на печките), пламеници (одржување и поправка на пламениците), уреди за ладење (одржување и поправка на апаратите), централно греење (поставување и поправка на инсталациите на централно греење)

кл. **42** инженеринг, инженерски нацрти, индустриски дизајн на индустриско пакување, истражување и развојот на нови производи, изградба (изработка нацрти за изградба),

испитување материјали, изработка (концептирање софтвери)

(111) **16859** (151) 24/12/2009
(210) ТМ 2003/323 (220) 12/05/2003
(181) 12/05/2013
(450) 28/02/2010

(732) **Sony Music Entertainment Inc., a Delaware corporation**
550 Madison Avenue, New York, New York 10022, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 аудио и аудио-визуелни снимања вклучи-
телно и фонографски снимки, претходно снимени
магнетни ленти, дискови, касети и CD-ромови;
компјутерски софтвер; филмови за кино-филм

(111) **16884** (151) 11/01/2010
(210) ТМ 2003/460 (220) 04/07/2003
(181) 04/07/2013
(450) 28/02/2010

(732) **Diageo North America, Inc.**
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

CRANBERRY TWIST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **16847** (151) 18/12/2009
(210) ТМ 2003/644 (220) 02/09/2003
(181) 02/09/2013
(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за градежништво и трговија МАСОН-
ИНЖИНИРИНГ Ѓуро ДООЕЛ Скопје**
ул. Разловечко востание низ 2, вл. 6 бр.18
Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 алуминиум, алуминиумски жици, алфенит
/бели метали/ (облоги од алфенит) за згради
и за мебел, арматура за градба арматури за
бетон/метални/, арматури за градба/метални/,
арматури за цевководи/метални/, базени/метални
конструкции/, бетон (метални арматури за бетон),
бетон(метални оплати за бетон), градба (метална
градба), градба (метални градежни материјали),
градежни метални материјали, градежни облоги
/метални/, граничници за врата /метални,
граничници за прозорци/метални/, греди(метални
гредички), гредички(метални гредички), груби
врски/ситна железна роба/, жица (метална жица),
жици (метални жици за врзување), жлебни
покривни состави, жлебови за покриви (метални),
метални конструкции, метални конструкции за
градба, метални конструкции/преносни/, метални
плочки за градба, метални столбови/делови
на градежни конструкции/, монтажа 9клучеви
за монтажа), мрежи од арматура, паноа за
градба (метални), покриви (метални жлебови
за одводување на дождовница), пристаништа
(метални монтажни пристаништа), челични
конструкции, челични столбови

кл. 19 азбестен цемент, арматури за врати /не-
метални/, арматури за градба/неметални/, асфалт,
бараки /куќички/, бетон, бетон(градежни елементи
за бетон), битумен, вар, гипс, гипсани украсни
венчиња /градба/, глина, градежен песок, градежни
материјали/неметални/, градежно стакло, граѓа
/нематална/, гранит, греди/нем.етални/, гредички/
неметални, дрвени летви за обложување,
дрвени оплати, дрвени подови, дрво за мелење,
дрво за обработка, дрво за обложување, дрво
(градежно), згура/градежен материјал/, зидање со
тула (врзување при зидање со тула), издлабени
керамиди за градба/неметални/, изолационо
стакло/градба/, камен, камен за градба, ксмен од
згура, картон за градба, картон за дрвена маса
/градежен материјал/, катрански производи за
градба, керамиди /неметални/, кесони за градба
под вода, конструкции/неметални/, летви
/неметални/, макадам, малтер за градба, мермер,
мозаици за градба, надвојни греди /пречки/
неметални, огноотпорен камен, огноотпорен
материјал, паркетни плочки, паркети, плочи
за градби /неметални/, плочи за попложување
/неметални/, плута, подвижни градежни
конструкции/неметални/, попкриви(покривни
жлебови), покривни греди/рогови, покривни
жлебови, премачкувачи градежен материјал),
прозорско стакло за градба, саемеи (куќички за
саеми), сеници за градини (градба), скелиња,
смола /градежен материјал/, смола/катран/, стреи

над врати, трска за градба, тули, тули (земји за тули), филц за градежна употреба, цевки (груби немателни цевки)/градежништво/, , цемент, цементни плочи, це.ментни столбови, чакал, шкрилец, шперплоча /фурнир/, штици, штици/ градежно дрво/

кл. 37 булдужери (земање по наем булдожери), багери (земање под наем багери), варосување, (внатрешно и надворешно), градба (информации за градба), градба (надгледување/водење/на градежни работи), градба /консултации/, сидарски работи, сидање со си цигли, изолација(служба за изолација)/градежни работи/, малтерисување, покуѓоина тапазирање на покуќнината, работилница (изнајмување на апарати за работилница), скелиња (поставување на секелиња), тапетарски поправки

(111) 16860	(151) 24/12/2009
(210) ТМ 2005/299	(220) 28/04/2005
	(181) 28/04/2015
	(450) 28/02/2010

(732) **RFE/RL, Inc. a Delaware corporation**
1201 Connecticut Avenue, NW Suite 400,
Washington, DC 20036 , US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 овозможување он-лајн информација на полето на деловно работење, владини работи, трговски прашања, политички прашања, упатување како да се гласа и упатување како да се регистрира за гласање

кл. 38 услуги на интернационални радио и телевизиски емитувања, овозможување на он-лајн форуми за трансмисија на пораки помеѓу компјутерски корисници во врска со вести, јавни работи и разонода

кл. 41 продукција на интернационални радио и телевизиски емитувања на вести, јавни работи, и програмирање разонода; услуги на електронско издателство, имено објавување текстуални работи од други преку интернетот како вести, јавни работи и разонода

(111) 16851	(151) 18/12/2009
(210) ТМ 2005/464	(220) 24/06/2005
	(181) 24/06/2015
	(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги**
ТИНЕКС-МТ ДОО експорт-импорт Скопје

ул. Првوماјска бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинство (не се од благородни метали или преслечени со нив), чешли и сунѓери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосеви (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 16853	(151) 18/12/2009
(210) ТМ 2005/996	(220) 14/12/2005
	(181) 14/12/2015
	(450) 28/02/2010

(732) **МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје**

бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32 Скопје,
МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)





(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со други класи; печатени работи; книговезачки материјали; фотографии; канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување, што не се опфатени со другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **16852** (151) 18/12/2009
(210) ТМ 2005/1021 (220) 22/12/2005
(181) 22/12/2015
(450) 28/02/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул.ИНДУСТРИСКА бб, Источна индустриска зона - 1040 Маџари, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **30** кондиторски производи

(111) **16898** (151) 13/01/2010
(210) ТМ 2006/446 (220) 17/04/2006
(181) 17/04/2016
(450) 28/02/2010

(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MAKE EVERY DROP COUNT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** напивки, особено води за пиење, води со вкус, минерални и газирани води и останати безалкохолни пијалаци, особено освежителни пијалаци, енергетски пијалаци и напивки за

спортисти; овошни напивки и сокови ; сирупи , концентрати и прашоци за правење пијалаци, особено вода со вкусови, минерални и газирани води, освежителни пијалаци, енергетски пијалаци, пијалаци за спортисти, овошни напивки и сокови

кл. **35** обезбедување информации во врска со избор на напивки од потрошувачот и теми врзани за неговото здравје; благосостојба, фитнес (форми) и начин на живот по пат на интернет

кл. **41** услуги на образование; особено обезбедување часови, семинари и работилници во врска со избор на напивки од потрошувачот и теми врзани за неговото здравје; благосостојба, фитнес (форма) и начин на живот

(111) **16802** (151) 01/12/2009
(210) ТМ 2006/874 (220) 30/08/2006
(181) 30/08/2016
(450) 28/02/2010

(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, California, 90028, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

ХАБАРД

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** печатени работи, периодични списанија, книги, инструкциски и наставни материјали, брошури и памфлети

кл. **41** образовни, наставни, културни и филозофски услуги

кл. **45** советодавни услуги за зголемување на личните способности и духовната свест

(111) **16801** (151) 01/12/2009
(210) ТМ 2006/875 (220) 30/08/2006
(181) 30/08/2016
(450) 28/02/2010

(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, California, 90028, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

Л. РОН ХАБАРД

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, периодични списанија, книги, инструкциски и наставни материјали, брошури и памфлети

кл. 41 образовни, наставни, културни и филозофски услуги

кл. 45 советодавни услуги за зголемување на личните способности и духовната свест

(111) 16825

(151) 11/12/2009

(210) ТМ 2006/961

(220) 03/10/2006

(181) 03/10/2016

(450) 28/02/2010

(732) GAUDI' TRADE S.P.A.

Via Nuova Ponente, 29, 41012 Capri (Modena), IT

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

GAUDI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи; волнени ткаенини, волнени штофови, жерсеј /ткаенина/, кадифе, ленени ткаенини, облека (ткаенина за облека), памучни ткаенини, свилени ткаенини

кл. 25 облека, блузи, горна облека, капут, долна облека, домашни фустани, елеци, здолништа, капи /беретки/, качулки, комбинезони /облека/, конфекциска облека, костуми, кошули, крзна, куси блузи, куси палта /сакао/, куси спортски палта со качулки, ленти за глава, манжетни, наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици од волна /плетени/, обувки, пелерини, пиџами, појаси, поткошули, предмети за облекување, пуловери, пуловери без ракави, ракавици, ремени, свилени шами, спортски шорцеви, туника, униформи, чорапи, шалови, шами, џебови за облека

(111) 16834

(151) 24/12/2009

(210) ТМ 2007/543

(220) 15/06/2007

(181) 15/06/2017

(450) 28/02/2010

(732) Џефри Ален Финли, КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Трета Македонска Бригада 66, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат на сите: услуги за индустриска и анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

(111) 16886

(151) 11/01/2010

(210) ТМ 2007/610

(220) 09/07/2007

(181) 09/07/2017

(450) 28/02/2010

(732) Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ ДОО Скопје

ул. Качанички Пат 66, Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услуги за заштита на имот и лица

(111) 16827

(151) 14/12/2009

(210) ТМ 2007/1079

(220) 06/11/2007

(181) 06/11/2017

(450) 28/02/2010

(732) HTC Corporation

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., TW

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** мобилни телефони; мобилни телефони со функција за пренос на податоци; видео телефони; смарт телефони; персонални дигитални асистенти; персонални дигитални асистенти со глобален систем за позиционирање; персонални дигитални асистенти со функција за безжична комуникација; телефони со глас преку интернет протокол; телефони со камера; рамни компјутери; слим (тенки) компјутери; ултра мобилни персонални компјутери; слушалки; слушалки со функција за безжична трансмисија, кабли за синхронизација, држачи, батерии, адаптери за наизменична струја; кожни торбички за мобилни телефони или персонални дигитални асистенти, полначи, футроли за мобилни телефони, футроли за персонални дигитални асистенти, мемориски картички, полначи за мобилни телефони или персонални дигитални асистенти за во автомобил, држачи за мобилни телефони или персонални дигитални асистенти за во автомобил, далечински управувачи, тастатури

(111) **16901**

(151) 22/01/2010

(210) ТМ 2008/316

(220) 26/03/2008

(181) 26/03/2018

(450) 28/02/2010

(300) 2007/52004 27/09/2007 TR

(732) **GNB DIS TIC.LTD.STI.**

Eski Uskudar Yolu Cad. Sandoz Sitesi B Blok D:17, Icerenkoy 034, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива и сите нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** експанзиски садови, челични бојлери, бојлери од леано железо, челични радијатори, греалки, комби-бојлери, бојлери, брзи-греалки за вода, електрични греалки за вода, термо бојлери, шпорет, плочи (плотни) за греење, печка, греалки што зрачат, фурна, фурна за вградување, вградливи плочи (плотни) за греење, арматури, индустриски вентили и вентили за радијатори, инсталација и опрема за бањи, керамика за бањи

(111) **16876**

(151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/598

(220) 30/05/2008

(181) 30/05/2018

(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за трговија и услуги СЕНСОР ДОО Скопје**

ул. Јане Сандански бр. 78-1-5 Скопје, МК

(540)



(591) црна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **37** градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. **38** телекомуникации

кл. **45** правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **16804**

(151) 09/12/2009

(210) ТМ 2008/1250

(220) 12/09/2008

(181) 12/09/2018

(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. Никола Вапцаров бр. 22 Центар 1000 Скопје, МК

(540)



(591) тиркизно сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** транспортни услуги, организирање патувања

кл. **43** привремено сместување

кл. 45 правни услуги, лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **16803** (151) 03/12/2009
(210) ТМ 2008/1282 (220) 17/09/2008
(181) 17/09/2018
(450) 28/02/2010

(732) **Брокерска куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје**
бул. Партизански одреди бр. 62-2/9, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 сметководство, бизнис консалтинг, бизнис информации, бизнис истражувања, консалтинг за бизнис менаџмент и организација поддршка во бизнис менаџмент, бизнис менаџмент консалтинг, консалтинг за бизнис организација, бизнис истражување, професионален бизнис консалтинг, анализи на цени, репродукција на документи, економски предвидувања фактурирање, маркетинг истражувања, услуги како поддоговарач (бизнис поддршка), услуги за споредување на цени, услуги за набавки за други (набавка на стоки и услуги за други бизниси), односи со јавност, статистика (компилација на -), подготовка на даноци

кл. 36 актуарски услуги, финансиски анализи, банкарство, брокерство, услуги за финансиски ликвидации, капитални инвестиции, чекови, клиринг, клириншки куќи, кредитни бироа финансиски консалтинг, консалтинг(осигурување), финансиски евалуации, финансиски анализи, финансиски менаџмент, финансиски работи, финансиски информации, гаранции, консалтинг за осигурување, кредитни бироа, финансиски евалуации, размена на пари, финансиски информации, основање фондови, раководење со фондови, електронски трансфер на фондови, информации за домашно банкарство, осигурителни информации, заеми, осигурување, консалтинг за осигурување, информации за осигурување, капитални инвестиции, финансиски заеми, хипотеки, заеднички фондови, проценка на трошоци, услуги за плаќање при пензионирање, услуги за осигурување на депозити, тргување со хартии од вредност, тргување со акции и обврзници, тргување на берза финансиски трансакции, финансиски трансакции на берза

кл. 41 издавање на книги, едукативни услуги, едукативни информации, давање инструкции, преводи, обезбедување он-лајн електронски публикации, издавање на електронски книги и журналы, издавање на текстови, организирање и одржување на семинари, пишување на текстови, подучување

(111) **16826** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1498 (220) 07/10/2008
(181) 07/10/2018
(450) 28/02/2010

(732) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалаци

(111) **16877** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1510 (220) 08/10/2008
(181) 08/10/2018
(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ
Скопје

ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, МК

(540)



(591) жолтокафена, кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 вештачки екстремитети и контактни леќи

(111) **16856** (151) 23/12/2009
(210) ТМ 2008/1511 (220) 08/10/2008
(181) 08/10/2018
(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ
Скопје

ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, МК

(540)



(591) портокалова и жолтокафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометарски инструменти

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 28 игри и играчки производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи; украси за елка

(111) 16857 (151) 23/12/2009

(210) ТМ 2008/1512 (220) 08/10/2008

(181) 08/10/2018

(450) 28/02/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ Скопје

ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати, санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) 16805 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1522 (220) 10/10/2008

(181) 10/10/2018

(450) 28/02/2010

(732) ОЗОН ДООЕЛ

Загребска 45, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 греење, ладење, вентилација

кл. 17 материјали за изолација

кл. 19 неметални градежни материјали

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

(111) 16806 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1602 (220) 22/10/2008

(181) 22/10/2018

(450) 28/02/2010

(732) Винарска Визба „Имако Вино“ ДООЕЛ

ул. „Ген. Михајло Апостолски“ бр.34/5, 2000 Штип, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци, вино

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; увоз-извоз

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока

(111) 16887 (151) 12/01/2010

(210) ТМ 2008/1605 (220) 22/10/2008

(181) 22/10/2018

(450) 28/02/2010

(732) АТАНАСОВ МИЛЕ

Солидарност 32, 2000 Штип, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе со потекло од Бразил

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; увоз-извоз

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) 16840 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1623 (220) 27/10/2008

(181) 27/10/2018

(450) 28/02/2010

(732) Knorr-Nahrungsmittel Aktiengesellschaft
Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

СЕКОЈ ОБРОК Е НОВА МОЖНОСТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго; замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) 16807 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1632 (220) 29/10/2008

(181) 29/10/201

(450) 28/02/2010

(732) СТИРОЛ - Скопје

ул. „Кирил и Методиј“ б.б. - 1041 нас. Илинден, МК

(540)



(591) црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, сурови пластични материи

кл. 16 пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи

кл. 17 пресувана пластика, пластични материјали што се користат во производството

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба

(111) 16808

(151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1652

(220) 30/10/2008

(181) 30/10/2018

(450) 28/02/2010

(732) ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје

ул.Хо Ши Мин бр.327 б, 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул.„Орце Николов“
155б, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 40 обработка на маеријали,фотофилмско печатење

кл. 41 монтажа на радио и телевизиски програми, разонода по пат на телевизија, филмови (изнајмување филмови); филмови (производство на филмови)

(111) 16830

(151) 14/12/2009

(210) ТМ 2008/1653

(220) 30/10/2008

(181) 30/10/2018

(450) 28/02/2010

(732) МАГНАСКЕН дооел Скопје

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.36, МК

(540)





(591) бела, сива, темно сива, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за наснимување, пренесување и репродукција на звук, слики и светлина, имено, фонографи, касетофони со можност за наснимување, уреди за наснимување на компакт дискови, ДВД уреди за наснимување, видео рекордери, радио приемници, неподвижни камери, видео камери, радио примопредаватели, радио и телевизиски предаватели, уреди за шифрирање и дешифрирање на звук, уреди за шифрирање и дешифрирање на видео записи, процесори и модеми за основен радиофреквентен опсег (опсег на модулациони фреквенции); апарати и инструменти за пренесување на податоци, сателитска комуникација и телекомуникација, имено, телефонски, сателитски и радио приемници, предаватели и телефонски слушалки за на глава со микрофон; компјутерски хардвер; компјутерски програми за безжична комуникација; компјутерски „интерфејс“ (работни површини), модеми и периферна опрема, која опфаќа печатари, глумчиња, монитори, тастатури и „dongle“ кабли; оптички апарати и инструменти, имено ласери; микроскопи со можност за ласерско скенирање, леќи засновани на електрична контрола, оптички уреди за читање; апарати и инструменти за набљудување на телекомуникациски и мрежи за пренесување на податоци, имено, покажувачи на состојбата на мрежата, аларми за дојава на откажување на функциите, софтвер за анализирање на мрежниот сообраќај; инсталациски апарати и инструменти за мрежи за пренесување на податоци и телекомуникациски мрежи, имено, телекомуникациски сервери; батерии и сродни електронски компоненти, вклучително и полначи, покажувачи на ниво на снага, прекинувачи; електрични и оптички кабли; електрични жици; телефонски базни станици; радарска опрема составена од радарски приемници и предаватели; телевизиски и радио антени; уреди за шифрирање и дешифрирање на шифрирани текстови и криптограми; телевизиски апарати, имено, екрани, уреди за подесување на фреквенцијата, или приемници; електронски апарати за забава кои се прилагодени за користење со телевизиски приемници; игри прилагодени за користење со телевизиски приемници, имено, компјутерски игри, компјутерски видео игри, контролни уреди (тастатури, монитори и сл.) за игри и џојстикови (рачки за управување); апарати за дојава на кражба, имено, звучни аларми; електрични амперметри; регистер каси; апарати за копирање, имено, машини за фотокопирање; уреди за откривање дим, метал, радар и движење; регулатори за електрично осветление; електрични уреди за затворање, отворање и заклучување на врати; електрични инсталации за далечинско управување на индустриски операции; електронски пенкала; уреди за шифрирање и магнетни шифрирани картички; машини за сметање, имено, сметачи; уреди за издавање бензин опремени со броила, за бензински станици;

пумпи за гориво засновани на саморегулирање; заштитни шлемови; магнетни картички за идентификација; инструменти за нивелирање, имено, геометарски стапови; апарати за работа на лифтови, имено, контролни табли за лифтови; звучници; апарати за сигнализација за потреби на воената морнарица, имено, радио уреди за морска пловидба; броила за паркиралишта; електронски плотери; електронски радио уреди; предаватели; радио и телефонски скали (размер, опсег); сигнални свона; сигнални табли, светлечки; сирени; електрични приклучници; сонари; очила; апарати за автоматско управување на возила, имено, сензори за дојава (предупредување) на судар; разводни табли; прекинувачи; телефонски броила; телефонски апарати, имено телефонски слушалки (рачки), базни станици и приемници; предаватели; термостати; уред за автоматско издавање на билети; апарати за регистрирање на времето, имено, саати, часовници, атомски часовници; автоматски временски прекинувачи; електронски транзистори; апарати за гаснење пожар, имено, противпожарни апарати; уреди за дојава на пожар; апарати и инструменти за пренесување на податоци, сателитска комуникација и телекомуникација; опрема за обработка на податоци, компјутери, компјутерски програми, „интерфејс“ (работни површини), модеми и периферна опрема; оптички апарати и инструменти; апарати и инструменти за набљудување на телекомуникациски и мрежи за пренесување на податоци; инсталациски апарати и инструменти за мрежи за пренесување на податоци. и телекомуникациски мрежи; батерии, електронски компоненти; електрични и оптички кабли; електрични жици; апарати за канали со тесен и широк опсег; базни станици, радарска опрема, опрема за шифрирање, опрема за криптографско запишување, опрема за прикажување, опрема за скенирање, антени, телевизиски апарати; апарати за забава што се прилагодени за користење со телевизиски приемници; игри прилагодени за користење со телевизиски приемници; видео рекордери, апарати што се активираат со метални пари, апарати за дојава на кражба, звучни аларми, електрични арматури, камери, регистер каси; апарати и машини за копирање; детектори; регулатори; апарати за мерење и евиденција на растојанија; електрични уреди за затворање, отворање и заклучување на врати; електрични инсталации за далечинска контрола на индустриски операции; апарати за далечинска контрола; електронски пенкала; уреди за шифрирање и шифрирани картички; машини за сметање; пумпи за издавање бензин, за бензински станици, пумпи за гориво засновани на саморегулирање; заштитни шлемови, магнетни картички за идентификација, покажувачи, апарати за меѓусебна комуникација, геодетски инструменти, апарати за работа на лифтови, звучници, апарати за сигнализација за потреби на воената морнарица, броила за паркиралишта, електронски плотери, покажувачи на притисок, радио уреди, предаватели, приемници, размери, сигнални свона, сигнални табли,

сирени, приклучници, сонари, очила; апарати за автоматско управување на возила; разводни табли, прекинувачи, таксиметри, телефонски апарати, испитни апарати, термостати, уреди за издавање билети, апарати за регистрирање на времето, временски прекинувачи, транзистори; уреди за следење на нивото на водата; делови и парчиња за сите горенаведени производи

кл. 16 брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магацини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартени производи/ обвивки /хартени производи/ обвивки, корици /хартени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници /печатени работи/; плакати /постери/, проспекти, публикации, разгледници, регистри /книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници) /вонредови/, хартија, часописи

кл. 42 услуги на хостирање web страници, услуги на дизајнирање web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) 16809 (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1655 (220) 31/10/2008
(181) 31/10/2018
(450) 28/02/2010

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.**
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

PLAYBOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали што не спаѓаат во другите класи; крзна; куфери и патнички торби; чадори за сонце и дожд, стапови за одење; камшици, сарачка и седларска опрема; сандаци/сандаци за носење, мали торби во облик на вреќа, парчиња сурова кожа, животински кожи; спортски/лежерни торби, вклучително и ранци, големи цилиндрични торби, куирски торби, рачни торби, торби од кожа и што не се од кожа за носење околу појасот; патни торби, вклучително и торби за носење облека, патни вреќи, торби за носење со меки страни и за багаж (со цврсти и меки страни на тркалца); женски ташни/портмонеа, кожна галантерија, вклучително и машки портмонеа, футроли за картици (како што се возни карти/возачки дозволи/кредитни картички), козметички торбички, футроли за клучеви; атлетски торби, торби за носење, врвки за животни, актовки, ранци, торби и вреќи за спортска облека, торби за чадори, портмонеа за хартени пари, торби за плажа, чадори за сонце за плажа, торбички што се носат на ременот, портмонеа на преклоп, торби за книги, торби за документи, футроли за визит карти, стапови, платнени торби за купување, машки портмонеа за картички, женски портмонеа за ситни пари, торбички за талисман, облека за животни, предмети за облекување за домашни миленици, поголеми и помали чанти без рачки, женски портмонеа за метални пари, ѓердани за животни, празни несесери, празни козметички кутии, кутии за кредитни картички, торби за кратки патувања, футроли за документи, вреќи на повлекување, мали торбички што се врзуваат околу половината, свитливи торби за облека, торби за документи на преклоп, преработени крзна, патнички торби за облека, торби за општа употреба за носење опрема за јога, чадори за голф, торби за спорт, чанти, женски портмонеа, машки портмонеа, торби за шапки што не се од хартија или картон, кожни торби за шапки, торби за пешачење, палки за пешачење, ранци за пешачење, стапови за пешачење, вреќи што се носат на колковите, синџири за клучеви од имитација на кожа, торбички за клучеви, кутии за клучеви, вреќи за под глава, врвки за животни, торби од кожа, од PVC, од платно и од имитација на кожа; вреќи од кожа или имитација на кожа (во вид на пликоа и ќеси) за пакување на стоки, куфери, кожни кутии за чување честитки, кожни торби за документи, кожни касети, кожни футроли за клучеви, кожни ташни, ленти од кожа за клучеви, кожни вреќи, кожни женски портмонеа, кожни торби за купување, багаж и ковчежи, етикети за багаж, празни торби за шминка, алки (нарилник) за животни, кутии за картички, немоторизирана количка за багаж, торби за преку



ноќ, куфери за преку ноќ, чадори за сонце дожд за на тераса, облека за домашни миленици, додатоци за ѓердани за домашни миленици, имено, панделки и приврзоци, вреќички во вид на ѓебови за чување книги, празни вреќи и торби што се приврзуваат за ранци, вреќички за клучеви, непропустливи чадори за сонце, торби за седла, ученички торби за на рамо, празни торбички за бречење, торби за чевли, торби за на рамо, сувенирски торби, спортски торби, торби за лов, ремени за чанти, ремени за багаж, куфери за машки костуми, куфери, чадори за маси, платнени торби за купување, кондуктерски вреќички, футроли за вратоврски, празни торби за лична хигиена, празни футроли за лична хигиена, празни торби за алат, чадори, празни футроли во кои се чува прибор за забавување, вреќи што се прицврстуваат на половината, синџири за машки портмонеа, торби на тркалца, торби за вино, куфери за вино наменети за носење, торбички што се носат околу рачниот зглоб

кл. 20 сандаци/сандаци за носење, мали торби во облик на вреќа, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена за овие материјали, или од пластика; мебел; огледала; рамки за слики, пластични прстени за клучеви, рачни огледала, пластични обрачи за завеси за туширање и палки, завеси од бамбус, перничина за капење, столови за плажа, огласни табли, перничина за столови, подлошки за столови, држачи за закачување, чивилуци, пластични капаци за садови, даски од плута, шишиња од плута, закачалки за завеси, украсни перничина, столици за палуба, украсни завеси од перли, украсни плочки за сид, витрини за изложување, стативи за изложување, кревети за домашни миленици, пластични стопери за врата, дрвени стопери за врата, рачки за фиоки од пластика или дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена за сите овие материјали, сламки за пиење, платнени фигурички, лепези за лична употреба, фигурички од коски, слонова коска, гипс, пластика, восок или дрво, канцелариски каси за сместување документи, штитници за камини, скроени платнени прекривки за мебел, фиксирани неметални ормари за сместување крпи, рамки за уметнички слики, топки за во градина, пластични украси за пакување подароци, рачни ладала, закачки за облека, пластични кутии за сместување шапки, закачки за шапки, стативи за шапки, неметални плочки за идентификација, перничина што може да се надуваат, ормарчиња за клучеви, неметални држачи за клучеви, неметални сандачиња за пошта, полицаи за сместување часописи, манекенски кукли, маси за масажа, метални стативи за изложување, рамки за огледала, синџири за клучеви што не се од метал и кожа, неметални кошници за отпадоци, неметални тапи за шишиња, неметални плочки за кучиња, неметални рачки за врата, неметални држачи за клучеви, неметални прстени за клучеви, неметални трофеи, неметални покажувачи

на ветер, неметални стопери за шишиња, неметални затвораи за садови, хартиени рамки за фотографии, хартиени рамки за слики, украси за прослави од пластика, сандаци за домашни миленици, перници за домашни миленици, мебел за домашни миленици, рамки за слики од скапоцен материјал, кутивчиња за лекови од скапоцен материјал, перници, полицаи за растенија, стативи за растенија, пластични кутии, пластични украси за торта, пластични картички за клучеви, пластични сандаци, пластични рачки за врата, пластични постави за фиоки, пластични закачки, пластични приврзоци за клучеви, пластични синџирчиња за клучеви, пластични прстени за клучеви, пластични етикети за клучеви, пластични капаци, пластични беџови со имиња, иновативни пластични таблички за автомобили, пластични табли со штипки, пластични знаменца, пластични кутивчиња за лекови, пластични скулптури, пластични натписи, пластични капаци за кутии за хартиени шамичиња, куќички за играње на домашни миленици, фигурички од глинен полимер, подвижни кревети за домашни миленици, подвижни куќички за домашни миленици, полицаи за садови, столбови за чешање, перничина за седишта, шипки за завеси за туширање, обрачи за завеси за туширање, вреќи за спиење, статуи, мали статуи, стопери од плута или имитација на плута, полицаи за сместување, полицаи за вратоврски, полицаи за крпи, стативи за крпи, стативи за чадори, сидни плочки од пластика или дрво, ролетни, полицаи за вино, дрвени кутии, дрвени сандаци, дрвени рачки за врата, дрвени натписи, уметнички дела (од дрво, восок, гипс или пластиката)

(111) 16810	(151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1671	(220) 03/11/2008
	(181) 03/11/2018
	(450) 28/02/2010

(732) **Македонски Телеком АД - Скопје**
Орце Николов бб, општина Центар, Скопје, МК
 (540)



(591) црна и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 38 телекомуникации

(111) 16874	(151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1707	(220) 11/11/2008
	(181) 11/11/2018
	(450) 28/02/2010

(732) **УСА МАК Компјутерс, Скопје**
бул. Маркс и Енгелс бр. 1, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сина, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на производи од информатика

кл. 41 образовни услуги во информатиката

кл. 42 анализа, планирање, дизајн и имплементација на информатички системи

(111) 16835	(151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1719	(220) 14/11/2008
	(181) 14/11/2018
	(450) 28/02/2010

(732) **RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Ltd.**
6 Fortuna Court, Calleva Park Aldermaston,
Berkshire RG7 8UB, UK

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

CIRCADIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 16811	(151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1789	(220) 28/11/2008
	(181) 28/11/2018
	(450) 28/02/2010

(732) **ТП ВЕНЕЦИА ДИВА**
бул. Партизански одреди бр. 37, 1000 Скопје ,
МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) светло сива, темно сива, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 кафулиња, кафетерии, кафеани, гостилници, ресторани, услуги за подготвување храна и пијалаци, клубови, ноќни клубови

(111) 16812	(151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1829	(220) 02/12/2008
	(181) 02/12/2018
	(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за производство, проектирање,**
обезбедување, одржување и др. ДИМАЛ
СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ
бул. Партизански одреди бр. 64/БЗ-1 3М Скопје,
МК

(740) ДАРКО ЈАНКУЛОВСКИ, АДВОКАТ бул. Крсте
Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 16836	(151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1833	(220) 03/12/2008
	(181) 03/12/2018
	(450) 28/02/2010

(732) **BPB United Kingdom Limited**
Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HQ,
UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

BLADERUNNER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 рачни алати; делови и опрема за претходно наведените производи



(111) **16813** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1841 (220) 05/12/2008
(181) 05/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало ПРИНЦЕ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ експорт-импорт**

ул. Лазар трповски бр. 88 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. **43** услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **16814** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1842 (220) 05/12/2008
(181) 05/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) **ДПТУ АЛФА ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин 24 Скопје - Центар, МК

(540)



(591) темно сина, светло сина и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** транспортни услуги и организирање патувања

(111) **16837** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1853 (220) 05/12/2008
(181) 05/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) **ТОДОРЧЕ КОЦЕВ**

бул. "Јане Сандански" 5/1-14, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)

АРХИСТИЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) **16838** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1854 (220) 05/12/2008
(181) 05/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) **ТОДОРЧЕ КОЦЕВ**

бул. "Јане Сандански" 5/1-14, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)

КОНЗИЛИУМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) **16839** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1856 (220) 05/12/2008
(181) 05/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) **ТОДОРЧЕ КОЦЕВ**

бул. "Јане Сандански" 5/1-14, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)

КЛАСЈЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) **16831** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1869 (220) 11/12/2008
(181) 11/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за туризам и услуги ЗИП ТРАВЕЛ ДОО Скопје**

ДТЦ Мавровка лам.Ц 3/2, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)



(591) маринско сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) 16888 (151) 12/01/2010

(210) ТМ 2008/1871 (220) 11/12/2008

(181) 11/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ Скопје

Сава Ковачевиќ 17-2/2 Р.О. Вох 226 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црно-бел

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 16828 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1872 (220) 11/12/2008

(181) 11/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ Скопје

Сава Ковачевиќ 17-2/2 Р.О. Вох 226 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, сина, црна, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати - сирупи за деца

(111) 16815 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1873 (220) 12/12/2008

(181) 12/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА ИНВЕСТ ДОО Скопје

ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 14/2-6 Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје

(540)

SORAVIA CENTER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

(111) 16816 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1874 (220) 12/12/2008

(181) 12/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА РИСОРТ ДОО Скопје

ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 14/2-6 Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје

(540)

SORAVIA RESORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги



(111) **16817** (151) 21/01/2010
 (210) ТМ 2008/1878 (220) 15/12/2008
 (181) 15/12/2018
 (450) 28/02/2010

(732) **ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП**
 ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ„ бр. 1 Прилеп, МК
 (540)

ЗЛАТЕН ДАБ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
 овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **16818** (151) 21/01/2010
 (210) ТМ 2008/1879 (220) 15/12/2008
 (181) 15/12/2018
 (450) 28/02/2010

(732) **ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП**
 ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ„ бр. 1 Прилеп, МК
 (540)

КРАЛИ МАРКО

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
 овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **16878** (151) 21/01/2010
 (210) ТМ 2008/1883 (220) 15/12/2008
 (181) 15/12/2018
 (450) 28/02/2010

(732) **MINRAD Inc.**
3950 Schelden Circle, Bethlehem PA, 18017, US
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

SOJOURN

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати;
 фармацевтски производи

(111) **16819** (151) 21/01/2010
 (210) ТМ 2008/1884 (220) 15/12/2008
 (181) 15/12/2018
 (450) 28/02/2010

(300) 77/601,048 27/10/2008 US

(732) **Red.com, Inc.**
20291 Valencia Circle Lake Forest, California
92630, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

DSMC

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** модулари системи за камера и додатоци,
 што се продаваат поединечно или во целина, а се
 состојат од камери, леќи за камери, електронски
 визири, модули за процесирање, модули за
 слики, флеш мемориски картички, електронска
 меморија, хард драјвови за видео рекордери,
 видео монитори и рамни (флет) дисплеј екрани,
 сите за употреба во создавање, чување, достава,
 ракување, снимање, плеј бек или гледање на
 видео, музички, графички, фото, аудио, текст,
 мултимедиа

(111) **16879** (151) 21/01/2010
 (210) ТМ 2008/1896 (220) 17/12/2008
 (181) 17/12/2018
 (450) 28/02/2010

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ВИПРО ДООЕЛ

Моински пат бб, 1480 Гевгелија, МК

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SANDOMATO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** конзервирано, сушено и варено овошје и
 зеленчук, концентрат од домати

кл. **30** кечап (сос), концентрат од домати

кл. **32** безалкохолни пијалаци/сокови од домати

(111) **16820** (151) 21/01/2010
 (210) ТМ 2008/1898 (220) 17/12/2008
 (181) 17/12/2018
 (450) 28/02/2010

(732) **PHARMASCIENCE INC.**
6111 Royalmount Avenue 100, Montreal Quebec
H4P 2T4, CA

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PMS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
фармацевтски производи

(111) 16829 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1904 (220) 18/12/2008

(181) 18/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) Друштво за трговија на спортска опрема,
услуги и спортски инженеринг СПОРТ М
експорт-импорт Скопје

ул. КЕЈ 13 Ноември бр. ГТЦ - локал 197 Скопје,
МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со текстил, обувки, предмети од кожа и спортска
опрема

(111) 16833 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1906 (220) 18/12/2008

(181) 18/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
„EMONA BRAND“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Виргино бр. 89 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно зелена, црвена,
светло и темно сина, кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 цејлонски чај

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(111) 16821 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1915 (220) 22/12/2008


(181) 22/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул. Ангел Димовски бр. 8/1-16, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, материјал за пакување
што не се опфатени со другите класи, печатарски
букви клишиња

(111) 16889 (151) 13/01/2010

(210) ТМ 2008/1925 (220) 23/12/2008

(181) 23/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) Друштво за туризам и услуги АМСМ УСЛУГИ
ТУРС ДОО Скопје

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51 -
Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црна, темно и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 организирање патувања

(111) **16890** (151) 13/01/2010
(210) ТМ 2008/1926 (220) 23/12/2008
(181) 23/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) Друштво за услуги и трговија на мало со моторни горива АМСМ УСЛУГИ ПЕТРОЛ ДОО - Скопје
ул. „Лазо Трповски“ бб, Скопје, МК
(540)



(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на нафтени деривати на мало

(111) **16891** (151) 13/01/2010
(210) ТМ 2008/1927 (220) 23/12/2008
(181) 23/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) Друштво за промет и услуги АМСМ ИСПИТЕН ЦЕНТАР ОБУКА ДОО увоз-извоз ВЕЛЕС Моша Пијаде бб - Велес, МК
(540)



(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовна услуга (испитен центар)

(111) **16892** (151) 13/01/2010
(210) ТМ 2008/1928 (220) 23/12/2008
(181) 23/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) Друштво за промет и услуги АМСМ ИСПИТЕН ЦЕНТАР ДООЛ увоз-извоз Скопје
ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Центар Скопје, МК
(540)



(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовна установа (испитен центар)

(111) **16893** (151) 13/01/2010
(210) ТМ 2008/1929 (220) 23/12/2008
(181) 23/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) Друштво за услуги за оцена на сообразност АМСМ УСЛУГИ - ХОМОЛОГАЦИЈА ДООЛ-Скопје
ул. Лазо Трповски бб - Скопје, МК
(540)



(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 хомологација на моторни возила

(111) **16822** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1931 (220) 24/12/2008
(181) 24/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги „ВИА-ЧОК“ доо експорт-импорт
ул. М. Тито вв. Тетово, МК
(540)



(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и проиаводи од жита, леб, тесто за слатки слатки, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/; мирудии, мраз

(111) **16823** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2008/1934 (220) 24/12/2008
(181) 24/12/2018
(450) 28/02/2010

(732) Acer Incorporated Representative: J.T. Wang
7F. No.137, Sec.2, Chien Kuo N. Rd., Taipei Taiwan R.O.C., TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 печатар, ласерски печатар, инк џет печатар, мултифункционален и „се во еден“ печатар, делови за сите горенаведени производи; електронски рачни уреди за безжичен прием и/или трансмисија на податоци кои го овозможуваат корисникот да води сметка или управува со персонални информации и кои може и исто така да има капацитет да емитува и прима звучна, сликовна и видео комуникација; софтвер за синхронизација на податоци помеѓу мобилна безжична станица или единица и фиксна или мобилна безжична станица или единица и софтвер кои овозможува и обезбедува еднонасочна и двонасочна безжична поврзаност со податоци; преносни дигитални електронски уреди и софтвер поврзан со нив, рачни електронски уреди за безжичен прием и/или трансмисија на податоци; софтвер за пренасочување на пораки, е-маил, и/или други податоци од персонален компјутер или сервер до еден или повеќе рачни електронски уреди; компјутерски софтвер и програм за раководење и работа со безжична; телекомуникациски уреди; компјутерски софтвер за пристап, пребарување, индексирање и повраток на информации и податоци од глобални компјутерски мрежи и глобални комуникациски мрежи, и за пребарување и навигација низ веб-страници на наведените мрежи; компјутерски софтвер за праќање и прием на кратки пораки и електронска пошта и за филтрирање нетекстуални информации од податоци; рачни електронски уреди за податочна, звучна, сликовна и видео комуникација; софтвер за компјутерски игри за мобилни рачни телефони; софтвер за електронски игри за мобилни рачни телефони

(111) 16861

(151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1935

(220) 22/12/2008

(181) 22/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје**

Бул. „Александар Македонски, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)

CEFAZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 16832

(151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1942

(220) 25/12/2008

(181) 25/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за производство промет и услуги Млечен Ресторан ВЕГЕРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул.Васил Ѓоргов бр.11, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, бела и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од брашно и жита, леб, производи од тесто и слатки

кл. 35 услуги при предажба на мало и големо со производи од брашно и жита, леб и производи од тесто и слатки

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) 16880

(151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1946

(220) 25/12/2008

(181) 25/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги Аутомобиле СК ДОО експорт импорт Скопје**

ул. Скупи бб 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

AUTOMOBILE SK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, увоз-извоз

кл. 37 поправки, инсталациони услуги

кл. 39 транспортни услуги

(111) 16824

(151) 21/01/2010

(210) ТМ 2008/1965

(220) 31/12/2008

(181) 31/12/2018

(450) 28/02/2010

(732) **Burling Limited**

P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, Road Town, TORTOLA, VG



(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) 16843	(151) 21/01/2010
(210) ТМ 2009/4	(220) 08/01/2009
	(181) 08/01/2019
	(450) 28/02/2010

(732) Kiss Nail Products, Inc.

57 Seaview Blvd. Port Washington, New York, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

BROADWAY NAILS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 средства за маникир и педикир; турпии за нокти; направи за сечење нокти; пробојници (pinchers) за нокти; бушалки за нокти; ножички за кутикули; пинцети; средства за обликување нокти и средства за уметнички апликации на ноктите

(111) 16844	(151) 21/01/2010
(210) ТМ 2009/5	(220) 08/01/2009
	(181) 08/01/2019
	(450) 28/02/2010

(732) Kiss Nail Products, Inc.

57 Seaview Blvd. Port Washington, New York, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

BROADWAY NAILS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 прибори за третирање нокти на прстите на рацете и нокти на прстите на нозете, имено четки

(111) 16845	(151) 21/01/2001
(210) ТМ 2009/6	(220) 08/01/2009
	(181) 08/01/2019
	(450) 28/02/2010

(732) Kiss Nail Products, Inc.

57 Seaview Blvd. Port Washington, New York, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

BROADWAY NAILS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за нега на ноктите, имено вештачки нокти за прсти на раце и ножни прсти, лепила за вештачки нокти, отстранувач на лепила за вештачки нокти, зацврстувач за нокти, заптивач (sealer) за нокти, заштитник за нокти, сетови за лакирање нокти, сетови за обликување на акрилни нокти, сетови за уметност на ноктите; продукти за зголемување на ноктите, имено, налепници (decals) за нокти, сјај (светки) (glitter) за нокти, приврзници (charms) за нокти, висечки прврзници (dangles) за нокти и разновиден печатен материјал којшто може да биде залепен на ноктот, а којшто го забавува и декорира ноктот; козметика во бои; маскара, препарати за боење коса, смирна (emery boards) нанесена на табли за стружење нокти

(111) 16894	(151) 13/01/2010
(210) ТМ 2009/10	(220) 12/01/2009
	(181) 12/01/2019
	(450) 28/02/2010

(732) APAVE GROUPE (OU GAPAVE)

191 rue de Vaugirard, 75015 Paris, FR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

APAVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни (различни од медицински), поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитет; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање или оптички дискови, дискети; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; софтвери за игри; софтвери (програми за снимање); периферни уреди за компјутери; електрични акумулатори; детектори; електрични жици; електрични релеи; костими, ракавици или маски за нуркање; облека за заштита од несреќи на работа, зрачење и оган; уреди за заштита за лична употреба од несреќи при работа; очила (оптика); оптички производи; футроли за очила; дијагностички апарати кои не се за медицинска употреба; паметни картички (smart cards) или микропроцесорски картички, сигурносни церади

кл. 16 печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); печатарски букви; клишиња; хартија; картон; кутии од картон или хартија; постери; албуми; карти; книги; весници; проспекти; брошури; календари; прибор за пишување; литографски или гравирани уметнички предмети; слики (врамени или не); аквариуми за станови; водени боици; кројки за фустани; цртежи; прибор за цртање; хартиени марамчиња; бришачи за лице од хартија; чаршави од хартија; тоалетна хартија; пелени за бебиња од хартија за или целулоза за една употреба; вреќи, малечки вреќички (обвивки, цепови) за амбалажирање (од хартија или пластичен материјал); вреќи за ѓубре (од хартија или пластичен материјал)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци); претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице); организирање дејности и советување за организирање дејности; сметководство; размножување на документи; агенции за вработување; компјутеризирана работа со датотеки; организирање изложби во комерцијални и рекламни цели; on-line рекламирање на по пат на компјутерска мрежа; изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност

кл. 37 изградба на трајни згради, патишта,

мостови; информации за градби; надгледување (водење) на градежни работи; сидање; малтерисување или водоинсталатерство; услуги при конструкција на покрив; изведба на изолација на покриви; рушење на градби; изнајмување на градежна опрема; чистење на згради (ентериер), надворешен екстериер и прозори; чистење или одржување на возила, помош во случај на квар на возилата (поправка); дезинфекција; дератизација; перење алишта; обновување на алишта; грижа, чистење и обновување на кожа и крзно; пеглање на чаршави; поправка на чевли; протектирање или вулканизација на гуми (поправка); одржување и поправка на канцелариски апарати и опрема; поставување, одржување и поправка на апарати; поставување, одржување и поправка на компјутери; одржување и поправка на сидни и рачни часовници; поправка на брави; реставрација на мебел; бродоградба

кл. 38 телекомуникации; информации за телекомуникации, комуникации по пат на сметачки терминали или по пат на мрежа со оптички влакна; радио или телефонски комуникации, услуги за мобилна радиотелефонија; обезбедување пристап до глобална компјутерска мрежа; услуги на електронски дисплеи (телекомуникации); поврзување по пат на телекомуникации со глобална компјутерска мрежа; вести и/или информациона агенции (вести); изнајмување на телекомуникациски апарати; емитување на радио или телевизиски програми; телеконференциски услуги; услуги на електронска пошта

кл. 41 образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување, дресура на животни; продукција на филмови и филмски ленти; изнајмување на филмови; изнајмување на уреди за репродукција и снимање на звукови; изнајмување на снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; изнајмување на шоу сценографии; издавање на видео ленти; фотографски услуги; организирање натпревари (образование и забава); организирање и водење на колоквиуми, конференции и симпозиуми; организирање на изложби за културни и образовни цели; резервирање на седишта за престави; игри кои се играат on-line (на компјутерска мрежа); услуги на коцкарници; on-line електронско издавање на книги и периодични списанија; компјутерско персонално издвтелство

кл. 42 вреднување, проценка и истражувања во полето на науката и технологијата подготвени од страна на инженери; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги; истражување и развој на нови производи (за трети лица); студии за технички проекти; архитектура; дизајн на надворешно уредување; дизајн, поставување, одржување, ажурирање и изнајмување на компјутерски софтвер; компјутерско програмирање; консултации во врска со компјутери; трансформирање на податоци на



компјутерски програми и податоци (не физичка трансформација); трансформирање на документи со податоци од физички на електронски медиуми; техничка проверка на возила; услуги на дизајн на графичка уметност; обликување (индустриски дизајн); правни истражувања; консултации во врска со индустриска сопственост; автентични уметнички дела; научни истражувања за медицински цели

кл. 45 безбедносни услуги за заштита на имот и лица (освен за нивен транспорт); брачни советувања; изработка на хороскоп; погребални претпријатија; кремирање; ноќна стража; алармни уреди против наметнување; консултации во врска со обезбедување; изнајмување на облека; детективски агенции

- (111) **16862** (151) 21/01/2010
 (210) ТМ 2009/12 (220) 14/01/2009
 (181) 14/01/2019
 (450) 28/02/2010
- (732) **ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

ФАКТИ

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламирање, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување документи, компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување време за пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување текстови

кл. 41 издавање книги и печатени медиуми,

особено весници и периодични списанија образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување; продукција на филмови и филмски ленти; изнајмување уреди за репродукција и снимање на звукови; знајмување снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење колоквиуми, конференции и симпозиуми; организирање изложби за културни и образовни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издаваштво

- (111) **16863** (151) 21/01/2010
 (210) ТМ 2009/13 (220) 14/01/2009
 (181) 14/01/2019
 (450) 28/02/2010
- (732) **ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

AS

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламирање, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување документи, компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување време за пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување текстови

кл. 41 издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија

образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување; продукција на филмови и филмски ленти; изнајмување уреди за репродукција и снимање на звукови; знајмување снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење колоквиуми, конференции и симпозиуми; организирање изложби за културни и образовни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издавство

(111) **16846** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2009/15 (220) 16/01/2009
(181) 16/01/2019
(450) 28/02/2010

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, (темни и светли нијанси), бела, кафена,
жолта, црвена и пртокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; тревки (билки); јајца, млечни производи; желеа, џемови, компоти; млеко и млечни пијалаци; производи подготвени за конзумирање и коишто се составени првенствено од гореспоменатите производи

кл. **30** кафе и замена за кафе; чај, какао; чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и подготовки направени од жита; леб, бисквити, торти, колачи (производи од тесто), чоколадо и слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови; песто; сосови како мирудии; тревки (билки); мирудии; производи подготвени за конзумирање што се составени од гореспоменатите производи

(111) **16864** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2009/16 (220) 16/01/2009
(181) 16/01/2019
(450) 28/02/2010

(732) **Auxilium International Holdings, Inc.**
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

XIAFLEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски препарати

(111) **16875** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2009/26 (220) 16/01/2009
(181) 16/01/2019
(450) 28/02/2010

(732) **Sumitomo Rubber Industries, Ltd.**
6-9, 3-chome Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 651-0072, JP

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. „Орце
Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)

ENASAVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** автомобилски гуми и гуми за моторни
возила на две тркала

(111) **16858** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2009/30 (220) 21/01/2009
(181) 21/01/2019
(450) 28/02/2010

(732) **Suiden Commerce EOOD**
16 Malashevskia Str., 1225 Sofia, BG

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло црвена, темно црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(111) **16848** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2009/31 (220) 21/01/2009
(181) 21/01/2019
(450) 28/02/2010

(732) **KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO**
(исто така позната како **Komatsu Ltd.**)

3-6, 2-chome Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** машини и апарати за работа со земја, имено, булдожери, булдожери за мочурливи услови, амфибиски булдожери, булдожери на тркала, моторни гребалки, влечени гребалки, рипери (машини за риење) и булдожери гребла; машини и апарати за обработка на земја, имено, натоварувачи, натоварувачи со тркала, натоварувачи гасеничари, набивачи и кошници за натоварувачи; багери, имено, багери со црпалка поставена на задниот дел, багери натоварувачи, багери натоварувачи за мочурливи услови, багери натоварувачи со свртувачки маневри, натоварувач со црпалка, багери со кошулица, натоварувачи за пробивање тунели, ровокопачи, машини за пробивање тунели; градежни машини и апарати, имено, удиралки на макара, гумени валци, валци за патишта, финишери за асфалтирање, вибрациони валци, плочести вибро набивачи, машини за поставување цевки, моторни грејдери, спирални дупчалки за земја, направа за извлекување шипови; вклучително и системи за пренесување на наведените производи; натоварувачи; машини за напластување (правење стогови); машини за мелиорација; дигалки со чекрк, ланчаници,

чекрк, моторни дигалки, транспортери со ремен; динамоа; ланчани пили; машини за сечење грмушки; кранови, камион со кран; неелектрични погонски мотори кои не се за копнени возила, имено, мотори со внатрешно согорување, парни машини, мотори на млазен погон, мотори на ракетен погон, турбини, воздушни турбини, машини за компримиран воздух; пневматски или хидраулични машини и инструменти, имено, пумпи, вакуумски пумпи, машини за дување, компресори, воздушни компресори; земјоделски машини и алатки, имено, машини за орање, дрљачи, моторни машини за обработка на земјата, машини со гребла; стартери за мотори и машини; мотори на наизменична и мотори на еднонасочна струја; агрегати за наизменична струја; агрегати за еднонасочна струја; машини за набивање отпад; машини за кршење отпад; елементи за мотори што не се за копнени возила, имено, оски, оски или трнови, лежиште за лагери, осовински спојници или врски; моторни преносни системи и запчаници за мотори што не се за копнени возила, имено, ременици за празен од на моторите, ременици, гребени, запчаници, моторни транспортери со ремени, запчести тркала или преносни запчаници, менувачи на брзината, спојници (муфови) за гориво, хидраулични обртни претворувачи, ланчани преносни системи со валци; амортизери, федери, кочници, вентили

кл. **9** електрични жици и кабли; електрични жици, имено, жици со гумена облога, жици со специјална облога, голи жици, жици со пластична облога, магнетни жици; полначи за акумулатори; кабли, имено, завршни кутии, дозни, цевни подлошки за врска, комуникациски кабли, енергетски кабли, кабли од оптичко влакно; електрични машини и апарати за комуникација од групата на телефонски апарати, имено интерфони, автоматски разводни табли, рачни разводни табли, телефони; апарати за жичана комуникација, имено, телепринтери; автоматски телеграфски уреди; фототелеграфски машини кои се користат во индустријата за телекомуникации; рачен телеграфски уред; телеграфски релејни машини што се користат во индустријата за телекомуникации; факс машини; електрични машини и апарати за комуникација од групата на апарат за носење, имено, фреквенцен предавател на гласовни пораки, носач на кабли, носач на енергетски кабли, носач на голи жици; носач на фреквентни репетитори; апарат за емитување, имено, телевизиски преносни и приемни уреди и радиопреносни и приемни уреди, кои се користат во индустријата за емитување и телекомуникација; уреди за безжична комуникација, имено, печатарски сервери наменети за печатење преку мрежа; преносливи уреди за безжична комуникација, имено, целуларни телефони, уреди за повикување преку радио врска; уреди за безжична комуникација за аеронаутички, автомобилски и поморски возила, имено уредите „LORAN“ (навигација со широк опсег) кои се состојат од предаватели и приемници на импулсни бранови и уреди за комуникација „PCM“ (модулатори на импулсни шифри), имено, целуларни телефони, уреди

за повикување преку радио врска, наменети за телекомуникациски мрежи; уреди за изнаоѓање правец; радар за авиони и бродови; фреквентен апарат за гласовни пораки, имено, грамофони, касетофони, цубокси, грамофони со исклучок на електрични, плеери за компакт дискови, за употреба во музичката и едукативната индустрија и за домаќинство; електрични фонографи; видео фреквентен апарат, имено, видео камери, видео касетофони, видео плеери за компакт дискови, за употреба во кинематографската и едукативната индустрија и за домаќинство; делови и прибор за горенаведените производи; антени; уреди за бришење магнетни ленти; уреди за чистење магнетни ленти; уреди за бришење магнетни глави; уреди за чистење магнетни глави; кондензатори; отпорници; разводни табли; контролни (насочени) светилки; фономотори; микрофони; метрономи; циклотрони; бетатрони за индустриска употреба; магнетни уреди за откривање предмети; применети ултразвучни уреди за испраќање ехо сигнали; применети ултразвучни уреди за откривање пукнатини; применети ултразвучни уреди за одредување на ехо опсегот; применети машини за фотокопирање засновани на електронски електростатски режим на работа; визуелни-сензорни уреди кои имаат електронски компјутер, тастатура вградена на екран, електронска камера и структурни делови за истата наменета за користење на оптички алгоритам, третирање со ахроматски спектар заради идентификација и контрола над производите, имено, микро-комплексни електронски делови и полупроводници и компјутерски софтвер за овој вид визуелна контрола и анализа на дефектите во наведените микро-комплексни електронски делови и полупроводници; оптички уреди за читање карактери со помош на полупроводнички ласер; електронски компјутери, имено, централни процесорски единици и електронски кола, претходно наснимени магнетски дискови и ленти наменети за компјутерски програми што се користат за контрола и/или управување со компјутерски мрежи во областа на компјутерскиот софтвер, како и друга компјутерска периферија; електронски микроскопи; електронски компјутери кои се поставуваат на маса; програми за обработка на текст; полупроводнички елементи, имено, термистори; диоди; транзистори; електронски кола, со исклучок на оние со електронски компјутерски програми, имено, интегрални кола и интегрални кола со широк опсег; слајд филмови, стативи за слајд филмови; електронски публикации; компјутерски програми наменети за управување со датотеки кои може да се сместат во картичка со интегрално коло или на диск; компјутерски програми наменети за контрола и/или одржување машини и апарати за пробивање тунели, работење со земја, како и за копнени возила; компјутерски програми наменети за контрола, одржување и/или следење на електронските податоци, и во услови на нормално работење и во услови на дефекти, како и за работните локации на градежните машини, машини за работење со земја и копнени

возила; исто така, се овозможува внесување и/или преземање секакви релевантни електронски податоци на која било работна локација или од страна на лицето кое управува со машините, како и дојава до лицето кое управува со машината и до домицилниот компјутер преку систем за глобално позиционирање и/или глобални мрежи, на предупредувачки информации за неисправност или дефект на било која од наведените машини, заради брза интервенција - промена или поправка кл. 12 транспортни возила, имено, вилушкар (камион); камиони-дигалки на електричен погон; камиони за досегање на електричен погон; влечни возила; влекачи; кипери; камиони-мешалки за бетон; возила за снег; машини и системи за пренесување на наведените производи; делови и приклучни елементи за горенаведените производи

(111) **16854** (151) 21/01/2010
(210) TM 2009/33 (220) 22/01/2009
(181) 22/01/2019
(450) 28/02/2010

(732) **Panasonic Corporation (a Japanese corporation)**
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 тенки телевизиски уреди опремени со рамни плазма екрани или рамни екрани од течен кристал (LCD); рекордери/плеери на видео касети; рекордери/плеери на дигитални видео дискови; рекордери/плеери на дигитални аудио дискови; тенки телевизиски уреди опремени со рамни плазма екрани или рамни екрани од течен кристал (LCD) со вградени рекордери/плеери на видео касети, рекордери/плеери на дигитални видео дискови, или рекордери/плеери на дигитални аудио дискови; аудио звучни (звучнички) системи; апарати за далечинска контрола за употреба со телевизори; делови и приклучоци за сите од претходно споменатите производи, сите вклучени во класата 9

(111) **16855** (151) 21/12/2009
(210) TM 2009/38 (220) 22/01/2009
(181) 22/01/2019
(450) 28/02/2010

(732) **Gabor Kovacs**
Menhely br. 1 6724 Szeged, HU

(740) Пекопрем ДОО Скопје бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)



(591) сина, портокалова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 30 брашно и производи од жита, леб, производи од тесто, печива и слатки, сладолед

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 16895 (151) 13/01/2010

(210) ТМ 2009/39 (220) 23/01/2009

(181) 23/01/2019

(450) 28/02/2010

(732) VINDIJA d.d.

Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, црвена, розова и светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство за пијалаци

(111) 16896 (151) 13/01/2010

(210) ТМ 2009/46 (220) 26/01/2009

(181) 26/01/2019

(450) 28/02/2010

(732) NOVARTIS AG

4002 BASEL, CH

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

BIVACYN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати што содржат бацитрацин и неомизин

(111) 16865 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/57 (220) 27/01/2009

(181) 27/01/2019

(450) 28/02/2010

(732) ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

FAKTI DITOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламирање, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување документи, компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат

на компјутерска мрежа, изнајмување време за пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување текстови

кл. 41 издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување; продукција на филмови и филмски ленти; изнајмување уреди за репродукција и снимање на звукови; знајмување снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење колоквиуми, конференции и симпозиуми; организирање изложби за културни и образовни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издателство

(111) 16866 (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2009/60 (220) 28/01/2009
(181) 28/01/2019
(450) 28/02/2010

(732) CAMPERO INTERNATIONAL CORP.
P.O. BOX 146, Road Town, Tortola, VG

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, портокалова, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, живина (не жива), водни продукти (не живи) и нивни продукти; морска храна, јајца; помфрит и пире, салати со зеленчук

кл. 35 помош во комерцијален или индустриски менаџмент; услуги за франшиза

кл. 43 услуги за снабдување храна и пијалаци; услуги доставени од лица или установи што подготвуваат храна за широка потрошувачка, кантини, гостилници, кафетерии, ресторани со самопослужување, подготвување храна за коктел забави, организирање прослави, вршење ресторански услуги, услуги за подготвување

храна по договор, бифеа

(111) 16897 (151) 13/01/2010
(210) ТМ 2009/61 (220) 29/01/2009
(181) 29/01/2019
(450) 28/02/2010

(732) Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
ул. Мирче Ацев бр.55, МК

(540)



(591) сина, жолта, зелена, бела, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за миене садови

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со препарати за миене садови

(111) 16867 (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2009/63 (220) 30/01/2009
(181) 30/01/2019
(450) 28/02/2010

(732) ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени

работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламирање, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување документи, компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување време за пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување текстови

кл. **41** издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување; продукција на филмови и филмски ленти; изнајмување уреди за репродукција и снимање на звукови; знајмување снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење колоквиуми, конференции и симпозиуми; организирање изложби за културни и образовни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издателство

(111) **16841** (151) 21/01/2010
(210) ТМ 2009/74 (220) 06/02/2009
(181) 06/02/2019
(450) 28/02/2010

(732) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** пасти за заби; немедицински средства за миене уста; забна политура, прашок за заби

кл. **21** четки за заби, прибор и предмети за чистење и нега на забите, јазикот и непцата; чепкалки за заби, држачи за четки за заби и чепкалки за заби, коишто не се од скапоцени метали, забен конец, тоалетен прибор

(111) **16849** (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/83 (220) 10/02/2009

(181) 10/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **Haifa Chemicals Ltd.**

P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120, IL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** вештачки губриња, додатоци за храна и хемиски производи кои се употребуваат во индустријата

(111) **16850** (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/85 (220) 10/02/2009

(181) 10/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**

Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина, бела, сива, црна, црвена, златна и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пифтии (желеа), џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; преработена и конзервирана риба и производи од риба

(111) 16881 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/93 (220) 12/02/2009

(181) 12/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **Sopharma AD**

16 Iliensko chausse str. 1220 Sofia, BG

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

ALUMI GEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, диетални супстанции за медицинска намена

(111) 16882 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/94 (220) 12/02/2009

(181) 12/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **Sopharma AD**

16 Iliensko chausse str. 1220 Sofia, BG

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

АЛУМИ ГЕЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, диетални супстанции за медицинска намена

(111) 16868 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/102 (220) 13/02/2009

(181) 13/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ**
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) виолетова, жолта, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. 43 услуги на подготвување пијалаци

(111) 16869 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/103 (220) 13/02/2009

(181) 13/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ**
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) сина, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. 43 услуги на подготвување пијалаци

(111) 16870 (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/104 (220) 12/02/2009

(181) 13/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **Т.Д.ОХРИДСКИ БИСЕР ФАМИЛИЈА ТАЛЕВИ**
КЛИМЕНТ И СИН

ул.Климент Охридски бр.60, Охрид, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит

кл. 35 услуги во трговија на големо и мало со накит

(111) **16871** (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/108 (220) 16/02/2009

(181) 16/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА**
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) светло сина, темно сина, жолта, розова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 млеко по сончање за деца

(111) **16872** (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/109 (220) 16/02/2009

(181) 16/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.

бул.,Александар Македонски" бр.12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) светло сина, темно сина, жолта, розова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 млеко за сончање за деца

(111) **16873** (151) 21/10/2010

(210) ТМ 2009/110 (220) 16/02/2009

(181) 16/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.

бул.,Александар Македонски" бр.12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) светло сина, темно сина, жолта, розова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детски крем за сончање

(111) **16842** (151) 21/01/2010

(210) ТМ 2009/116 (220) 18/02/2009

(181) 18/02/2019

(450) 28/02/2010

(732) **Приватно средно училиште QSI ИНТЕРНАЦИО-**
НАЛНО УЧИЛИШТЕ Скопје
ул. Илинденска б.б., МК



(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

QSI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	16807		16883		16850
	16849		16901		16851
					16858
кл. 3	16841	кл. 12	16848		16866
	16845		16875		16879
	16851				16895
	16871	кл. 14	16856		
	16872		16870	кл. 30	16822
	16873				16832
	16897	кл. 16	16801		16833
			16802		16840
кл. 5	16820		16807		16846
	16828		16821		16851
	16835		16830		16852
	16857		16853		16855
	16861		16862		16858
	16864		16863		16879
	16878		16865		16887
	16881		16867		
	16882		16894	кл. 31	16851
	16888				16858
	16896	кл. 17	16805		
	16899		16807	кл. 32	16817
					16818
кл. 6	16847	кл. 18	16809		16826
			16824		16851
кл. 7	16848		16856		16855
					16868
кл. 8	16836	кл. 19	16805		16869
	16843		16807		16879
			16847		16895
кл. 9	16812				16898
	16819	кл. 20	16809		
	16823			кл. 33	16806
	16827	кл. 21	16841		16817
	16830		16844		16818
	16848		16851		16851
	16854				16884
	16859	кл. 24	16825		
	16876			кл. 34	16902
	16894	кл. 25	16824		16903
			16825		
кл. 10	16857			кл. 35	16803
	16877	кл. 28	16856		16806
					16808
кл. 11	16805	кл. 29	16840		16813
	16855		16846		16815



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	16816		16803		
	16824		16808		
	16829		16813		
	16831		16831		
	16832		16834		
	16834		16837		
	16837		16838		
	16838		16839		
	16839		16842		
	16860		16853		
	16862		16860		
	16863		16862		
	16865		16863		
	16866		16865		
	16867		16867		
	16868		16874		
	16869		16891		
	16870		16892		
	16874		16894		
	16880		16898		
	16883				
	16887	кл. 42	16812		
	16890		16830		
	16894		16834		
	16897		16874		
	16898		16883		
			16893		
кл. 36	16803		16894		
	16815				
	16816	кл. 43	16804		
			16811		
кл. 37	16805		16813		
	16812		16832		
	16815		16833		
	16816		16853		
	16847		16866		
	16876		16868		
	16880		16869		
	16883		16887		
	16894				
		кл. 45	16801		
кл. 38	16805		16802		
	16810		16804		
	16834		16812		
	16860		16876		
	16876		16886		
	16894		16894		
	16804				
	16806				
	16814				
	16880				
	16886				
	16889				
кл. 40	16808				
кл. 41	16801				
	16802				



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
 (111) регистарски број на документот
 (210) број на пријавата

Rothmans of Pall Mall Limited МК/Т/ 2001/841	16903	Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ ДОО Скопје МК/Т/ 2007/610	16886
British American Tobacco (Brands) Limited Globe House МК/Т/ 2001/842	16902	HTC Corporation МК/Т/ 2007/1079	16827
ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН Акционерско друштво фармацевтско-хемиска индустрија МК/Т/ 2003/195	16899	GNB DIS TIC.LTD.STI. МК/Т/ 2008/316	16901
МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз МК/Т/ 2003/205	16883	Друштво за трговија и услуги СЕНСОР ДОО Скопје МК/Т/ 2008/598	16876
Sony Music Entertainment Inc., a Delaware corporation МК/Т/ 2003/323	16859	Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје МК/Т/ 2008/1250	16804
Diageo North America, Inc. МК/Т/ 2003/460	16884	Брокерска куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје МК/Т/ 2008/1282	16803
Друштво за градежништво и трговија МАСОН-ИНЖИНЕРИНГ Ѓуро ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2003/644	16847	PepsiCo, Inc. МК/Т/ 2008/1498	16826
RFE/RL, Inc. a Delaware corporation МК/Т/ 2005/299	16860	Друштво за производство, трговија и услуги БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2008/1510	16877
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДОО експорт-импорт Скопје МК/Т/ 2005/464	16851	Друштво за производство, трговија и услуги БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2008/1511	16856
МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2005/996	16853	Друштво за производство, трговија и услуги БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2008/1512	16857
Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ МК/Т/ 2005/1021	16852	ОЗОН ДООЕЛ МК/Т/ 2008/1522	16805
The Coca-Cola Company МК/Т/ 2006/446	16898	Винарска Визба „Имако Вино“ ДООЕЛ МК/Т/ 2008/1602	16806
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER МК/Т/ 2006/874	16802	АТАНАСОВ МИЛЕ МК/Т/ 2008/1605	16887
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER МК/Т/ 2006/875	16801	Knorr-Nahrungsmittel Aktiengesellschaft МК/Т/ 2008/1623	16840
GAUDI' TRADE S.P.A. МК/Т/ 2006/961	16825	СТИРОЛ - Скопје МК/Т/ 2008/1632	16807
Џефри Алан Финли, КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2007/543	16834		



ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2008/1652	16808	ИНВЕСТ ДОО Скопје МК/Т/ 2008/1873	16815
МАГНАСКЕН дооел Скопје МК/Т/ 2008/1653	16830	Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА РИСОРТ ДОО Скопје МК/Т/ 2008/1874	16816
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. МК/Т/ 2008/1655	16809	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП МК/Т/ 2008/1878	16817
Македонски Телеком АД - Скопје МК/Т/ 2008/1671	16810	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП МК/Т/ 2008/1879	16818
УСА МАК Компјутерс, Скопје МК/Т/ 2008/1707	16874	MINRAD Inc. МК/Т/ 2008/1883	16878
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Ltd. МК/Т/ 2008/1719	16835	Red.com, Inc. МК/Т/ 2008/1884	16819
ТП ВЕНЕЦИА ДИВА МК/Т/ 2008/1789	16811	Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ МК/Т/ 2008/1896	16879
Друштво за производство, проектирање, обезбедување, одржување и др. ДИМАЛ СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ МК/Т/ 2008/1829	16812	PHARMASCIENCE INC. МК/Т/ 2008/1898	16820
BPV United Kingdom Limited МК/Т/ 2008/1833	16836	Друштво за трговија на спортска опрема, услуги и спортски инженеринг СПОРТ М експорт-импорт Скопје МК/Т/ 2008/1904	16829
Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало ПРИНЦЕ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ експорт-импорт МК/Т/ 2008/1841	16813	Друштво за трговија, производство и услуги "EMONA BRAND" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје МК/Т/ 2008/1906	16833
ДПТУ АЛФА ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје МК/Т/ 2008/1842	16814	Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје МК/Т/ 2008/1915	16821
ТОДОРЧЕ КОЦЕВ МК/Т/ 2008/1853	16837	Друштво за туризам и услуги АМСМ УСЛУГИ ТУРС ДОО Скопје МК/Т/ 2008/1925	16889
ТОДОРЧЕ КОЦЕВ МК/Т/ 2008/1854	16838	Друштво за услуги и трговија на мало со моторни горива АМСМ УСЛУГИ ПЕТРОЛ ДОО - Скопје МК/Т/ 2008/1926	16890
ТОДОРЧЕ КОЦЕВ МК/Т/ 2008/1856	16839	Друштво за промет и услуги АМСМ ИСПИТЕН ЦЕНТАР ОБУКА ДОО увоз-извоз ВЕЛЕС МК/Т/ 2008/1927	16891
Друштво за туризам и услуги ЗИП ТРАВЕЛ ДОО Скопје МК/Т/ 2008/1869	16831	Друштво за проемт и услуги АМСМ ИСПИТЕН ЦЕНТАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје МК/Т/ 2008/1928	16892
Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2008/1871	16888	Друштво за услуги за оцена на сообразност АМСМ УСЛУГИ - ХОМОЛОГАЦИЈА ДООЕЛ-Скопје МК/Т/ 2008/1929	16893
Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2008/1872	16828		
Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА Трговски марки			Прегледи



Друштво за производство, трговија и услуги "ВИА-ЧОК" доо експорт-импорт МК/Т/ 2008/1931	16822	Gabor Kovacs МК/Т/ 2009/38	16855
Acer Incorporated Representative: J.T. Wang МК/Т/ 2008/1934	16823	VINDIJA d.d. МК/Т/ 2009/39	16895
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје МК/Т/ 2008/1935	16861	NOVARTIS AG МК/Т/ 2009/46	16896
Друштво за производство промет и услуги Млечен Ресторан ВЕГЕРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје МК/Т/ 2008/1942	16832	ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје МК/Т/ 2009/57	16865
Друштво за производство, трговија и услуги Аутомобиле СК ДОО експорт импорт Скопје МК/Т/ 2008/1946	16880	CAMPERO INTERNATIONAL CORP. МК/Т/ 2009/60	16866
Burling Limited МК/Т/ 2008/1965	16824	Друштво за производство и трговија ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово МК/Т/ 2009/61	16897
Kiss Nail Products, Inc. МК/Т/ 2009/4	16843	ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје МК/Т/ 2009/63	16867
Kiss Nail Products, Inc. МК/Т/ 2009/5	16844	Unilever N.V. МК/Т/ 2009/74	16841
Kiss Nail Products, Inc. МК/Т/ 2009/6	16845	Haifa Chemicals Ltd. МК/Т/ 2009/83	16849
APAVE GROUPE (OU GAPAVE) МК/Т/ 2009/10	16894	PODRAVKA prehrambena industrija d.d. МК/Т/ 2009/85	16850
ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје МК/Т/ 2009/12	16862	Sopharma AD МК/Т/ 2009/93	16881
ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје МК/Т/ 2009/13	16863	Sopharma AD МК/Т/ 2009/94	16882
Mars, Incorporated МК/Т/ 2009/15	16846	Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ МК/Т/ 2009/102	16868
Auxilium International Holdings, Inc. МК/Т/ 2009/16	16864	Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ МК/Т/ 2009/103	16869
Sumitomo Rubber Industries, Ltd. МК/Т/ 2009/26	16875	Т.Д.ОХРИДСКИ БИСЕР ФАМИЛИЈА ТАЛЕВИ КЛИМЕНТ И СИН МК/Т/ 2009/104	16870
Suiden Commerce EOOD МК/Т/ 2009/30	16858	ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје МК/Т/ 2009/108	16871
KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO (исто така позната како Komatsu Ltd.) МК/Т/ 2009/31	16848	Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О. МК/Т/ 2009/109	16872
Panasonic Corporation (a Japanese corporation) МК/Т/ 2009/33	16854		



Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.

МК/Т/ 2009/110

16873

Приватно средно училиште QSI
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УЧИЛИШТЕ Скопје

МК/Т/ 2009/116

16842

**ПРОДОЛЖУВАЊА**

(111)	(186)
003095	19/09/2016
003104	21/12/2017
006320	15/02/2018
006322	15/02/2018
003023	09/12/2017
002621	22/11/2018
003674	25/03/2014
002780	23/08/2016
001910	28/12/2019
001179	25/09/2017
001208	05/09/2017
001105	05/11/2017
002540	22/07/2017
002545	07/08/2018
004176	22/10/2019
001576	15/09/2017
002604	21/12/2017
002605	21/12/2017
004306	06/12/2018
001309	15/06/2019
001310	01/03/2019
001311	16/01/2019
003470	17/09/2016
001316	21/12/2017
001327	13/12/2017
002107	05/05/2017
002109	12/09/2017
004387	06/09/2017
002855	15/02/2018
001723	24/04/2017
002702	15/09/2018
002714	05/09/2017
006462	13/06/2015
006463	13/06/2015
006464	13/06/2015
006709	27/10/2015
002225	13/12/2017
004567	21/12/2017
004608	21/11/2016
004645	22/07/2017
004647	20/03/2018
002865	05/08/2017
004811	13/12/2017
008117	28/06/2016
007447	05/09/2016
007299	25/09/2016



(111)	(186)
007778	08/05/2017
008102	08/05/2017
007689	08/05/2017
007690	08/05/2017
007600	08/05/2017
008426	22/05/2017
008626	24/06/2017
007615	10/07/2017
007616	10/07/2017
007748	21/07/2017
007749	21/07/2017
007750	21/07/2017
007751	21/07/2017
007752	21/07/2017
007666	21/07/2017
007667	21/07/2017
007654	01/08/2017
007897	06/08/2017
007898	06/08/2017
007679	06/08/2017
007755	07/08/2017
007732	27/08/2017
007733	27/08/2017
007734	27/08/2017
007735	27/08/2017
008016	11/09/2017
007803	01/10/2017
007818	01/10/2017
007843	03/10/2017
007846	10/10/2017
007847	10/10/2017
007844	10/10/2017
007845	13/10/2017
008999	14/10/2017
007801	14/10/2017
007811	17/10/2017
008184	17/10/2017
007883	28/10/2017
007879	04/11/2017
008071	24/11/2017
008070	24/11/2017
007906	26/11/2017
007978	27/11/2017
008069	02/12/2017
008064	12/12/2017
008958	24/12/2017
008029	25/12/2017



(111)	(186)
008028	26/12/2017
008022	30/12/2017
008012	31/12/2017
008451	15/04/2018
008450	15/04/2018
009459	15/04/2018
008393	25/05/2018
008869	04/08/2018
009198	13/08/2018
009021	24/08/201
009281	29/09/2018
008262	10/11/2018
008284	14/12/2018
008557	18/01/2019
009566	15/02/2019

**ПРОМЕНИ****промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка**

(111) 03674	(111) 02865
(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12,1014 BG Amsterdam, NL	(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR
(111) 03674	(111) 02865
(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12,1014 BG Amsterdam, NL	(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR
(111) 03674	(111) 08117
(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12,1014 BG Amsterdam, NL	(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 1800 Vevey, CH
(111) 03674	(111) 07447
(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12,1014 BG Amsterdam, NL	(732) Statoil ASA Forusbeen 50, 4035 Stavanger, NO
(111) 01179	(111) 07439
(732) LEK farmacevtska druzba d.d Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI	(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo, JP
(111) 01208	(111) 07748
(732) LEK farmacevtska druzba d.d Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI	(732) H.P. Bulmer Limited Ashby House 1 Bridge Street, Staines, Middlesex TW18 4TP, UK
(111) 01105	(111) 07749
(732) LEK farmacevtska druzba d.d Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI	(732) H.P. Bulmer Limited Ashby House 1 Bridge Street, Staines, Middlesex TW18 4TP, UK
(111) 04567	(111) 07750
(732) GKN HOLDINGS PLC P.O.Box 55, Ipsley House, Ipsley Church Lane, Redditch, Worcestershire, GB	(732) H.P. Bulmer Limited Ashby House 1 Bridge Street, Staines, Middlesex TW18 4TP, UK
(111) 05918	(111) 07751
(732) NORGREN, INC., 5400 South Delaware, Littleton, Colorado 80120-1663, US	(732) H.P. Bulmer Limited Ashby House 1 Bridge Street, Staines, Middlesex TW18 4TP, UK
(111) 04645	
(732) Orion Pictures Corporation 10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241, US	



(111) **07752**

41 Pinelawn Road, Melville, New York 11747, US

(732) **H.P. Bulmer Limited**

Ashby House 1 Bridge Street, Staines, Middlesex TW18 4TP, UK

(111) **13114**

(732) **МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ**

Бул. Св. Климент Охридски бр.66/1-1 Скопје, МК

(111) **07654**

(732) **Esprit International**

1370 Broadway, New York, New York 10018, US

(111) **13115**

(732) **МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ**

Бул. Св. Климент Охридски бр.66/1-1 Скопје, МК

(111) **07818**

(732) **Advance Magazine Publishers Inc.**

Four Times Square New York, New York 10036, US

(111) **08999**

(732) **Advance Magazine Publishers, Inc.**

Four Times Square, New York, New York 10036, US

(111) **07801**

(732) **Advance Magazine Publishers Inc.**

Four Times Square, New York, New York 10036, US

(111) **08958**

(732) **Merial Limited**

P.O.Box 327 Sandringham House Sandringham Avenue Harlow Business Park Harlow, Essex CM19 5QA, GB

(111) **08012**

(732) **Bayer Schering Pharma Oy**

Pansiontie 47 20210 Turku, FI

(111) **08012**

(732) **Bayer Schering Pharma Oy**

Pansiontie 47 20210 Turku, FI

(111) **09566**

(732) **Центар за едукација и претприемништво Можности - Скопје**

бул.Илинден бр.43/3, 1000 Скопје, МК

(111) **10509**

(732) **„OSI Pharmaceuticals, Inc” (Delaware Corporation)**



ПРЕНОС

(111) **00117**

(732) **Novo Nordisk Health Care AG**

Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich, CH

(111) **03398**

(732) **Innovia Films Limited**

Station Road, Wigton, Cumbria, CA7 9BG,,
UK

(111) **01309**

(732) **MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.**

3939 West Highland Boulevard Milwaukee,
Wisconsin 53208, US

(111) **01310**

(732) **MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.**

3939 West Highland Boulevard Milwaukee,
Wisconsin 53208, US

(111) **01311**

(732) **MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.**

3939 West Highland Boulevard Milwaukee,
Wisconsin 53208, US

(111) **10497**

(732) **Novo Nordisk Health Care AG**

Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich, CH

(111) **10498**

(732) **Novo Nordisk Health Care AG**

Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich, CH

(111) **03674**

(732) **Diageo Brands B.V.**

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL

(111) **01309**

(732) **MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.**

3939 West Highland Boulevard Milwaukee,
Wisconsin 53208, US

(111) **01310**

(732) **MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.**

3939 West Highland Boulevard Milwaukee,
Wisconsin 53208, US

(111) **01311**

(732) **MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.**

3939 West Highland Boulevard Milwaukee,
Wisconsin 53208, US

(111) **02865**

(732) **VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,**

Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR

(111) **07732**

(732) **МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје**

ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК

(111) **07733**

(732) **МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје**

ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК

(111) **07734**

(732) **МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје**

ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК

(111) **07735**

(732) **МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје**

ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК

(111) **08028**

(732) **Pfizer Products Incorporated**

Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, US

(111) **03674**

(732) **Diageo Brands B.V.**

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL

(111) **01309**

(732) **MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.**

3939 West Highland Boulevard Milwaukee,
Wisconsin 53208, US

(111) **01310**

(732) **MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.**

3939 West Highland Boulevard Milwaukee,
Wisconsin 53208, US



(111) **01311**

(732) **MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.**
3939 West Highland Boulevard Milwaukee,
Wisconsin 53208, US

(111) **02865**

(732) **VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica,**
Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR

(111) **07732**

(732) **МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје**
ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК

(111) **07733**

(732) **МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје**
ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК

(111) **07734**

(732) **МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје**
ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК

(111) **07735**

(732) **МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје**
ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК

(111) **08028**

(732) **Pfizer Products Incorporated**
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, US



СПОЈУВАЊЕ НА ФИРМА

(111) **00323**

(732) **Bayer CropScience AG**

Monheim, DE

(111) **00327**

(732) **Bayer CropScience AG**

Monheim, DE

(111) **00407**

(732) **Bayer CropScience AG**

Monheim, DE

(111) **00408**

(732) **Bayer CropScience AG**

Monheim, DE

(111) **00413**

(732) **Bayer CropScience AG**

Monheim, DE

(111) **00416**

(732) **Bayer CropScience Ag**

Monheim, DE

(111) **00418**

(732) **Bayer CropScience AG**

Monheim, DE

(111) **07803**

(732) **Advance Magazine Publishers Inc.**

Four Times Square New York, New York
10036, US

(111) **07818**

(732) **Advance Magazine Publishers Inc.**

Four Times Square New York, New York
10036, US

(111) **09338**

(732) **Bayer CropScience AG**

Monheim, DE



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

Рег.
бр.

1. Јован, ЈОАНИДИС, адвокат

ул. "Орце Николов" 155
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3067-199, 3067-201

2. БИНСО Д.О.О. Скопје

Друштво за застапување

ул. "Народен фронт" 7/4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-871;
3082-280; 3117-755

4. БИНПРО ДООЕЛ. Скопје

**Друштво за заштита на индустриска
сопственост**

ул. "Ленинова" бр.15а-13
П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3118 709, 3166 046
факс: 389 02 3118-709, 3227 144
[e-mail:mail@binpro.com.mk](mailto:mail@binpro.com.mk)

6. Драган, ТОНЕВСКИ, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3111-270
факс: 389 02 3111-267

7. Шпенд, ДЕВАЈА, адвокат

бул. "Крсте Мисирков" бр. 61/1-3
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-399
мобил: 389 70 24 22 64
[e-mail:shpendd@yahoo.com](mailto:shpendd@yahoo.com)

10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ

Центар за заштита, искористување и унапредување на музичко
книжевни дела, пронајдувачки дејности, стоковни и услужни жигови и
други авторски права Д.О.О. Скопје,
ул. "Апостол Гусларот" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс: 389 02 3121-059



Рег.
бр.

11. АЛКАЛОИД А.Д.

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
ул. "Александар Македонски" 12
1000 Скопје
тел: 389 02 3104 - 000
факс: 389 02 3104 - 014; 3104 - 036

12. Борис, НОШПАЛ, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3093093; 3093094
факс 389 02 3093070
[e-mail: egal@mol.com.mk](mailto:egal@mol.com.mk)

13. Драган, ПОПОВСКИ, адвокат

ул. "Маршал Тито" 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3231-610
факс: 389 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

14. Никола, ДОДЕВСКИ, адвокат

ул. "Стив Наумов" 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229-413

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за интелектуална сопственост

ул. "Македонија" бр. 27/2/22
1000 Скопје
тел: 389 02 3130-367 и 3130-398
факс: 389 02 3130-367 и 3130-398
[e-mail: berin@unet.com.mk](mailto:berin@unet.com.mk)
www.berin.com.mk

18. МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

Друштво за посредување и застапување на домашни и
странски фирми
бул. "Св.Климент Охридски" бр.66/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3126-462

19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. Скопје

Агенција за услуги од областа на авторското право и
индустриската сопственост
бул. "Кузман Јосифовски Питу" 28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 2469-476
факс: 389 02 2469-886
[e-mail: patent@mt.net.mk](mailto:patent@mt.net.mk)



Рег.
бр.

25. Василе, СЕРДЖУК, адвокат

ул. "Стив Наумов" 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-777, 3220-277
факс: 389 02 3220-277

29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО

бул. "Кочо Рацин" 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3114-655
факс: 389 02 3115-762

41. Маргарита, ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен фронт" 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229-859; 3126-402; 3136-092
факс: 389 02 3229-859
мобилен: 389 70 22 88 39; 70 56 55 65; 75 58 33 53
е-маил: pekevski@unet.com.mk

45. Митко, АНДОНОСКИ, адвокат

Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 389 02 3238 126

49. МАКПЕТРОЛ-

**Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати
Скопје**

ул. "Мито Хацивасилев-Јасмин" бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3112-144
факс: 389 02 3111-525; 3119-323

65. Наум, РИСКОВСКИ, адвокат

ул. "Франклин Рузвелт" бр.67/ 13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3245-891

68. Билјана, ПАНОВА Видески, адвокат

ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 309 18 36; 389 02 309 18 37; 389 02 309 18 38
факс: 389 02 308 62 11
моб. 389 70 22 55 27
е-маил: panova@unet.com.mk



Рег.
бр.

71. Никола, ЧОКРЕВСКИ, адвокат

ул. "Бојмија" бр.6/ 1 кула 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 246 4794

73. Пандорка, КИМОВА, адвокат

ул. "Васил Главинов" бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3111-637

75. Мирјана, МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3129 240
мобил. 389 070 24 31 00

76. Анета, ИНДОВСКА, адвокат

ул. "Даме Груев" 3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 398 02 3222- 175, 3227- 919

77. Валентин, ПЕПЕЉУГОСКИ, адвокат

ул. "Вељко Влаховик" 4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3211- 005
факс.: 389 02 3211- 004
мобил. 389 70 22 11 97
[e-mail: vpepelju@unet.com.mk](mailto:vpepelju@unet.com.mk)

81. Ирена, КОЦАРЕВА, адвокат

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел.389 02 3132-376
389 02 3220-021

84. ТП ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ- застапник за индустриска сопственост

ул. "Илинденска" 2/ 13
1400 Велес
Република Македонија
тел.389 043 227- 121
факс: 389 048 418-142
[Е-маил: botoma@yahoo.com](mailto:botoma@yahoo.com)
tmladenovski@mt.net.mk



Рег.
бр.

87. Адвокатско друштво

ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3114-737
мобилен 389 70 249- 284

92. Ерол, ХАСАН, адвокат

ул. "М.Х. Јасмин" 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3133- 191
моб. 389 070 204- 961

94. Бранко, РАДОЈЧИЌ, адвокат

ул. "Максим Горки" бр.1/5
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 321 70 48

96. Георги, ДИМИТРОВ, адвокат

ул. "Иво Лола Рибар" бр.57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3230-789

98. Нада, АНГЕЛОВСКА, адвокат

ул. "Маршал Тито" бр.22/2-8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3164-472, 3227-198

100. АДИНГ АД Скопје

ул. "Новоселски пат" бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 2032- 154, 2031- 162
факс. 389 02 2036- 762
[e-mail:ading@mpt.com.mk](mailto:ading@mpt.com.mk)
web page: ading.com.mk

101. Ненад, ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 389 02 3166-629
389 02 3165-409 моб. 389 070 245-353



Рег.
бр.

102. Драган, ГОЦО, адвокат

ул. "Македонски просветители" бр.8
6000 Охрид
Република Македонија
тел/факс: 389 046 263-163
[e-mail: dgodzo@mt.net.mk](mailto:dgodzo@mt.net.mk)

103. Благица, ВЕСКОВСКА, адвокат

ул. "Архимедова" 4
7500 Прилеп
Република Македонија
тел. 389 048 427 966

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје

**Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост**

Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 389 02 2784-427
е- mail: senzaldooel@yahoo.com

**108. Адвокатско друштво
Кнезовиќ и соработници Скопје**

ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 4-2/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3220-680
факс. 389 02 3220-690

111. Славица, ТРЧКОВА, адвокат

ул. "Мито Хацивасилев Јасмин" бр. 16/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 075 423-877
факс: 389 02 3061-925

112. Златко, АНТЕВСКИ, адвокат

ул. "Димо Хаџидимов" бр.37
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 02 3217-377
факс: 389 02 3239-168
[e-mail: lawyersa@mt.net.mk](mailto:lawyersa@mt.net.mk)

113. Фани, МИХАЈЛОВСКА, адвокат

ул. "Лермонтова" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 3129-072
моб: 389 070 244-828



Рег.
бр.

114. Бранко, ПЕТКОВСКИ, адвокат

ул. "Народен фронт" бр.7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 02 3117-871

115. Александра, ГАВРИЛОВСКА, адвокат

бул. "Партизански одреди" бр.103/26
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 02 30 60 690

**116. Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА**

Ул. "Алберт Ајнштајн" бр.4/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3136-530
Факс. 389 02 3215-470

**117. Друштво за застапување од областа на индустриската
сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје**

ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 389 02 3222-175

118. Валентина, ЈОВАНОВСКА ВАСИЛЕВА, адвокат

ул. "Маршал Тито" бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3298-280
факс. 389 02 3225-089

120. Александра, ТРАЈЧОВСКА, адвокат

ул. "Бојмија" бр. 8 мезанин
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 389 070 365-177
факс. 389 02 5111 459
е-mail: advokat.aleksandra@gmail.com

121. Леонид, ТРПЕНОСКИ, адвокат

ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3296-465
факс. 389 02 3296-557
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk



Рег.
бр.

**122. Друштво за деловни услуги
ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје**

ул. "Владимир Комаров" 18А/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 3111-235
е-маил: vipagency@mt.net.mk

**123. Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска**

Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3132-200
факс: 389 02 3225-131

**124. Адвокатско друштво
МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА**

ул. "8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521
cakmakova@menslegisadvocates.com.mk

126. Снежана, САВИЌ ДИМОВСКА, адвокат

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/1-6 кат
1000 Скопје
Република Македонија
тел./ факс 389 02 3223-876
моб. 389 070 226-403
е-маил: snezana@savic.com.mk

127. ПЕКОПРЕМ доо Скопје

бул. "АВНОЈ" бр. 24/3-17
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 20 50 880
факс. 389 02 20 50 884

128. Лилјана, ВАСИЛЕВА БУНДАЛЕВСКА, адвокат

бул. "Свети Климент Охридски" бр. 53/4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3224-104

131. Петре, ШИЛЕГОВ, адвокат

ул. "К.Ј.Питу" бр. 17 лок. 33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2469 - 777
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk



Рег.
бр.

132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И МАРКОВ

ул. "Македонија" бр. 7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3230 - 916
Факс. 389 02 3120 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk

134. Емилија Апостолска адвокат

бул. Кузман Јосифовски Питу
бр. 30/3-7,
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 2466-001
факс. 389 02 2460-001
е-маил: apostolska@smlaw.com.mk

135. Илија Чилиманов, адвокат

ул. 27 март бр. 14
1000 Скопје
моб. 389 70 222 624
тел. 389 02 311 6262

136. Нина Атанасовска, адвокат

ул. Ѓорче Петров 11А
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 2035 349
Факс. 389 02 2035 349

**137. СД Петошевиќ ДОО друштво за
остварување и заштита на интелектуална
сопственост Скопје**

ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985
Факс. 389 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com

138. Марта Поповска, адвокат

ул. М.Х. Јасмин бр. 48
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3112 833
Факс. 389 02 3110 915
е-маил: martapopovska@yahoo.com

139. КПМГ ДООЕЛ Скопје

Соравиа Центар Скопје, 7ми кат
ул. Војвода Васил Ациларски бб,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3135 220
Факс 389 02 3111 811
е-маил: ishujica@kpmg.com



Рег.
бр.

140. Снежана Цабевска, адвокат

ул. Даме Груев 7/8
1000 Скопје
моб. 070/ 990-788
е-маил: cabevska@gmail.com

141. Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. Крсте Мисирков бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com

142. Адвокатско друштво Велјаноски,

Т.Ц. Беверли Хилс лок.11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. Факс/ 389 02 3127 157
е-маил: veljanoski@hotmail.com

143. Билјана Јоанидис, адвокат

ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk

144. Александар Јоанидис, адвокат

ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201

145. Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат

Бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-3а
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 02 3109 704
Моб. 389 75 488 244
е-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk

146. Петро Јонура, адвокат

Ул. Орце Николов бр. 94
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 228 619
е-mail: petro_janura@mt.net.mk



Рег.
бр.

147. Снежана Станковиќ, адвокат

Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 2 3124 209, 389 2 3116 845

**148. Агенција за интелектуална сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје**

Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 389 02 3122 599
Моб. 389 70 212721
Web: www.artpick.com.mk
e-mail: artpick@artpick.com.mk

149. Даниела Насова Пиштова, адвокат

Ул. Георги Димитров бр. 54-2/20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 2 2460771
е-маил: насоваЖsахоо.цом

150. Анастасија Христовска, адвокат

Ул. 50 Дивизија бр.5а, 1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 00 389 75 347 312
Факс 00 389 3122 083
е-mail: anastazijah@gmail.com

151. Анастас Стојаноски, адвокат

Ул. Јуриј Гагарини бр. 25/25 Кула IV,
нас. Козле, 1000 Скопје,
Република Македонија
Моб. 00 389 75 202 926
е-mail: atanas@stojanoski.mk
www.stojanoski.mk

**152. ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, Агенција за
интелектуална сопственост**

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 307 7626
е-mail: intelprotect@yahoo.com, intelprotect@gmail.com

153. Фросина Поповска, адвокат,

Ул. 29ти Ноември бр. 15 лок 4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 551 1835
Факс 389 02 551 1835
е-mail: popovskafrosina@gmail.com



Рег.
бр.

154. Никола Темелковски, адвокат

Ул. Кочо Чолаков бр. 32
Битола
Република Македонија
Тел. 389 47 256 086
Факс 389 47 252 777

155. Љупчо Илиев, адвокат

Бул. Кузман Јосифовски Питу Б7
лам. 1 мез. лок. 15
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 389 02 2465 050
е-mail: lawyer_ljupcoiliev@hotmail.com

156. Ана Пекевска, адвокат

Ул. Орце Николов 68,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565
Факс. 02 3223 871
е-mail: ana.pekevaska@karanovic-nikolic.com

157. Мартина Мартиновска, адвокат

Бул. Парт. Одреди 206,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3227 633 факс: 02 3225 700
е-mail: martima.martinovska@gmail.com

158. Маја Барик, адвокат

Ул. Владимир Комаров 38-5/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 5207 224
е-mail: baric.maja@gmail.com

159. Анета Мострова, адвокат

Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 070 327 512
Факс: 02 3 122 792
е-mail: info@mostrova.com.mk

160. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје,

Ул. Маршал Тито бр. 12 кат 4/ Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3110 623
Факс 02 3116 525
е-mail: aleksandar.ickovski@mk.pwc.com



ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

160. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје,
Ул. Маршал Тито бр. 12 кат 4/ Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3110 623
Факс 02 3116 525
е- mail: aleksandar.ickovski@mk.pwc.com

II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост –WIPO ги упатува своите комлименти кон министерот за надворешни работи и ја има честа да го извести за приемот на писмената нотификација доставена од страна на **Владата на Република Македонија**, на 22 Јануари 2010 година, инструментот за пристапување на Договорот за правото на патент, усвоен на 1 Јуни 2000 година во Женева.

Договорот ќе стапи во сила, во однос на Република Македонија на 22 април 2010 година.

На 13 ноември, 2009 година, **Владата на Република Германија** дейонираше инструментот за ратификација на Женевскиот Акт на Хашкиот договор кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 02.07.1999 (“Женевски Акт”).

Женевскиот Акт, на територијата на Република Германија, ќе стапи во сила на 13 февруари, 2010 година.

Владата на **Швајцарската Конфедерација** на 24 октомври 1939 година и 7 ноември 1962 година имаше дейонирано инструментот за ратификација на Лондонскиот Акт на Хашкиот договор кој се однесува за меѓународно дейонирање на индустриски дизајни од 06.11.1925, ревидиран во Лондон на 02.06.1934 (“Лондонски Акт”) и дојолнителниот Акт од Монако од 18 ноември 1961 кон наведениот договор (дојолнителен Акт од Монако).

На 19 ноември 2009 година, Владата на **Швајцарската Конфедерација** дейонираше инструментот за откажување од Лондонскиот Акт и дојолнителниот Акт од Монако.

Согласно член 22(4) од Лондонскиот Акт, наведеното откажување на територијата на Швајцарската Конфедерација, ќе стапи во сила на 19 ноември 2010 година.

На 3 декември, 2009 година, **Лихтенштајн** дейонираше инструментот за пристапување кон Сингапурскиот договор за правото на трговската марка, донесен во Сингапур на 27 март, 2006 година.

Согласно член 28(3), наведениот договор, за територијата на Лихтенштајн, ќе стапи во сила на 3 март, 2010 година.



На 5 мај 2004 година, **Република Суринам** дејонираше инструмент за пристапување кон Протоколот на Мадридскиот Договор кој се однесува на Меѓународната регистрација на трговските марки, донесен во Мадрид на 27 јуни, 1989 (“Мадридски Протокол (1989)”).

Поради тоа, на 21 декември 2009 година, Република Суринам ја објави декларацијата која се однесува на член 5(2)(д) од Мадридскиот Протокол (1989), и член 5(2)(б), а според член 5(2)(а) извеснувањата за одбивање на заштитата, согласно членот 5(2)(ц) од наведениот Протокол, може да се достават и по истекоот на периодот од 18 месеци.

Наведената декларација, за територијата на Република Суринам, ќе сѐе во сила на 21 март, 2010 година.